



СЛУЖЕ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА

ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно на хрватскохрватски, словенечки и македонски јазик — Огласи според тарифата — Жиро-сметка кај Народната банка за претплата и посебни изданија 101-13-602-32 за огласи 101 13-602-31.

Вторник, 6 април 1965

БЕЛГРАД

БРОЈ 16

ГОД. XXI

Цена на овој број е 300.— дин. — Претплата за 1965 година изнесува 2.500.— дин а за странство 3.500.— динари — Редакција: Улица Јована Ристика бр. 1 Пошт. факс 228 — Телефони: централа 50-931, 50-932, 50-933 и 51-661. Служба за претплата 51-732 и Продавна служба 51-671

322.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОПШТИОТ ЗАКОН ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕТО НА НАУЧНИТЕ ДЕЈНОСТИ

Се прогласува Општиот закон за организирањето на научните дејности, што го усвои Сојузната скупштина на седницата на Сојузниот собор од 2 април 1965 година и на седницата на Просветно-културниот собор од 26 март 1965 година.

П. Р. бр. 258
4 април 1965 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Едвард Кардељ, с. р.

О П Ш Т ЗА К О Н ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕТО НА НАУЧНИТЕ ДЕЈНОСТИ

I. Научни дејности

Член 1

Со научните дејности, со развивањето и применувањето на методите на научните истражувања, се решаваат проблемите од интерес за материјалниот и културниот развој на општествената заедница и се создаваат услови за проширување и усовршување на основата на општественото производство, за ослободување на трудот и за пројавување на творечките способности на луѓето.

Со остварувањето на научната дејност се поттикнуваат и се проверуваат творечките потфати, се обезбедуваат постојани заемни односи помеѓу потребите на општеството и научното творење, се подготвуваат и се усовршуваат научните и стручните кадри и се развива меѓународната научна соработка.

Член 2

Научната мисла и научното творење се слободни. Научната дејност е јавна и подложна на јавна критика.

Начинот на остварувањето на јавноста на научната дејност се уредува, во согласност со закон, со статутот или друг општ акт на научната организација.

Член 3

Научната дејност е од посебен општествен интерес.

Со закон се определува во кои научни организации во управувањето со работите од посебен општествен интерес учествуваат и заинтересираните

граѓани и претставници на заинтересираните организации и на општествената заедница.

Член 4

Општествената заедница создава општи услови за развојот на научните дејности.

Овие услови ги обезбедуваат, во рамките на своите права и должности, републиките и други општествено-политички заедници.

Работните и други организации и нивните здруженија и заедници, во согласност со своите програми и задачи, ги поттикнуваат и создаваат услови за развојот на научните дејности заради унапредување на истражувањата и зголемување на производноста на својот труд, како и заради подготвување и усовршување на своите научни и стручни кадри.

Член 5

Научните институти, универзитетите и факултетите, академиите на науките, научните друштва и други научни организации вршат научни дејности и се грижат за нивниот развојот, учествуваат во организирањето на разни форми на научни истражувања и се грижат за објавувањето на резултатите на научната работа.

Член 6

Во вршењето на научната дејност од заеднички интерес, научните организации се здружуваат меѓусебно и со други организации и на друг начин оставаруваат доброволна соработка.

Член 7

Заради унапредување на научните дејности и развивање и пројавување на своите творечки способности, научните работници се здружуваат во научни друштва.

Научните работници кои со лична работа самостојно вршат научни дејности можат, во согласност со закон, да ја здружуваат својата работа и да формираат привремени или потрајни работни заедници.

Член 8

Заради координирање на научните дејности, во федерацијата и републиката со закон се формираат посебни општествени тела или други органи.

II. Организирање на научните дејности

Член 9

Здружена научна работа се остварува во научни институти, во посебни истражувачки, студиски и други научни единици и во други форми на организирање на научните дејности.

Институти и други научни организации основаат, сами или заедно, општествено-политичките заедници, универзитетите и факултетите, академиите на науките, стопанските и други организации и нивните здруженија, како и групи на научни работници.

За основање научни организации и за вршење научни дејности потребни се соодветни кадри и ор-

ганизација на научната работа, како и други со закон пропишани услови.

Член 10

Научните институти се самостојни и самоуправни работни организации

Академиите на науките, универзитетите и факултетите, работните и други организации можат на научниот институт што го основаат да му постават определени научни задачи или други услови за вршење на научната дејност, утврдени со статутот или со друг општ акт во согласност со закон, ако за остварување на тие задачи или услови му обезбедат потребни средства.

Член 11

Истражувачките, студиските и други научни единици (институти, развојни центри, лаборатории и др.) во состав на стопански и други работни организации, нивни здруженија, академии на науките, универзитети и факултети, државни органи и општествено-политички и други организации се самостојни во вршењето на научната дејност.

На научните единици може со статутот или со актот за нивното основање да им се определи првенствено или исклучиво да се занимаваат со истражувања и друга научна работа за потребите на организацијата во чиј состав се наоѓаат.

Нучните единици ги имаат самоуправните права на работни единици утврдени со статутот или со друг општ акт на организацијата во чиј состав се наоѓаат.

Член 12

Научните институти и други научни организации што ги исполнуваат условите пропишани со закон, се запишуваат во посебен регистар, кој како јавна книга го води републичкиот орган надлежен за работите на науката.

Член 13

Научниот институт го управуваат непосредно членовите на неговата работна заедница.

Остварувајќи го самоуправувањето, работните луѓе во научниот институт им доверуваат, во согласност со законот и статутот, определени функции на управување на советот, научниот совет, управниот одбор и на директорот (управникот).

Со статутот, во согласност со законот, се определува кои од овие органи на управување постојат во научниот институт, како и нивниот состав и делокруг и начинот на нивниот избор односно именување.

Во научниот институт што има работни единици, членовите на работната заедница на тие единици ги вршат своите самоуправни права, во согласност со статутот, непосредно, а можат и преку посебни органи на управувањето.

Во управувањето на научен институт што го основала друга организација можат да учествуваат, во согласност со законот и статутот или со актот за неговото основање, и определен број претставници на таа организација.

Член 14

Во секој научен институт се формира научен совет.

Научниот совет ги утврдува предлозите на истражувачки планови и програми и учествува во нивното донесување, дава мислење за изборот на лица за научни и стручни звања, ја претресува организацијата, методите и резултатите на научната работа, предлага публикување на научни работи и врши други работи утврдени со закон и статутот.

Научниот совет го сочинуваат претседател и членови, кои се избираат односно се именуваат од редовите на научните и стручните работници, во согласност со законот и статутот.

Член 15

Научната организација самостојно го распоредува доходот што го остварува со вршењето на сво-

јата дејност, на дел за задоволување на личните и заедничките потреби на научните и други работници и на дел што служи за проширување на материјалната основа на работата.

Општествено-политичките заедници, во рамките на своите права и должности, предвидуваат за научните организации соодветни ослободувања од пропишаните придонеси и создаваат услови за уживање на други олесненија неопходни за развивање на научните дејности.

Член 16

Научните организации можат да се спогодуваат за усогласувањето на своите истражувачки планови и програми, за заедничката работа врз проектите на определени научни истражувања и за вложувањето на свои средства во овие проекти, за школувањето и усовршувањето на своите научни и стручни работници и за други прашања за остварување на научните дејности од заеднички интерес.

Заради унапредување на своите научни дејности и вршење на работите од заеднички интерес, научните институти и други научни организации можат да се здружуваат во заедници.

III. Научни работници

Член 17

Заради вршење на научната работа и организирање на научната дејност, во научните организации работат научни и стручни работници.

Според степенот на својата научна спрема и способност научните работници се: асистенти, научни соработници, виши научни соработници и научни советници.

Член 18

Соработниците во научните организации се избираат за едно од научните или стручните звања.

Општите услови за избор на научните работници се: за асистентите завршен втор степен на факултет или друга висока школа и покажана способност за научна работа; за научен соработник — завршен трет степен не студии или докторат на науките и објавени научни работи или на друг начин покажани способности за самостојна научна работа; за виши научен соработник — докторат на науките и позначајни научни работи; за научен советник — докторат на науките и познати научни работи и дејности од влијание врз развитокот на научната област.

Научните звања сами по себе не даваат право на заземање определено работно место и сами по себе не претставуваат основ за здобивање со определен личен доход.

Работните места се определуваат според видот, тежината, значењето и одговорноста во извршувањето на програмата и задачите на научната организација, односно според поделбата на работата во рамките на научниот процес. Со општиот акт со кој се утврдуваат работните места ќе се определи за кои од нив како еден од условите се бара определена научна квалификација, како и на кои од работните места можат да бидат назначени соработници што имаат стручни звања.

Во истражувачките и други научни единици со статутот можат да се предвидат определени научни звања и работни места за кои се бараат научни квалификации.

Со закон и со статутот се определува повторен избор на сите што имаат определени функции во научната организација.

IV. Академии на науките и научни друштва

Член 19

Академиите на науките се научни организации кои здружуваат истакнати научни работници од сите области на науките и уметностите, или од определени гранки на науките.

Академиите се основаат со закон, а самостојно го донесуваат статутот за својата организација и начинот на работата.

Задача на академиите е да ја поттикнуваат и развиваат научната мисла, основните научни истражувања и применувањето на научните методи и да ги поттикнуваат, самостојно или во соработка со други научни организации, научните дејности и активностите на научните организации и научните работници.

Академиите имаат својство на правно лице.

Член 20

Академијата на науките може покрај редовните и дописните членови, да има и странски и почесни членови.

Член 21

Научните дејности во академијата на науките се организираат по одделенија.

Одделенијата на академијата можат да формираат секции за одделни научни гранки или дисциплини, кои собираат научни работници.

Со статутот на академијата се определува начинот на соработката на одделенијата и секциите, а може да се предвиди и избор на соработници на одделението.

Член 22

Во академијата на науките се формира фонд за финансирање на програмата на научните дејности на академијата.

Фондот на академијата се формира од дотации, од средства на фондови, од подароци и завештанија, како и од други извори на средства утврдени со закон.

Член 23

Научно друштво собира научни работници од една или повеќе области на науката и други граѓани кои според своите активности се заинтересирани за научната работа во тие научни области.

Со закон може да се определи научното друштво што здружува научни работници од повеќе научни области, да врши и определени задачи на академија на науките.

Научното друштво има право да предлага кандидати за избор на редовни и дописни членови на академијата и кандидати за соработници на одделенијата на академијата.

Научни друштва можат да бидат основани и за целата територија на Југославија или тие можат да се здружат во заедници на научни друштва.

Научните друштва се основаат на основачко собрание, кое ги донесува правилата на научното друштво. Иницијатива за основање научни друштва може да даде и академија на науките.

Со закон може да се определи одделни стручни здруженија што собираат и научни работници и се занимаваат со научна работа, да имаат права на научни друштва.

Научните друштва имаат својство на правно лице.

Член 24

Работните луѓе во академиите на науките и во научните друштва имаат со закон и со статутот определени права на самоуправување.

V. Завршни одредби

Член 25

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Законот за организацијата на научната работа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/57).

Член 26

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

323.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СОЈУЗНИОТ СОВЕТ ЗА КООРДИНАЦИЈА НА НАУЧНИТЕ ДЕЈНОСТИ И ЗА СОЈУЗНИОТ ФОНД ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА НАУЧНИТЕ ДЕЈНОСТИ

Се прогласува Законот за Сојузниот совет за координација на научните дејности и за Сојузниот фонд за финансирање на научните дејности, што го усвои Сојузната скупштина на седницата на Сојузниот собор од 2 април 1965 година и на седницата на Просветно-културниот собор од 26 март 1965 година.

П. Р. бр. 260

4 април 1965 година

Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Едвард Кардељ, с. р.

ЗАКОН

ЗА СОЈУЗНИОТ СОВЕТ ЗА КООРДИНАЦИЈА НА НАУЧНИТЕ ДЕЈНОСТИ И ЗА СОЈУЗНИОТ ФОНД ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА НАУЧНИТЕ ДЕЈНОСТИ

I. Основни одредби

Член 1

Сојузниот совет за координација на научните дејности (во понатамошниот текст: Советот) е општествено тело на кое му се доверува вршење на определени работи од рамките на правата и должностите на федерацијата во областа на научните дејности.

Сојузниот фонд за финансирање на научните дејности (во понатамошниот текст: Фондот) е фонд на федерацијата за финансирање на определени научни дејности од општ општествен и научен интерес, утврдени со програмата на Советот.

Член 2

Советот ја следи и ја проучува состојбата во областа на научните дејности, придонесува за усогласувањето на тие дејности, им дава предлози и мислења на надлежните сојузни органи по прашањата од интерес за таа област, ја усогласува работата на сојузните органи и организации во прашањата од интерес за научните дејности, ја поттикнува соработката помеѓу научните и други организации, предлага мерки за создавање што поповолни услови за вршење на научните дејности, ги усогласува научните врски и соработува со странство и врши други работи од надлежноста на федерацијата во областа на научните дејности кои не се ставени во делокруг на други органи и организации.

Член 3

Советот, во согласност со целите и задачите утврдени со општествените планови на Југославија донесува рамковна програма за остварување на научните дејности и ги утврдува научноистражувачките програми и задачи во чие финансирање ќе учествува федерацијата со средствата што ги издвојува во Фондот, како и критериумите и другите општи услови за финансирање на тие програми и задачи.

Член 4

Советот обезбедува услови за евиденција за состојбата и развитокот на организацијата на научните дејности и го поттикнува собирањето и обја-

вувањето на информациите од посебно значење за унапредувањето на научните дејности.

Советот дава иницијативи и укажува помош, по правило, на предлог од научните организации или од групи научни работници, за остварување научни врски и соработка со странство и за објавување научни публикации и работи од општ општествен и научен интерес, како и за одржување симпозиуми и други научни собири.

II. Совет

Член 5

Советот има претседател, заменик претседател и определен број членови.

Претседателот и заменикот претседател ги именувува Сојузната скупштина, на предлог од Сојузниот извршен совет.

Една половина од бројот на членовите на Советот именува Сојузната скупштина од редот на истакнатите научни и други општествени работници, а другите членови на Советот ги делегираат научните и други организации и органите што ќе ги определи Сојузната скупштина.

Претседателот на управниот одбор на Фондот е член на Советот по својата положба.

Мандатот на членовите на Советот трае четири години, а секоја втора година се именува односно се делегира една половина од членовите на Советот.

Член 6

Претседателот на Советот го претставува Советот, се грижи за спроведувањето на одлуките и заклучоците на Советот и врши други работи што му се доверени со закон и статутот и за кои ќе го овласти Советот.

Претседателот ги свикува седниците на Советот, председава на нив и ја организира работата на Советот.

Член 7

Советот има статут, кој го потврдува Сојузната скупштина.

Со статутот на Советот се утврдуваат особено: делокругот, организацијата и начинот на работата на Советот.

Член 8

Советот работи и донесува одлуки во пленум.

За вршење определени работи од својот делокруг Советот формира постојани или повремени работни тела (совети, камитети, одбори, комисии и др.) во кои, покрај членовите на Советот, именува и лица вон составот на Советот.

Со статутот на Советот може на овие работни тела да им се довери самостојно да одлучуваат по определени работи од делокругот на Советот.

Член 9

Стручните, административните и техничките работи за потребите на Советот и неговите работни тела ги вршат стручните служби на Советот.

Работните луѓе што вршат работи на стручните служби на Советот ги имаат истите права на самоуправањето како и работните луѓе во сојузните органи на управата.

Член 10

Работите од својот делокруг Советот ги врши самостојно, врз основа на закон и други сојузни прописи.

III. Фонд

Член 11

Фондот е самостоен во своето работење и работи во согласност со закон и други сојузни прописи, како и со актите на Советот.

Фондот има својство на правно лице.

Седиштето на Фондот е во Белград.

Фондот го управуваат управен одбор и директор.

Член 12

Фондот има статут, кој го потврдува Сојузната скупштина врз основа на мислење од Советот.

Со статутот на Фондот се утврдуваат особено: делокругот, организацијата и работењето, начинот за утврдувањето на финансискиот план и други прашања од значење за работата и работењето на Фондот.

Член 13

На Фондот од средстава на федерацијата му се обезбедуваат постојани средства во определен процент утврден со повеќегодишниот општествен план на Југославија.

Сојузната скупштина го утврдува, врз основа на програмата на Советот, годишниот процент на средствата за Фондот, кој не може да биде помал од процентот утврден со повеќегодишниот општествен план на Југославија.

Член 14

Средствата на Фондот се формираат, покрај посочените средства од членот 13 на овој закон, и од средствата што федерацијата ќе ги издвои во Фондот заради финансирање на определени задачи што не се предвидени со програмата на Советот, од кредитите добиени од банките, од средствата што Фондот ќе ги оствари од работни и други организации и органи, од интересот на кредитите дадени од Фондот и од интересот на слободните средства на Фондот вложени кај банките, од провизијата што ќе ја оствари Фондот со своето работење и од други извори определени со сојузен закон.

Член 15

Средствата на Фондот се користат врз основа на финансискиот план на Фондот.

Финансискиот план на Фондот се донесува во согласност со програмата на Советот и со општите услови.

Со финансискиот план на Фондот се определуваат особено: распоредот на средствата на Фондот за финансирање на научноистражувачките програми и задачи и други научни активности, начинот и условите за користење на средствата, делот на средствата со кој непосредно располага Советот за финансирање на работите од членот 4 став 2 на овој закон, како и средствата за потребите на работењето на Фондот.

Финансискиот план на Фондот се донесува за една година, а може да се донесе и за подолг период.

Финансискиот план на Фондот го потврдува Сојузната скупштина, врз основа на мислење од Советот.

Член 16

Средствата на Фондот се даваат, во согласност со програмата на Советот и со општите услови, со обврска за враќање или без оваа обврска, за финансирање на научноистражувачките програми и задачи и други научни активности, инвестициите и обезбедувањето на опрема, како и на образованието на научните кадри.

Член 17

Кредитите од средствата на Фондот се даваат под условите кои се поповолни од општите услови под кои деловните банки меѓусебно и на другите работни организации им даваат кредити.

Овие поповолни услови ги утврдува Сојузниот извршен совет, на предлог од Советот.

На кредитите што се даваат од средствата на Фондот се применуваат општите прописи за кредитите, ако со овој закон не е определено поинаку.

Член 18

Средства на Фондот се даваат под услов во финансирањето да учествува и корисникот со свои или со здружени средства.

Со програмата на Советот или со општите услови се определуваат програмите и задачите или други научни активности кои во целина се финансираат од средствата на Фондот.

Средства од Фондот можат да се дадат и за учество во финансирањето на задачите и други научни активности за кои деловните банки одобруваат кредити, како и за покривање на разликата во височината на интересот помеѓу кредитите што ги одобруваат деловните банки и кредитите што се одобруваат од средствата на Фондот.

Член 19

Управниот одбор на Фондот го сочинуваат претседател и определен број членови.

Претседателот и членовите на управниот одбор на Фондот ги именува Сојузната скупштина, на предлог од Советот. Членовите на управниот одбор се именуваат од редовите на научни и други општествени работници, како и од редовите на определени научни организации и нивни здруженија.

Директорот на Фондот е член на управниот одбор на Фондот по својата положба.

Мандатот на членовите на управниот одбор на Фондот трае четири години, а секоја втора година се именува една половина од членовите на управниот одбор.

Член 20

Управниот одбор на Фондот:

- 1) го донесува статутот на Фондот;
- 2) донесува финансиски план и ја утврдува завршната сметка на Фондот;
- 3) ги утврдува поблиските услови за давање средства од Фондот, во согласност со програмата на Советот и со општите услови и со финансискиот план на Фондот;
- 4) распишува конкурс за давање средства од Фондот и донесува одлуки за давање средства од Фондот, во согласност со програмата на Советот;
- 5) го следи извршувањето на финансискиот план и на договорите врз основа на кои се дадени средства од Фондот;
- 6) одлучува за задолжувањето на Фондот;
- 7) врши и други работи определени со сојузен закон и со статутот на Фондот.

Член 21

Работењето на Фондот го раководи директор.

Директорот го претставува и го застапува Фондот, ги извршува одлуките на управниот одбор на Фондот, склучува договори за давање средства од Фондот и врши други работи определени со статутот на Фондот.

Директорот го именува Сојузниот извршен совет, на предлог од Советот.

Директорот за својата работа одговара пред Сојузниот извршен совет, Советот и управниот одбор на Фондот.

Директорот може да го запре извршувањето на одлуки на управниот одбор на Фондот ако смета дека не се во согласност со закон и со други прописи, со програмата на Советот и со финансискиот план на Фондот, со тоа што е должен да го извести за тоа Сојузниот извршен совет кој, по претходно прибавено мислење од Советот, донесува конечна одлука.

Директорот може да има помошник, кого го именува управниот одбор на Фондот, на предлог од директорот.

Член 22

Стручните и административните работи на Фондот ги врши работната заедница на Фондот.

Членовите на работната заедница на Фондот ги имаат правата на самоуправувањето што, согласно со важечките прописи, ги имаат членовите на работната заедница на деловните банки.

Средствата со кои располага работната заедница на Фондот се состојат од провизијата за вршење на стручните и административните работи на Фондот и од други извори на средства утврдени со финансискиот план на Фондот.

IV. Постапка за добивање средства

Член 23

Средствата од Фондот се даваат врз основа на конкурс.

На конкурсот за давање средства од Фондот можат да учествуваат научни организации, нивни здруженија, групи на научни работници и одделни научни работници.

Одредбите од ст. 1 и 2 на овој член не се однесуваат на средствата на Фондот со кои непосредно располага Советот.

Член 24

Конкурсот за давање средства од Фондот е јавен.

Конкурсот за давање средства од Фондот го распишува управниот одбор на Фондот.

Фондот го објавува конкурсот во „Службен лист на СФРЈ“ или на друг начин кој обезбедува јавност на конкурсот.

Во објавата за конкурсот мораат да се наведат условите под кои се даваат средствата од Фондот.

Рокот за поднесување на барања за давање средства од Фондот не може да биде пократок од 45 дена од денот на објавувањето на конкурсот.

Подносителот на барањето за давање средства од Фондот е должен кон пријавата за учество на конкурсот да ја приложи документацијата што е определена со конкурсот.

Ако Советот најде дека објавениот конкурс не е во согласност со неговата програма и со општите услови, може да го запре конкурсот до истекот на конкурсниот рок, со тоа што е должен за тоа да го извести Сојузниот извршен совет, кој донесува конечна одлука.

Член 25

За распишување на конкурсот и за оценување на барањата на учесниците во конкурсот, управниот одбор на Фондот именува членови на конкурсната комисија од редовите на научните и стручните работници, од листата што ја утврдува Советот.

Член 26

Фондот е должен за своите одлуки донесени во врска со конкурсот да ги извести учесниците во конкурсот, Советот и јавноста.

Секој учесник во конкурсот и секој заинтересиран орган или организација можат да му поднесат приговор на Советот ако сметаат дека е повреден нивниот интерес или дека одлуката не е во согласност со програмата на Советот, со општите услови или со финансискиот план на Фондот.

Приговорот се поднесува во рок од 15 дена од денот на известувањето за одлуката.

Советот може одлуката, против која е поднесен приговор, да ја потврди или поништи.

При решавањето по приговорот, не се применуваат одредбите од Законот за општата управна постапка.

Член 27

Со учесниците во конкурсот Фондот склучува писмен договор.

Член 28

Фондот врши контрола на наменската употреба на средствата што ги договорил.

Фондот има право да го разгледува користењето на средствата што ги договорил и корисниците на тие средства се должни, на барање на Фондот, да му ги дадат податоците и да му овозможат разгледување на документацијата од кои може да се утврди дали средствата на Фондот се користат за намените за кои се договорени.

Ако корисникот не ги користи средствата на Фондот за намените за кои се уговорени или не ги извршува другите обврски утврдени со договорот, Фондот може да го раскине договорот и да бара употребените средства делумно или во целина да ги врати.

Член 29

За извршувањето на финансискиот план управниот одбор на Фондот донесува завршна сметка. Завршната сметка на Фондот ја потврдува Сојузната скупштина.

Управниот одбор на Фондот е должен да му поднесува на Советот годишен извештај за своето работење.

V. Завршни одредби**Член 30**

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Законот за Сојузниот фонд за научна работа („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 24/60).

Член 31

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

324.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ СО УСТАВОТ НА ПРОПИСИТЕ ЗА УСТАНОВИТЕ ШТО ГИ ОСНОВАЛЕ СОЈУЗНИ ОРГАНИ

Се прогласува Законот за усогласување со Уставот на прописите за установите што ги основале сојузни органи, што го усвои Сојузната скупштина на седницата на Сојузниот собор од 2 април 1965 година и на седницата на Организационо-политичкиот собор од 2 април 1965 година.

П. Р. бр. 287

4 април 1965 година

Белград

Претседател

на Републиката,

Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател

на Сојузната скупштина,

Едвард Кардељ, с. р.

ЗАКОН

ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ СО УСТАВОТ НА ПРОПИСИТЕ ЗА УСТАНОВИТЕ ШТО ГИ ОСНОВАЛЕ СОЈУЗНИ ОРГАНИ

Член 1

Установите што сојузните органи со прописите и други акти донесени врз основа на сојузни закони ги основале, продолжуваат со работа во согласност со одредбите на овој закон, и тоа:

I. Установи во областа на образованието

1) Југословенскиот завод за проучување школски и просветни прашања, чија организација и работа се регулирани со Уредбата за Југословенскиот завод за проучување школски и просветни прашања („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 1/63);

2) Сојузниот центар за наставен и културно-просветен филм, основан со Одлуката на Сојузниот извршен совет за оснивање Сојузен центар за наставен и културно-просветен филм („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 50/56);

3) Заводот за училишна опрема, чија организација и работа се регулирани со Уредбата за Заводот за училишна опрема („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 28/62);

4) Вишото статистичко училиште, основано со Уредбата за Статистичкото училиште („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 15/58 и 47/60);

5) Вишото управно училиште за внатрешни работи, основано со Уредбата за Вишото управно училиште за внатрешни работи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 29/57 и 13/60);

6) Вишата школа за цивилна заштита, основана со Уредбата за Вишата школа за цивилна заштита („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 51/60);

7) Хидрометеоролошката школа, основана со Уредбата за оснивање Средна хидрометеоролошка школа („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 18/48), која во согласност со прописите за стручните училишта ја продолжи работата под назив Хидрометеоролошка школа.

II. Установи во областа на културата

8) Југословенскиот библиографски институт, чија организација и работа се регулирани со Уредбата за Југословенскиот библиографски институт („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/62);

9) Југословенскиот институт за заштита на културните споменици, чија организација и работа се регулирани со Уредбата за Југословенскиот институт за заштита на културните споменици („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 12/63);

10) Музејот на револуцијата на народите на Југославија, основан со Уредбата за основањето и на работата на Музејот на револуцијата на народите на Југославија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 51/60);

11) Музејот Никола Тесла, основан со Решението за оснивање Музеј „Никола Тесла“ („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 59/52);

12) Југословенската концертна агенција, основана со Одлуката за Југословенската концертна агенција како установа со самостојно финансирање („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 15/57);

13) Издавачкиот завод „Југославија“, основан со Уредбата за Издавачкиот завод „Југославија“ („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 47/62);

14) Југословенската кинотека, основана со Уредбата за Југословенската кинотека („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 39/62).

III. Установи во областа на науката

15) Институтот „Руѓер Бошковиќ“ во Загреб, Нуклеарниот институт „Јожеф Штефан“ во Љубљана и Институтот за нуклеарни науки „Борис Кидрич“ во Винча, основани со Решението за институтите „Борис Кидрич“ во Винча, „Руѓер Бошковиќ“ во Загреб и „Јожеф Штефан“ во Љубљана, како установи со самостојно финансирање („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 19/55 и 29/56);

16) Заводот за нуклеарни сировини, основан со Уредбата за основањето и работата на Заводот за нуклеарни сировини („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 10/61);

17) Југословенскиот институт за економски истражувања, основан со Уредбата за Југословенскиот институт за економски истражувања („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 52/62);

18) Институтот за општествени науки, основан со Уредбата за Институтот за општествени науки („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 39/57 и 12/62);

19) Институтот за изучување на работничкото движање во Белград, основан со Уредбата за Институтот за изучување на работничкото движење („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 39/61);

20) Институтот за меѓународна политика и стопанство, чија организација и работа се регулирани со Уредбата за Институтот за меѓународна политика и стопанство („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/62);

21) Институтот за наспоредно право, основан со Уредбата за Институтот за наспоредно право („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/62);

22) Југословенскиот лексикографски завод, чија организација и работа се регулирани со Уредбата за Југословенскиот лексикографски завод („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 42/62);

23) Институтот за криминолошки и криминалистички истражувања, основан со Уредбата за Институтот за криминолошки и криминалистички истражувања („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 24/60, 16/62 и 4/63);

24) Геомагнетскиот институт, основан со Уредбата за Геомагнетскиот институт („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/62).

IV. Установи во областа на здравствената заштита

25) Сојузниот институт за рехабилитација, основан со Одлуката за Сојузниот институт за рехабилитација („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 30/57);

26) Болницата „Др Драгиша Мишовиќ“, основана со Решението за Болницата „Др Драгиша Мишовиќ“ во Белград, како здравствена установа со самостојно финансирање („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/55);

27) Поликлиниката на Сојузниот секретаријат за внатрешни работи, основана со Решението за Поликлиниката на сојузниот Државен секретаријат за внатрешни работи, во Белград, како здравствена установа со самостојно финансирање („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/55);

28) Санаториумот за туберкулоза „Похорски Двор“ во Хоче кај Марибор, чија организација и работа се регулирани со Решението за Санаториумот за туберкулоза „Похорски Двор“ во Хоче кај Марибор („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 32/55);

29) Природните лекувалишта: „Палас“ во Лучице кај Петровац на море, Природно лекувалиште во Звечено, „Спомен-дом“ во Мраковица на Козара и „Триглав“ во Долна Мојстра, основани со Одлуката за основавање на здравствените установи за лекување на воените инвалиди од војните („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 25/59).

V. Установи во областа на информациите

30) Новинската агенција „Танјуг“, чија организација и работа се регулирани со Уредбата за Новинската агенција Танјуг („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 12/62 и 52/62);

31) Новинската установа Службен лист на Федеративна Народна Република Југославија, чија организација и работа се регулирани со Уредбата за Новинската установа Службен лист на Федеративна Народна Република Југославија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 22/62);

32) Филмски новости, чија организација и работа се регулирани со Уредбата за Филмски новости („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 12/62).

VI. Установи во областа на сообраќајот

33) Југословенскиот регистер на бродовите, чија организација и работа се регулирани со Уредбата за Југословенскиот регистер на бродовите („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 12/62);

34) Установата за одржување на поморските пловни патишта, основана со Уредбата за Установата за одржување на поморските пловни патишта („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 46/62);

35) Установата за одржување на внатрешните пловни патишта, основана со Уредбата за Установата за одржување на внатрешните пловни патишта („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 46/62).

VII. Други установи

36) Југословенскиот завод за физичка култура, основан со уредбата за Југословенскиот завод за физичка култура („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 12/63);

37) Југословенскиот завод за стандардизација, основан со Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60);

38) Југословенскиот завод за продуктивност на трудот, чија организација и работа се регулирани со Уредбата за организацијата и работата на Југословенскиот завод за продуктивност на трудот („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 22/61);

39) Југословенскиот центар за техничка и научна документација, основан со Решението за Југословенскиот центар за техничка и научна документација како установа со самостојно финансирање („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 47/54 и 31/60);

40) Заводот за фотограметрија, чија организација и работа се регулирани со Уредбата за Заводот за фотограметрија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/62).

Установите од ставот 1 на овој член продолжуваат со работа според општите прописи за установите, ако со овој или со посебен закон за одделни установи не е определено поинаку.

Член 2

Установите наведени во членот 1 на овој закон продолжуваат со работа под исто име (назив) и ги вршат задачите и дејностите определени во актот за нивното основање односно со прописот за нивната организација и работа, ако со овој закон не е определено поинаку.

Сојузниот центар за наставен и културно-просветен филм продолжува со работа под името Југословенски центар за наставен и културно-просветен филм, а Сојузниот институт за рехабилитација — под името Институт за рехабилитација.

Член 3

Дејностите односно работите од членот 1 точ. 1 до 12 и 14 до 40 на овој закон со кои се остваруваат основните задачи на тие установи утврдени со актот за нивното основање, односно со прописот за нивната организација и работа, се од посебен општествен интерес.

Од посебен општествен интерес е и дејноста на Сојузниот завод за урбанизам и комунални и станбени работи со која се остваруваат основните задачи на тој Завод.

Член 4

Во установите од членот 1 на овој закон кои според одредбите на посебен сојузен закон или овој закон вршат дејност односно работи од посебен општествен интерес, во управувањето со работите од посебен општествен интерес што се определени со овој закон учествуваат и претставници на заинтересираните органи и организации и на општествената заедница (во понатамошниот текст: општествени претставници) во согласност со одредбите на овој закон и статутот на установата.

Член 5

Работи од посебен општествен интерес во кои во одлучувањето учествуваат и општествени претставници се: донесувањето на статут, освен делот за организацијата на работата и за распределбата на доходот, одлучувањето за распределба на доходот на дел за лични доходи и заеднички потреби на работниците и на дел за проширување на материјалната основа на работата и развојот на установата, донесувањето на планот за работа и програмата за развој, разгледувањето на работата и извршувањето на задачите на установата во работите од посебен општествен интерес, именувањето на членови на конкурсна комисија за именување

директор и членови на комисија за разгледување на предлози за разрешување директор, именувањето и разрешувањето на директор, како и други работи кои како такви се определени со закон.

Во Југословенскиот регистар на бродовите од посебен општествен интерес е и донесувањето на техничките правила со кои се утврдуваат техничките услови за изградба и класификација на бродови и други пловни објекти.

Член 6

Општествените претставници што учествуваат во одлучувањето за работите од посебен општествен интерес што се определени со овој закон, ги делегираат односно ги именуваат органите и работните и други организации, што ќе ги определи Сојузниот извршен совет, ако со овој закон не е определено поинаку.

Бројот на општествените претставници го определува Сојузниот извршен совет. Бројот на овие претставници не може да биде поголем од една половина од бројот на членовите на советот што ги избира работната заедница на установата.

Член 7

Општествените претставници од членот 6 на овој закон учествуваат во одлучувањето како членови на советот на установата, ако со овој закон не е определено поинаку.

Општествените претставници учествуваат во одлучувањето на седница на советот на која присуствуваат мнозинството од членовите на советот што ги избира работната заедница на установата и мнозинството од општествените претставници, а одлуките се донесуваат со мнозинство гласови на присутните членови на советот.

Ако тоа го бара најмалку половина општествени претставници што присуствуваат на седницата на советот, општествените претставници гласаат одвоено од членовите на советот што ги избира работната заедница на установата.

Член 8

Во Издавачкиот завод „Југославија“ и во установата „Филмски новости“ општествените претставници учествуваат, во согласност со посебен закон, како членови на посебен орган на управувањето.

Член 9

Кога општествените претставници гласаат одвоено од членовите на советот што ги избира работната заедница на установата, или кога според одредбите на овој закон општествените претставници сочинуваат посебен орган на управување, одлуката се смета донесена ако за неа гласало мнозинството од тие претставници и мнозинството од членовите на советот што ги избира работната заедница на установата.

Член 10

Ако не дојде до согласност помеѓу општествените претставници и членовите на советот што ги избира работната заедница на установата, се формира заедничка комисија на која ѝ се доверува да го разгледа спорното прашање и да состави предлог за неговото решавање. Во комисијата се определуваат еднаков број членови општествени претставници и членови на советот што ги избира работната заедница на установата.

Ако заедничката комисија не постигне согласност или нејзин предлог не биде усвоен на седницата на советот, се формира нова комисија, во која еднаков број членови определуваат општествените претставници и членовите на советот што ги избира работната заедница на установата, а претседателот на комисијата го именува Сојузниот извршен совет или органот што тој ќе го определи. Одлуката на оваа комисија, која се донесува со мнозинство гласови на нејзините членови е конечна.

Член 11

Директорите на установите наведени во членот 3 став 1 на овој закон ги именува и ги разрешува советот на установата, ако со овој закон за одделни установи не е предвидено поинаку.

Директорите на установите наведени во членот 1 став 1 точ. 1, 10, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 24, 30, 37, 38 и 40 и во членот 3 став 2 од овој закон ги именува советот на установата во согласност со Сојузниот извршен совет.

Член 12

По исклучок од одредбите на чл. 4 до 7 и 11 од овој закон, на Југословенскиот центар за наставен и културно-просветен филм, Заводот за училишна опрема, Вишото статистичко училиште, Југословенската концертна агенција, Установата за одржување на поморските пловни патишта и Установата за одржување на внатрешните пловни патишта се применуваат следните одредби:

планот и програмата за работа и развој на Југословенскиот центар за наставен и културно-просветен филм и планот и програмата за работа на Заводот за училишна опрема, се донесуваат во согласност со Југословенскиот завод за проучување школски и просветни прашања, а планот и програмата за работа и развој на Југословенската концертна агенција, доколку се однесува на размена на гостувања со странство — во согласност со Комисијата за културни врски со странство.

Членовите на конкурсната комисија за именување директор и членовите на комисијата за разгледување предлог за разрешување на директорот на Југословенскиот центар за наставен и културно-просветен филм и на директорот на Заводот за училишна опрема, наместо општинското собрание, ги именува сојузниот секретар за образование и култура, а членовите на конкурсната комисија за именување односно разрешување директор на Југословенската концертна агенција — претседателот на Комисијата за културни врски со странство.

Именувањето односно разрешувањето на директор на Вишото статистичко училиште се врши во согласност со генералниот директор на Сојузниот завод за статистика, именувањето односно разрешувањето на директор на Хидрометеоролошката школа — во согласност со директорот на Сојузниот хидрометеоролошки завод, а именувањето и разрешувањето на директор на Установата за одржување на поморските пловни патишта и на Установата за одржување на внатрешните пловни патишта — во согласност со сојузниот секретар за сообраќај и врски.

Член 13

Статутите на установите наведени во членот 1 став 1 точ. 1, 5, 6, 15, 16, 18 до 20, 22 до 24, 30, 31, 33 до 35, 37, 38 и 40 и во членот 3 став 2 од овој закон ѝ се поднесуваат, пред конечното усвојување, на разгледување на Сојузната скупштина.

Член 14

Надзор над законитоста на работата на установите наведени во членот 1 став 1 точ. 1, 5, 6, 10, 33 до 38 и 40 и во членот 3 став 2 од овој закон вршат сојузните органи на управата надлежни за областа на која се однесува дејноста на установата, а надзор над законитоста на работата на установите од членот 1 став 1 точ. 15 до 24 на овој закон — Советот за координација на научните дејности.

Надзор над законитоста на работата на Новинската установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република Југославија (член 1 став 1 точка 31) во поглед на издавањето на службените весници и други службени публикации за потребите на сојузните органи врши Сојузниот секретаријат за информации.

Член 15

Вишата школа за цивилна заштита ја продолжува работата под името „Виша школа за цивилна одбрана“.

Задача на Вишата школа за цивилна одбрана е стручно да ги оспособува кадрите за вршење работи на цивилна одбрана во органите на управата за цивилна односно народна одбрана и во други органи на државната управа, установи и организации за кои е потребна виша стручна спрема, како и да работи на посебно стручно усовршување на службениците што вршат работи на цивилна одбрана.

Државниот секретаријат за народна одбрана го потврдува статутот на Вишата школа за цивилна одбрана, го одобрува нејзиниот план и програма и врши надзор над законитоста на нејзината работа.

Директорот на Вишата школа за цивилна одбрана го именува државниот секретар за народна одбрана.

Член 16

Одредбите на прописите наведени во членот 1 од овој закон што се однесуваат на името (називот), седиштето, задачите и дејностите, како и на јавните овластувања на установите од тој член остануваат во сила, а со денот на влегувањето во сила на овој закон престануваат да важат одредбите на тие прописи што се однесуваат на организацијата, органите на управувањето и нивниот делокруг и на финансирањето на тие установи, како и сите други одредби на тие прописи што се во спротивност со одредбите на овој закон или на Основниот закон за установите.

Член 17

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

325.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА УПРАВНИТЕ СПОРОВИ

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Законот за управните спорови, што го усвои Сојузната скупштина на седницата на Сојузниот собор од 24 март 1965 година и на седницата на Организационо-политичкиот собор од 2 април 1965 година.

П. Р. бр. 298
4 април 1965 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Едвард Кардељ, с. р.

Согласно со членот 8 од Уставниот закон за спроведување на Уставот, Законот за управните спорови („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/52 и 15/53) се усогласува со Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и во него се вршат измени и дополненија, кои гласат:

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА УПРАВНИТЕ СПОРОВИ

Член 1

Во Законот за управните спорови членот 1 се менува и гласи:

„Заради обезбедување на судската заштита на правата на граѓаните, работните и други организации и општествено-политичките заедници, како и

заради обезбедување на законитоста, судовите во управните спорови одлучуваат за законитоста на актите со кои државните органи и организации, во вршењето на јавните овластувања, решаваат за правата и обврските во поединечни управни работи.“

Член 2

Во членот 2 ставот 2 се заменува со четири нови става, кои гласат:

„Државен орган, организација, погон, друга единица или огранок на работна или друга организација, заедница (село, неселба и сл.) или група лица, иако немаат својство на правно лице, можат да поведат управен спор ако можат да бидат носители на правата и обврските за кои се решавало во управната постапка.

Кога орган на општествено-политичка заедница или организација решавал во прв степен во определена управна работа, а по жалбата против таков акт решавал орган на друга општествено-политичка заедница односно организација, управен спор против второстепениот акт може да поведе и заедницата односно организацијата чиј орган решавал во прв степен, ако смета дека со второстепениот акт е повредено нејзино самоуправно право.

Ако е со управен акт повреден закон во корист на поединец или работна и друга организација, управен спор може да поведе надлежниот јавен обвинител или друг со закон овластен орган.

Управен спор може да поведе и јавен правобранител кога со управниот акт е повреден закон на штета на општествено-политичката заедница односно установата што ја застапува тој според законот.“

Член 3

Членот 3 се менува и гласи:

„Управните спорови ги решаваат републичките врховни судови и Врховниот суд на Југославија.

Врховниот воен суд ги решава управните спорови во случаите определени со овој закон.

Во управните спорови врховните судови одлучуваат во совети составени од тројца судии.“

Член 4

Во членот 4 зборовите: „за државните органи“ се бришат.

Член 5

По членот 4 се додава нов член 4а, кој гласи: „Одредбите од овој закон што се однесуваат на државните органи важат и за работните и други организации кога во вршењето на јавни овластувања решаваат во управни работи.“

Член 6

Во членот 5 ставот 2 се менува и гласи: „Управен акт во смисла на овој закон е акт со кој државен орган, работна или друга организација, во вршењето на јавни овластувања, решава за некое право или обврска на определен поединец или организација во некаква управна работа.“

Член 7

Членот 8 се менува и гласи:

„Управен спор не може да се води:

- 1) против актите донесени во работите во кои судска заштита е обезбедена вон управен спор;
- 2) против актите донесени во работите за кои по изрична одредба од сујузен закон не може да се води управен спор;
- 3) во работите за кои, непосредно врз основа на уставни овластувања, одлучува Сојузната скупштина или републичкото собрание односно нивни собори, или Претседателот на Републиката;
- 4) во дисциплинските работи.

Во работите од точ. 2 и 4 на ставот 1 од овој член може да се води управен спор кога државен орган, работна или друга организација при донесување на управен акт ги пречекорила границите на надлежноста.“

Член 8

Во членот 11 ставот 2 се брише.

Член 9

Во членот 12 став 1 зборовите: „на работниот колектив како целина или неговиот непосреден интерес заснован врз закон“ се заменуваат со зборовите: „или непосреден интерес на работната заедница како целина или на нејзин дел заснован врз закон“.

Ставот 2 се брише.

Член 10

Во членот 14 став 2 зборот: „повисок“ се заменува со зборовите: „од повисок степен“.

Член 11

Членот 17 се менува и гласи:

„Врховниот суд на Југославија одлучува по тужбите против управните акти на сојузните органи и организации што вршат јавни овластувања на територијата на цела Југославија.

Републичкиот врховен суд одлучува по тужбите против управните акти на сите други органи и организации.

Врховниот воен суд одлучува по тужбите против управните акти на воените органи.“

Член 12

Членот 18 се менува и гласи:

„Против одлуката на републичкиот врховен суд и Врховниот воен суд не е дозволена жалба, ако со посебен сојузен закон во определени работи не е предвидено да може да се изјави жалба.“

Член 13

По членот 18 се додаваат два нови члена, кои гласат:

„Член 18а

Во случаите на повреда на право на самоуправување утврдено со Уставот или на друго основно право или слобода на граѓани или работна и друга организација, странката може во рок од триесет дена од денот на доставувањето на одлуката од републичкиот врховен суд односно од Врховниот воен суд да поднесе, како вонредно правно средство, барање Врховниот суд на Југославија да ја испита одлуката на републичкиот врховен суд односно на Врховниот воен суд донесена во управен спор.

Пред донесувањето на одлуката по барањето, Врховниот суд на Југославија ќе ѝ го достави на противната странка барањето, ако е благовремено поднесено, која може во рокот што ќе го определи судот да му поднесе на судот одговор на барањето.

Со одлуката на Врховниот суд на Југославија со која се уважува барањето може одлуката на републичкиот врховен суд односно на Врховниот воен суд да се укине, поништи или преправи.

За барањето според ставот 1 од овој член Врховниот суд на Југославија одлучува во совет составен од пет судии

Член 18б

Против одлуката на републичкиот врховен суд односно на Врховниот воен суд донесена во управен спор надлежниот јавен обвинител може да поднесе барање за заштита на законитоста до Врховниот суд на Југославија, ако е со таа одлука сторена потешка повреда на сојузен закон.

Барањето за заштита на законитоста против одлуката на републичкиот врховен суд го поднесува сојузниот јавен обвинител, а против одлуката на Врховниот воен суд — воениот обвинител на Југословенската народна армија.

Барањето за заштита на законитоста се поднесува во рок од три месеци од денот кога на странките им е доставена одлуката на републичкиот врховен суд односно на Врховниот воен суд.

Во поглед на одлучувањето по барањето за заштита на законитоста се применуваат одредбите од членот 18а ст. 2 до 4 на овој закон.“

Член 14

Членот 19 се менува и гласи:

„Врховните судови самите одлучуваат за својата надлежност по управните спорови.

Судрувањата на надлежноста помеѓу републичките врховни судови, како и помеѓу овие судови и Врховниот воен суд, ги решава Врховниот суд на Југославија.

Решението на Врховниот суд на Југославија со кое управен спор се предава во надлежност на републички врховен суд или Врховниот воен суд е задолжително за овие судови.“

Член 15

Во членот 25 зборовите: „во секој стадиум на постапката“ се бришат, а по зборовите: „се откаже од тужбата“ се додаваат зборовите: „сè до донесувањето на одлуката“.

Член 16

Членот 38 се брише.

Член 17

Во членот 40 ставот 3 се менува и гласи:

„Кога судот ќе најде дека оспорениот управен акт треба да се поништи, може, ако природата на работата го дозволува тоа и ако податоците на постапката даваат сигурен основ за тоа, со пресуда да ја реши самата управна работа. Таквата пресуда во сè го заменува поништениот акт.“

Член 18

Во членот 42 став 1 во првата реченица по зборовите: „поука за жалбата“ се става запирка и се додаваат зборовите: „ако е жалбата дозволена“.

Член 19

Членот 43 се менува и гласи:

„Со жалба до Врховниот суд на Југославија може да се побиваат пресуда и решение на републичкиот врховен суд или на Врховниот воен суд само кога е тоа предвидено со сојузен закон.“

Член 20

Во членот 51 став 1 точка 5 на крајот точката се заменува со точка и запирка и по тоа се додава нова точка 6, која гласи:

„6) ако на заинтересираното лице не му била дадена можност да учествува во управниот спор.“

Член 21

Во членот 56 став 4 по зборовите: „и за главната ствар“ зборовите: „а според околностите на случајот може за главната ствар да се реши и со одделна пресуда, кога одлуката со која обновувањето се дозволува стане правосилна“ се бришат.

Член 22

Во членот 59 зборовите: „правилата за постапувањето на судовите во граѓанските спорови“ се заменуваат со зборовите: „одредбите од Законот за процесната постапка“.

Член 23

Членот 60 се брише.

Член 24

Во членот 61 зборовите: „парнична страна“ се заменуваат со зборот: „странка“.

Член 25

Членот 62 се брише.

Член 26

Во членот 63 ставот 1 се брише.

Член 27

Во членот 64 став 2 зборовите: „повисокиот државен орган“ се заменуваат со зборовите: „органот што врши надзор“.

Член 28

Во членот 65 став 1 во првата реченица зборот: „писмена“ се брише.

Во ставот 2 во четвртата реченица зборовите: „повисокиот државен орган“ се заменуваат со зборовите: „органот што врши надзор“.

Ставот 3 се брише.

Член 29

Чл. 67 до 71а се бришат.

Член 30

Во сите одредби на законот зборовите: „врховниот суд на народната република“ се заменуваат со зборовите: „републичкиот врховен суд“, зборовите: „Врховниот суд на ФНРЈ“ — со зборовите: „врховниот суд на Југославија“, зборовите: „околински суд“ — со зборовите: „општински суд“, зборовите: „судски службеник“ — со зборовите: „работник во суд“, во соодветно членување.

Член 31

Управните спорови поведени до денот на влегувањето во сила на овој закон ќе се расправат според досегашните прописи.

Член 32

До донесувањето на закон со кој ќе се уреди постапката за заштита на право на самоуправавање утврдено со Уставот или на друго основно право или слобода, ако е такво право или слобода повредено со конечен поединечен акт а не е предвидена друга судска заштита, за барањето за заштита на тоа право или слобода одлучува надлежниот врховен суд.

Во постапката по барањето од ставот 1 на овој член согласно се применуваат одредбите од овој закон.

Ако е поединечен акт донесен по влегувањето во сила на Уставот, рокот за поднесување на барањето од ставот 1 на овој член, ако започнал да тече пред влегувањето во сила на овој закон, не може да истече пред да измине еден месец од денот на неговото влегување во сила.

Член 33

До донесувањето на закон со кој ќе се регулира заштитата на правата на самоуправавање утврдени со Уставот и на другите основни права и слобода, кога овие права и слободи се повредени со дејствие на службено лице во орган на управата односно на одговорното лице во работна или друга организација со кое противно на законот непосредно му се спречува или ограничува на определен поединец или на организација вршењето на такво право или слобода, заштитата на овие права и слободи се обезбедува во постапката предвидена во чл. 34 до 42 на овој закон, ако не е обезбедена друга судска заштита.

Член 34

Во предлогот за заштита поради незаконито дејствие ќе се наведат дејствието, местото и времето кога е сторено, органот односно организацијата или службеното лице што го сторило тоа, доказите за тоа, како и барањето да се отстрани пречката или ограничувањето за вршење на правата или обврските.

Член 35

Предлог може да се поднесе сè додека трае дејствието.

Ако лицето спрема кое е преземено дејствието не е во можност самото да поднесе предлог за заштита поради незаконитото дејствие, предлог може да поднесе и неговиот брачен другар, дете, родител или друг блиски роднина.

Член 36

По предлогот за заштита поради незаконито дејствие одлучува окружниот суд на чие подрачје е сторено дејствието. Окружниот суд одлучува во совет составен од тројца судии.

Член 37

Окружниот суд по предлогот постапува итно и на начин со кој, чувајќи ги основните начела на постапката, се обезбедува ефикасна заштита на правата и интересите на граѓаните и организациите.

Член 38

Судот без одлагање ќе му го достави предлогот на одговор на органот што го извршил дејствието односно на одговорното лице што го сторило тоа. Одговорот на предлогот се доставува во рокот што ќе го определи судот.

Судот може, според околностите на случајот, да донесе одлука по предлогот веднаш и без претходно доставување на предлогот на одговор, ако податоците во предлогот даваат за тоа сигурен основ.

Член 39

Кога судот ќе најде дека предлогот е основан ќе донесе решение со кое ќе го забрани понатамошното вршење на дејствието, а во противно ќе го одбие предлогот.

Судот со решение истовремено ќе определи што е потребно за да се воспостави законита состојба, оставајќи рок за извршување, како и ќе ги определи законските санкции за случај на неизвршување на решението.

Член 40

Против решението од членот 39 на овој закон може да му се изјави жалба на републичкиот врховен суд во рок од три дена од денот на доставувањето на решението.

Жалбата не го одлага извршувањето на решението, но судот може, на предлог, да го одложи извршувањето ако според околностите на случајот најде дека е потребно тоа.

Член 41

Заради обезбедување и извршување на решението судот веднаш ќе преземе што е потребно според околностите на конкретниот случај, а може за решението да го извести старешината на органот што врши надзор, јавниот обвинител, како и други органи, за и тие од своја старана да ги преземат потребните мерки заради воспоставување на законита состојба.

Член 42

Ако решението не биде извршено во оставениот рок, судот ќе го изврши решението непосредно или преку друг суд или орган.

Извршувањето, според околностите на случајот, се спроведува на трошок на органот или организацијата, односно на трошок на одговорното лице што го извршило дејствието.

Заради извршување на решението судот може да му стави предлог на надлежниот орган за отстранување од должноста на одговорното лице, а по потреба може против одговорното лице, ако тоа во определен рок не го изврши решението, да изрече парична казна до 200.000 динари, како и да определи и други погодни мерки согласно со правилата на извршната постапка.

Член 43

Се овластува Законодавно-правната комисија на Сојузната скупштина да го утврди пречистениот текст на Законот за управните спорови, како и во согласност со измените и дополненијата што ги содржи овој закон да го изврши потребното усогласување на називите на органите и изразите употребени во овој закон.

Член 44

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

326.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАВЕРУВАЊЕ НА ПОТПИСИ, РАКОПИСИ И ПРЕПИСИ

Се прогласува Законот за измени на Законот за заверување на потписи, ракописи и преписи, што го усвои Сојузната скупштина на седницата на Сојузниот собор од 24 март 1965 година и на седницата на Организационо-политичкиот собор од 2 април 1965 година.

П. Р. бр. 291
4 април 1965 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Едвард Кардељ, с. р.

Согласно со членот 8 од Уставниот закон за спроведување на Уставот, Законот за заверување на потписи, ракописи и преписи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 105/47 и 50/49) се усогласува со Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и во него се вршат измени, кои гласат:

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАВЕРУВАЊЕ НА ПОТПИСИ, РАКОПИСИ И ПРЕПИСИ

Член 1

Во Законот за заверување на потписи, ракописи и преписи, во членот 2 ставот 1 се менува и гласи:

„Заверување на потписи, ракописи и преписи вршат општинските судови, односно општинските органи на управата надлежни за работите на заверување ако со републички пропис не е определено поинаку. Овие заверувања ги вршат и конзуларните претставништва и дипломатските претставништва на Југославија во странство што вршат конзуларни работи.“

Член 2

Во членот 13 ставот 3 се менува и гласи:

„Заверување на исправите наменети за употреба во странство што ги издаваат сојузните органи на управата или републичките органи на управата врши Државниот секретаријат за надворешни работи без претходна заверка од страна на општинскиот суд и републичкиот орган на управата надлежен за работите на правосудството.“

Член 3

Членот 16 се менува и гласи:

„Заверување на потписи и преписи на исправите потребни за регулирање на работните односи на лица во работен однос може да врши и старешината на организационата единица на која ѝ припаѓа или ѝ припаѓал работникот, или службеното лице што ќе го овласти за тоа старешината на органот.“

Член 4

Во членот 17 ставот 3 се менува и гласи:

„Ако списокот е од доверлива природа, преписот може да се издаде само по претходно одобрение од старешината на органот.“

Член 5

Во целиот текст на законот зборот: „службеник“ се заменува со зборовите: „службено лице“, зборовите: „надлештво“ и „своето надлештво“ се заменуваат со зборовите: „надлежниот орган“, зборовите: „претпријатија, здруженија или установи“ — со зборовите: „работни или други организации“, зборовите: „Министерство за надворешни работи на ФНРЈ“ — со зборовите: „Државен секретаријат за надворешни работи“, зборовите: „околински суд“ — со зборовите: „општински суд“, зборовите: „министерство на правосудието на народната република“ — со зборовите: „републички орган на управата надлежен за работите на правосудството“, зборот: „правила“ — со зборот: „пропис“, зборовите: „организациона единица“ — со зборот: „орган“, зборовите: „Министер на правосудието на ФНРЈ“ — со зборовите: „сојузен секретар за правосудство“, зборовите: „Федеративна Народна Република Југославија“ — со зборот: „Југославија“, зборовите: „Министер на надворешните работи на ФНРЈ“ — со зборовите: „државен секретар за надворешни работи“, во соодветно членување.

Член 6

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

327.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА ЗДРУЖЕНИЈАТА НА ГРАЃАНИ

Се прогласува Основниот закон за здруженијата на граѓани, што го усвои Сојузната скупштина на седницата на Сојузниот собор од 24 март 1965 година и на седницата на Организационо-политичкиот собор од 2 април 1965 година

П. Р. бр. 299
4 април 1965 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Едвард Кардељ, с. р.

ОСНОВЕН ЗАКОН

ЗА ЗДРУЖЕНИЈАТА НА ГРАЃАНИ

Член 1

Начинот на остварувањето на слободата на здружувањето на граѓани загарантирана со Уставот се уредува со овој закон.

Член 2

Здруженијата на граѓани (здруженијата) се самостојни во остварувањето на целите предвидени со нивните статuti или правила (правилата).

Правилата ги донесува собранието на здружението.

Член 3

Секој граѓанин под еднакви услови, а на начинот предвиден со правилата, може да стане член на здружение.

Член 4

Собранието е највисок орган на здружението и ги избира другите органи на здружението.

Член 5

Работата на здружението е јавна.

Со правилата се определува начиниот на извештавањето на јавноста и се обезбедува јавност во работата на здружението.

Здруженијата се должни изворите на своите приходи и финансиското работење да ѝ го сторат достапно на јавноста, на начинот предвиден со правилата.

Службата на општественото книговодство врши контрола на финансиското и материјалното работење на здруженијата на граѓани, освен располагањето со средствата добиени од членски влогови и од други придонеси на членовите на здружението.

Член 6

Здружението го основа група на граѓани.

Здружение може да основа група од најмалку 10 полнолетни граѓани, ако со закон не е определено поинаку.

Основачи на здружение и членови на органите на здружението не можат да бидат лица спрема кои со судска пресуда е изречена мерката за безбедност забрана на јавни истапувања, ниту лица осудени на казна која повлекува забрана на учествување во основањето на здружение, додека правните последици на казната траат.

Член 7

Како ден на основање на здружение се смета денот кога основачкото собрание донесло одлука за основање на здружението и ги усвоило правилата.

Член 8

Правилата содржат особено: цел на здружението и средства со кои се постигнува таа цел; права и должности на членовите на здружението; права и должности на органите на здружението; начин на стапување во членство на здружението, на престанок на членството и на истапување од здружението; застапување на здружението; извори на материјалните средства на здружението; назив и седиште на здружението и подрачје на кое дејствува тоа; начин на престанок на работата на здружението и на располагање со имотот во случај на престанок на работата на здружението.

Член 9

Здружението има својство на правно лице.

Здружението се здобива со својство на правно лице со денот на запишувањето во регистарот на здруженијата кај надлежниот орган на внатрешните работи.

Здружението може да започне со работа со денот на запишувањето во регистарот на здруженијата.

Член 10

Регистарот на здруженијата го води надлежниот орган на внатрешните работи.

Регистарот на здруженијата чија дејност се простира на териториите од две или повеќе републики или на целата територија на Југославија го води Сојузниот секретаријат за внатрешни работи.

Член 11

Основачите на здружението или органот на здружението е должен во рок од 15 дена од денот на основањето на здружението да го извести надлежниот орган на внатрешните работи за основањето на здружението.

Кон извештајот за основањето на здружението се поднесуваат записникот од основачкото собрание и правилата.

Член 12

Надлежниот орган на внатрешните работи е должен да го запише здружението во регистарот на здруженијата во рок од 30 дена од денот на подне-

сувањето на барањето за запишување ако здружението е основано и ако неговите правила се во согласност со законот.

Член 13

Ако надлежниот орган на внатрешните работи во рокот од членот 12 на овој закон најде дека правилата не се во согласност со закон ќе им обрне за тоа внимание на подносителите на правилата и ќе им определи рок во кој се должни да ги усогласат правилата со законот. Тој рок не може да биде пократок од 15 дена ниту подолг од три месеци.

Ако надлежниот орган на внатрешните работи најде дека здружението не е основано во согласност со закон, или ако подносителите на правилата во рокот од ставот 1 на овој член не постапиле по неговите забелешки, ќе донесе решение за одбивање на запишувањето во регистарот на здруженијата и за тоа ќе ги извести подносителите на правилата.

Член 14

Странец може да биде член на здружение ако е тоа предвидено со правилата.

Член 15

Странци постојано населени во Југославија и странци што имаат дозвола за престој во Југославија со важење подолго од една година можат, во согласност со одредбите од овој закон, да основат здружение само по претходно прибавено одобрение од Сојузниот секретаријат за внатрешни работи.

Решението за одбивање на издавањето на одобрение за основање на здружение на странци Сојузниот секретаријат за внатрешни работи го донесува по слободна оценка. Против тоа решение не може да се води управен спор.

Член 16

Ќе се забрани работата на здружение ако неговата активност е управена:

1) кон насилно кутнување на социјалистичкото демократско уредување утврдено со Уставот или кон друга промена на општествено-политичкото или економското уредување на Југославија на противустановен начин;

2) кон разбивање на братството и единството или рамноправноста на народите и народностите на Југославија, или кон разгорување на национална, расна или верска омраза;

3) против независноста и територијалната целокупност на Југославија, или со таа активност се загрозува мирот или рамноправната меѓународна соработка;

4) кон вршење кривични дела или со таа активност се поттикнува на вршење такви дела.

Нема да се запише во регистарот здружение чии цели опфаќаат некоја од активностите наведени во ставот 1 од овој член.

Член 17

На здружение со чија активност се нарушува јавниот ред или се навредува јавниот морал или се разгорува национална, расна или верска нетрпеливост ќе му се забрани вршењето на таквата дејност, а ако здружението и покрај оваа забрана продолжи со вршењето на таква дејност, ќе се забрани неговата работа.

Ако некоја од активностите од ставот 1 на овој член врши само огранок на здружение на територијата на потесна општествено-политичка заедница ќе се забрани вршењето на таквата активност на тој огранок.

Член 18

Решението за забрана на работата односно на дејноста на здружението според одредбите од членот 16 став 1 и членот 17 на овој закон, го донесува надлежниот орган на внатрешните работи, а за здруженијата чија дејност се простира на териториите од две или повеќе републики или на целата територија на Југославија — Сојузниот секретаријат за внатрешни работи.

Член 19

Здруженијата можат да се здружуваат заради остварување на своите заеднички цели.

Член 20

Здружение може да се зачлени во сродно меѓународно здружение, ако е предвидено тоа со неговите правила.

Југословенски државјанин може да биде член на меѓународно здружение.

Здружение ниту југословенски државјанин не можат да бидат членови на меѓународно здружение чија дејност им е спротивна на интересите на Југославија.

Член 21

Надзор над законитоста на работата на здружение на граѓани врши надлежниот орган во републиката, а за здруженија чија дејност се простира на територијата на две или повеќе републики или на целата територија на Југославија — Сојузниот секретаријат за внатрешни работи.

Член 22

Здруженијата основани според досегашните прописи ја продолжуваат работата според одредбите од овој закон, и се должни своите правила да ги усогласат со овој закон на првото собрание на здружението.

Член 23

Се овластува сојузниот секретар за внатрешни работи да го пропише начинот и постапката за водење на регистарот на здруженијата, како и образецот на регистарот на здруженијата.

Член 24

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престануваат да важат одредбите од чл. 1 до 19, 30 и 31 на Законот за здруженијата, соборите и другите јавни собранија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 51/46 и 29/47), како и одредбите од членот 26 на тој закон доколку се однесуваат на здруженијата.

Член 25

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

328.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА ЈАВНИТЕ СОБРАНИЈА**

Се прогласува Основниот закон за јавните собранија, што го усвои Сојузната скупштина на седницата на Сојузниот собор од 24 март 1965 година и на седницата на Организационо-политичкиот собор од 2 април 1965 година.

П. Р. бр. 300

4 април 1965 година

Белград

Претседател

на Републиката,

Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател

на Сојузната скупштина,

Едвард Кардељ, с. р.

**ОСНОВЕН ЗАКОН
ЗА ЈАВНИТЕ СОБРАНИЈА****Член 1**

Начинот на остварувањето на слободата на соборот и другото јавно собирање загарантирана со Уставот се уредува со овој закон.

Член 2

Слободата на свикувањето и одржувањето на јавни собранија може да се ограничи само во случаите предвидени со овој закон.

Член 3

Свикувачот е должен претходно да го пријави јавното собрание кога намерува да го одржи на плоштад, улица или на друго место на кое се врши јавен сообраќај, како и во други случаи кога е тоа предвидено со закон.

Во случајот од ставот 1 на овој член свикувачот е должен да го пријави одржувањето на јавното собрание најдоцна на 48 часа пред времето за кое е закажано јавното собрание, како и во пријавата да го наведе времето, местото и целта на одржувањето на јавното собрание.

Свикувачот му го пријавува одржувањето на јавното собрание на органот на внатрешните работи на општината на чија територија има намера да го одржи јавното собрание.

Член 4

Јавно собрание не може да свика ниту на јавно собрание да истапува лице спрема кое со судска пресуда е изречена мерката на безбедност забрана на јавно истапување.

Член 5

Странци можат да свикаат и да одржат јавно собрание само по претходно одобрение од надлежниот општински орган на внатрешните работи.

Член 6

Свикувачот и организаторот на јавно собрание се должни да обезбедат одржување на редот на јавното собрание и за таа цел да организираат редарска служба.

Свикувачот и организаторот на јавно собрание се должни да го прекинат одржувањето на јавното собрание ако дојде до неред со кој се загрозува личната сигурност на луѓето, или јавниот ред и мир, или безбедноста на сообраќајот или општествен и приватен имот.

Во случаите од ставот 2 на овој член свикувачот и организаторот на јавното собрание се должни веднаш да го известат надлежниот општински орган на внатрешните работи.

Член 7

Надлежниот општински орган на внатрешните работи е должен да овозможи несмеќавано одржување на јавното собрание и да се грижи за безбедноста на луѓето и имотот на јавното собрание.

Член 8

Ќе се забрани одржување на јавно собрание ако е тоа свикано заради вршење на активности или ако на него се пројавува активност насочена кон:

1) насилно кутнување на социјалистичкото демократско уредување утврдено со Уставот, или друга промена на општествено-политичкото или економското уредување на Југославија на противустановен начин;

2) разбивање на братството и единството или рамноправноста на народите или народностите на Југославија, или на разгорување национална, расна или верска омраза или нетрпеливост;

3) независноста и територијалната целокупност на Југославија, или со таа активност се загрозува мирот или рамноправната меѓународна соработка;

4) вршење кривични дела или со таа активност се поттикнува на вршење такви дела.

Одржувањето на јавно собрание ќе се забрани и ако на собранието се нарушува јавниот ред или се навредува јавниот морал.

Одржувањето на јавно собрание ќе се забрани и кога го бара тоа органот на управата надлежен за заштита на здравјето во границите на овластувањата утврдени со закон.

Одржувањето на јавно собрание може да се забрани и ако основано може да се очекува дека на јавното собрание ќе биде нарушен јавниот ред и мир,

или загрозуена личната сигурност или животот на луѓето, или имотот, или дека со одржувањето на јавното собрание ќе се оневозможи нормалниот јавен сообраќај, а свикувачот или организаторот на јавното собрание односно надлежниот општински орган на внатрешните работи не се во можност благовремено да обезбедат ред и мир на јавното собрание односно нормален јавен сообраќај.

Член 9

Решението за забрана на одржувањето на јавно собрание го донесува органот на внатрешните работи на општината на чија територија треба да се одржи јавното собрание.

За забраната на одржувањето на пријавеното јавно собрание надлежниот орган е должен да го извести свикувачот најдоцна на 24 часа пред времето за кое е закажано собранието.

Член 10

Со парична казна до 50.000 динари или со казната затвор до 30 дена ќе се казни за прекршок:

1) свикувач или организатор на јавно собрание кој не презел мерки за одржување на редот на јавното собрание на кое дошло до нереди (член 6);

2) свикувач или организатор на јавно собрание ако не го прекине одржувањето на јавното собрание на кое дошло до нереди или ако веднаш за тоа не го извести надлежниот општински орган на внатрешните работи (член 6 ст. 2 и 3).

Член 11

Со парична казна до 20.000 динара или со казната затвор до 15 дена ќе се казни за прекршок:

1) тој што одржува јавно собрание без претходно пријавување, кога пријавувањето е задолжително (член 3 став 1);

2) странец што држи јавно собрание без одобрение (член 5);

3) свикувач или организатор на јавно собрание, ако не ги презел мерките за одржување на редот на јавното собрание (член 6 став 1).

Член 12

Со парична казна до 1.000.000 динари ќе се казни за прекршок правно лице:

1) ако не ги презело мерките за одржување на редот на јавното собрание на кое дошло до нереди (член 6);

2) ако не го прекине одржувањето на јавното собрание на кое дошло до нереди, или ако веднаш за тоа не го извести надлежниот општински орган на внатрешните работи (член 6 ст. 2 и 3).

За прекршокот од ставот 1 на овој член ќе се казни и одговорното лице во правното лице со парична казна до 50.000 динари.

Член 13

Со парична казна до 200.000 динари ќе се казни за прекршок правно лице:

1) ако одржува јавно собрание без претходно пријавување, кога пријавувањето е задолжително (член 3 став 1);

2) ако не преземе мерки за одржување на редот на јавното собрание (член 6 став 1).

Член 14

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престануваат да важат одредбите од чл. 20 до 25 на Законот за здруженијата, соборите и другите јавни собранија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 51/46 и 29/47) и одредбите на членот 26 на тој закон доколку се однесуваат на собираите и другите јавни собранија.

Член 15

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

329.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА СТАРАТЕЛСТВОТО

Се прогласува Основниот закон за старателството, што го усвои Сојузната скупштина на седницата на Сојузниот собор од 24 март 1965 година и на седницата на Социјално-здравствениот собор од 1 април 1965 година.

П. Р. бр. 249

4 април 1965 година

Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Едвард Кардељ, с. р.

ОСНОВЕН ЗАКОН ЗА СТАРАТЕЛСТВОТО

И. Општи одредби

Член 1

Со старателството општествената заедница им дава посебна заштита на малолетници што не се под родителска грижа и на полнолетни лица што не се способни сами да се грижат за себеси, своите права и своите интереси.

Според одредбите од овој закон заштита им се дава и на други лица што не се во состојба или се во невозможност сами да се грижат за своите права и интереси.

Лицата на кои општествената заедница им дава заштита во смисла ст. 1 и 2 од овој член се штићеници.

Член 2

Целта на старателството е со згрижување, воспитување и образование сестрано да се развијат личноста на малолетните штићеници и да се оспособат за самостоен живот и за активно учество во дејностите полезни за општеството.

Целта на старателството над полнолетни штићеници е заштита на нивната личност, која се остварува првенствено со згрижување, лекување и оспособување за самостоен живот.

Старателството има за цел и обезбедување на имотните и други права и интереси на лицата под старателство.

Член 3

Органот на старателството презема потребни мерки во сите случаи на најдобар начин да се оствари целта на старателството.

Органот на старателството при приготвувањето, донесувањето и спроведувањето на своите решенија и мерки на старателството, ги користи сите видови на социјална заштита и услугите на социјалните, здравствените, просветните и други установи.

Член 4

Органот на старателството во остварувањето на своите задачи соработува со правосудните и други надлежни органи и стручни служби, со месните заедници, работните и општествено-политичките организации и со здруженијата на граѓани.

II. Орган на старателството**Член 5**

Работите на старателството според овој закон ги врши општинскиот орган на старателството (органот на старателството), определен со републички пропис.

Член 6

Работите на старателството ги врши органот на старателството преку старатели или непосредно.

Член 7

Органот на старателството им дава заштита и на лица што се под родителска грижа, под условите и на начинот определен со посебни закони.

Органот на старателството ги применува воспитните и други мерки изречени од судови и други надлежни органи, заради подигање, воспитување и образование на малолетниците и другите лица на кои се однесуваат овие мерки, и врши и други работи што му се ставени во надлежност со посебни закони или со прописи на општествено-политичките заедници донесени врз основа на закон.

III. Старател**Член 8**

На лице под старателство органот на старателството му постава старател.

За старател се постава лице што има лични својства и способности потребни за вршење на должноста старател и кое претходно даде согласност да биде старател.

При поставањето на старателот органот на старателството ќе ги земе предвид желбите на штитеникот ако е тој во состојба да ги изрази, како и желбите на блиските роднини на штитеникот.

Член 9

На лице под старателство сместено во установа за воспитување, социјална, здравствена или друга установа, органот на старателството ќе му постави старател — за вршење на оние работи на старателот што таа установа не ги врши во рамките на својата редовна дејност.

Член 10

Органот на старателството може да одлучи на лице под старателство да не му постави старател, туку должноста на старател да ја врши непосредно.

Органот на старателството може со решение да ги ограничи овластувањата на старателот и да одлучи одделни работи на старателот да врши непосредно.

Ако органот на старателството врши должност на старател во смисла на ставот 1 или 2 од овој член, тој е овластен одделни работи да им довери на други стручни лица да ги вршат од неговото име и под негов надзор.

Член 11

Органот на старателството ќе му издаде на старателот исправа за поставањето, во која ќе се наведе обемот на неговите овластувања.

Ставањето под старателство и престанокот на старателството ќе се забележи во земјишните книги ако штитеникот има недвижности.

Член 12

Старателот е должен грижливо и совесно да се грижи за личноста, правата и интересите на штитеникот и совесно да го управува неговиот имот.

Член 13

Старателот посебно е должен, со помош од органот на старателството, да ги преземе сите потребни мерки да се прибават материјалните средства нужни за спроведување на определени мерки на старателството.

Член 14

Не може да биде старател лице:

- 1) што е лишено од родителските права;
- 2) што е лишено од деловната способност;
- 3) чии интереси се во спротивност со интересите на штитеникот;
- 4) од кое, со оглед на неговото поранешно и сегашно поведение, личните својства и односите со штитеникот и неговите родители, не може да се очекува дека правилно ќе ја врши старателската должност.

Член 15

Ако штитеникот има имот, органот на старателството ќе нареди да се опише, процени и да му се предаде тој на старателот на управување.

Член 16

Старателот може само со одобрение од органот на старателството во поглед на располагањето и управувањето на имотот и со правата на штитеникот, да ги презема следните работи:

- 1) да отуѓи или оптовари недвижности на штитеникот;
- 2) да отуѓи од имотот на штитеникот подвижни предмети од поголема вредност или да располага со имотни права од поголема вредност;
- 3) да се откаже од наследство или легат, или да одбие подарок;
- 4) да презема други мерки определени со закон.

Член 17

Старателот не може без претходно одобрение од органот на старателството да преземе работа што ги надминува рамките на редовното работење или управување на штитениковиот имот.

Член 18

Старателот го застапува штитеникот.

Органот на старателството го застапува штитеникот ако должноста на старател ја врши тој орган непосредно (член 11 став 1), или ако ги ограничил овластувањата на старателот и одлучил штитеникот да го застапува самиот (член 11 став 2).

Член 19

Старателот ги врши од името на штитеникот и за негова сметка самостојно работите што спаѓаат во редовното работење и управување на имотот.

При преземањето на секоја поважна работа старателот, кога е тоа можно, ќе се посветува со штитеникот, ако е тој во состојба да го разбере во што е работата.

Член 20

Старателот може да склучи правна работа со штитеникот за кој се грижи, само ако органот на старателството најде дека тоа го бараат интересите на штитеникот и претходно го одобри тоа.

Член 21

Старателот е должен да му поднесе на органот на старателството извештај и да му положи сметка за својата работа секоја година, како и кога ќе го побара тоа органот на старателството.

Член 22

Од извештајот на старателот треба да се гледа неговата грижа за личноста на штитеникот, особено за неговото здравје, воспитување и образование, како и за сè друго што е од значење за личноста на штитеникот.

Извештајот треба да содржи и податоци за управувањето и располагањето со штитениковиот имот и за сите штитеникови приходи и расходи во изминатата година, како и конечната состојба на неговиот имот.

Органот на старателството е должен совесно да ги испита поднесените извештаи за работата на старателот и, по потреба, да преземе соодветни мерки да се заштитат интересите на штитеникот.

Член 23

Старателот ги врши своите должности, по правило, бесплатно, но органот на старателството може да му определи на старателот и награда.

Старателот има право на надоместок на оправданите трошоци сторени во вршењето на своите должности.

Член 24

Старателот е должен да му ја надомести на штитеникот штетата што му ја нанесол тој со неправилно и невнимателно вршење или со самовластно напуштање на должноста на старател.

Член 25

Органот на старателството е должен да преземе спрема старателот мерки за обезбедување на правата на штитеникот што произлегуваат од неправилната работа на старателот.

Член 26

Органот на старателството ќе го разреши старателот од должност ако утврди дека во вршењето на должноста на старател е невнимателен, дека ги злоупотребува своите овластувања, дека со неговата работа се загрозуваат интересите на штитеникот, или ако смета дека за штитеникот би било поповолно да му се постави друг старател.

Органот на старателството ќе го разреши од должност старателот кога овој ќе го побара тоа, водејќи сметка за интересите на штитеникот, а најдоцна во рок од три месеци од денот на поднесувањето на барањето.

IV. Надлежност и постапка

Член 27

Месната надлежност на органот на старателството се определува според местото на живеењето, а ако ова го нема, според местото на престојот на лицето што треба да се стави под старателство.

Местото на живеењето и местото на престојот се определуваат според моментот кога се стекнале условите за ставање под старателство.

Член 28

Ако се промени живеалиштето на штитеникот, се менува и надлежноста на органот на старателството.

Новиот надлежен орган на старателството ќе одлучи да ли ќе се менува старателот и да ли ќе се менуваат мерките што ги определил поранешниот орган на старателството.

Член 29

Работите на старателство за југословенски државјани во странство ги вршат конзуларните претставништва и дипломатските претставништва на Југославија што вршат конзуларни работи.

Член 30

Постапката за ставање под старателство се поведува и се води по службена должност.

Член 31

За потребата некое лице да се стави под старателство или врз него да се примени некој вид заштита што ја дава органот на старателството, се должни да го известат органот на старателството:

1) матичарот, органите на управата и други органи, кога во вршењето на должноста ќе узнаат за таков случај;

2) најблиските роднини, членовите на домаќинството и соседите;

3) работните организации, месните заедници и други организации.

Член 32

Кога органот на старателството ќе дознае дека некое лице треба да се стави под старателство, тој презема веднаш потребни мерки за заштита на личноста, правата и интересите на такво лице и поведува постапка за негово ставање под старателство.

Член 33

При одлучувањето за формата на заштита што ќе се примени врз штитеникот, органот на старателството ќе се раководи првенствено од интересот на штитеникот, современите стручни методи за социјална заштита и материјалните можности што му стојат на располагање.

Член 34

Органот на старателството постапува според прописите од Законот за општата управна постапка кога одлучува за ставање под старателство, кога постави или разрешува од должност старател, кога одлучува за обемот на овластувањата на старателот и кога одлучува за правата и правните интереси на штитеникот.

Во другите случаи органот на старателството постапува на најцелесообразен начин, зависно од природата на мерките на старателството што ги определува тој.

Органот на старателството може да ги менува своите порано донесени одлуки кога го бараат тоа интересите на штитеникот, ако со тоа не се навредуваат правата на трети лица.

Член 35

Штитеникот што е во состојба да го стори тоа, неговите роднини, надлежните органи, општествено-политичките организации и стручните установи можат да вложат приговор на работата на старателот и органот на старателството.

Член 36

Приговорите на работата на старателот односно на органот на старателството можат да му се упатат на органот на старателството односно на органот надлежен да решава во втор степен во работите на старателството (второстепен орган).

Член 37

Органот на старателството ги испитува приговорите што му се упатени и ако најде дека се основани, ги определува мерките што ќе се преземат.

Ако второстепениот орган најде дека приговорот е основан, може да му даде упатство на органот на старателството како да постапи. Органот на старателството по применото упатство одлучува кои мерки ќе преземе и за тоа го известува второстепениот орган.

Член 38

Издатоците за спроведување на определени мерки што се преземаат во интерес на штитеникот, се подмируваат:

- 1) од приходите на штитеникот;
- 2) од средствата добиени од лица што се должни да му даваат издржување на штитеникот;
- 3) од основниот имот на штитеникот;
- 4) од средствата добиени за штитеникот по новот на социјална заштита.

V. Старателство над малолетни лица

Член 39

Малолетното лице што не е под родителска грижа ќе го стави органот на старателството под старателство.

Член 40

Старателот на малолетно лице е должен како родител да се грижи за личноста на малолетникот, а особено за неговото здравје, воспитување, образование и оспособување за самостоен живот.

Член 41

Малолетник под старателство што наполнил 14 години живот може сам да ги врши своите правни работи, но за правовредноста на тие работи потребно е одобрение од неговиот старател, а за оние работи што старателот не може сам да ги преземе потребно е одобрение од органот на старателството.

Малолетник под старателство што наполнил 14 години живот може слободно да располага со заработката, при што е должен да придонесува за своето издржување, воспитување и образование.

Член 42

Старателот може само со одобрение од органот на старателството:

1) да го смести малолетникот во воспитен завод, да му го предаде на некое лице на воспитување, нега и грижа или да го упати на подолго време во некаква установа на лекување;

2) да го прекине школувањето на малолетникот или да го промени видот на училиштето;

3) да одлучи за изборот или за вршењето на занимање за малолетникот;

4) да презема и други поважни мерки во поглед на личноста на малолетникот определени со закон.

Член 43

Старателството над малолетник престанува со неговото полнолетство, со склучувањето на брак или со негово посвојување.

VI. Старателство над лица лишени од деловна способност

Член 44

Лицата што со одлука на судот се делумно или напoлно лишени од деловна способност органот на старателството ќе ги стави под старателство.

Член 45

Правносилната одлука за лишување од деловна способност судот е должен без одлагање да му ја достави на надлежниот орган на старателството, кој во рок од 30 дена од денот на приемот на одлуката ќе го стави лицето лишено од деловна способност под старателство.

Член 46

Старателот на лице што е лишено од деловна способност е должен да се грижи особено за неговата личност, водејќи сметка за причините поради кои е лишено тоа од деловна способност, и да настојува да се отстранат тие причини и да се оспособи лицето за самостоен живот.

Член 47

Старателот на лице што е напoлно лишено од деловна способност ги има должностите и правата на старател на малолетно лице што не наполнило 14 години живот.

Старателот на лице што е делумно лишено од деловна способност ги има должностите и правата на старател на малолетно лице што наполнило 14 години живот, но органот на старателството може, кога е тоа потребно, да ги определи работите што лицето делумно лишено од деловна способност може да ги презема самостојно и без одобрение.

Член 48

Судот кај кој е поведена постапка некое лице да се лиши од деловна способност е должен веднаш да го извести за тоа надлежниот орган на старателството, кој, ако е потребно ќе му постави на тоа лице привремен старател.

На ова старателство се применуваат одредбите за старателството над малолетниците што наполниле 14 години живот, но органот на старател-

ството може, ако е потребно, да ги прошири врз него одредбите за старателството над малолетниците што не наполниле 14 години живот.

Должноста на привремениот старател престанува кога ќе се постави постојан старател или кога одлуката на судот дека нема место за лишување од деловна способност ќе стане правносилна.

Член 49

Старателството над лица лишени од деловна способност престанува кога со одлука на судот ќе им се врати деловната способност.

VII. Старатели за посебни случаи

Член 50

Органот на старателството ќе му постави старател за одделни работи или определен вид работи на отсутно лице чие престојувалиште не е познато а кое нема застапник, на непознат сопственик на имот кога е потребно некој да се грижи за тој имот, како и во други случаи, кога е тоа потребно заради заштита на правата и интересите на одделни лица.

Старател на лицата од ставот 1 на овој член може, под условите определени со закон, да им постави и органот пред кој се води постапката. Овој орган е должен за тоа без одлагање да го извести надлежниот орган на старателството.

Органот на старателството ги има спрема старател поставен во смисла на ставот 2 од овој член сите овластувања како и спрема старателот што самиот го постави.

Член 51

Посебен старател ќе му се постави на лице над кое родителите го вршат родителското право — за водење спор помеѓу него и неговите родители, за склучување одделни правни работи помеѓу нив, како и во други случаи кога се нивните интереси во спротивност.

На лице под старателство ќе му се постави посебен старател за водење спор помеѓу него и старателот, за склучување правни работи помеѓу нив, како и во други случаи кога се нивните интереси во спротивност.

Кога помеѓу малолетници над кои исто лице врши родителско право или меѓу лица што имаат ист старател треба да се води спор или да се склучи правна работа во која интересите на малолетникот односно штитеникот се во спротивност, ќе му се постави на секое од нив посебен старател — за водење на спорот односно за склучување на работата.

Кога родителите, посвоителите, старателите и државните органи, во вршењето на должноста, ќе дознаат за случаите од ст. 1 до 3 на овој член, тие се должни да му го пријават тоа на органот на старателството.

Член 52

Ако со меѓународен договор не е определено поинаку, органот на старателството во случаите предвидени со овој закон ќе преземе потребни мерки за заштита на личноста, правата и интересите на странски државјанин додека органот на државата чиј државјанин е тој не донесе потребна одлука и не ги преземе определените мерки.

Член 53

При поставувањето на старател според прописите од оваа глава органот на старателството ќе го определи обемот на должностите и правата на старателот, имајќи ги предвид околностите на секој одделен случај.

VIII. Преодни и завршни одредби**Член 54**

До донесувањето на републички пропис во смисла на членот 5 од овој закон работите на старателството ги вршат органите определени според досегашните прописи.

Член 55

Старателите поставени до денот на влегувањето во сила на овој закон ги имаат сите овластувања на старател предвидени со овој закон.

Член 56

Со денот на почетокот на применувањето на овој закон престанува да важи Основниот закон за старателството („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 30/47).

Член 57

Овој закон ќе се применува од 1 јули 1965 година.

Член 58

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

330.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОДАТОКОТ НА ДЕЦА**

Се прогласува Законот за додатокот на деца, што го усвои Сојузната скупштина на седницата на Сојузниот собор од 24 март 1965 година и на седницата на Социјално-здравствениот собор од 1 април 1965 година.

П. Р. бр. 255
4 април 1965 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Едвард Кардељ, с. р.

**ЗАКОН
ЗА ДОДАТОКОТ НА ДЕЦА****Член 1**

Лицата во работен однос и другите со нив изедначени лица го остваруваат правото на додатокот на деца според прописите важечки на денот на влегувањето во сила на овој закон, под условите и во износите определени со тие прописи.

Член 2

Правото на додатокот на деца, во поглед на постапката за остварување на правото, се остварува според одредбите од членот 210 на Законот за организацијата и финансирањето на социјалното осигурување („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 22/62 и „Службен лист на СФРЈ“ бр. 13/65).

Во постапката за остварување на правото на додаток на деца, од корисникот може да се бара да ја докаже со потврда од соодветниот орган односно установа: возраста и роднинството на детето и имотната состојба на корисникот и на членовите на неговото домаќинство, а за деца постари од 15 години — и дека редовно се школуваат односно дека се неспособни за самостоен живот и работа.

Член 3

Се овластува сојузниот секретар за труд да донесе поблиски прописи за начинот на остварувањето на правото на додаток на деца.

Член 4

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

331.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ ОД ВОЈНИТЕ**

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Законот за воените инвалиди од војните, што го усвои Сојузната скупштина на седницата на Сојузниот собор од 24 март 1965 година и на седницата на Социјално-здравствениот собор од 1 април 1965 година.

П. Р. бр. 250
4 април 1965 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Едвард Кардељ, с. р.

**ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ
ЗА ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ ОД ВОЈНИТЕ****Член 1**

Во Законот за воените инвалиди од војните („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 13/63 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 42/64) членот 14 се менува и гласи:

„(1) Личната инвалиднина им припаѓа на воените инвалиди од војните според групата во која се распоредени (член 3)

(2) На воените инвалиди од војните од I до VII група личната инвалиднина им припаѓа во месечни износи, и тоа:

Група	Процент на воениот инвалидитет	Месечен износ на инвалиднината динари
I	100% и потребна постојана нега и помош од друго лице	42.000
II	100%	30.000
III	90%	23.000
IV	80%	17.000
V	70%	12.000
VI	60%	7.500
VII	50%	5.000

(3) На воените инвалиди од војните од VIII до X група личната инвалиднина им припаѓа во еднократен годишен износ, и тоа:

Група	Процент на воениот инвалидитет	Годишен износ на инвалиднината динари
VIII	40%	24.000
IX	30%	18.000
X	20%	12.000

(4) Личната инвалиднина на инвалидите од VIII до X група се исплатува однапред за целата календарска година, а ако започнува да тече во текот на годината, се исплатува во сразмерен износ до крајот на таа година. Во случај на губење на правото на инвалиднина односно намалување на инвалиднината, инвалидот нема да ја врати примената инвалиднина.“

Член 2

Во членот 15 став 1 зборовите: „1.200 динари месечно“ се заменуваат со зборовите: „14.400 динари годишно“, а зборовите: „200 динари месечно“ — со зборовите: „2.400 динари годишно“.

Член 3

Во членот 19 зборовите: „ако ниеден друг член на фамилијата од членот 8 на овој закон не ја прима таа фамилијарна инвалиднина“ се бришат.

Член 4

Во членот 22 став 1 по зборот: „закон“ се додаваат зборовите: „или по основот на тешко оштетување односно губење на друг парен орган што настанало по војната независно од воените последици“, а износот: „13.500“ се заменува со износот: „25.000“.

Член 5

Во членот 23 став 1 по зборовите: „ампутација на екстремитет“ се додаваат зборовите: „или тешко оштетување на функцијата на екстремитетот“.

Член 6

Во членот 24 став 1 зборовите: „8.000 динари“ се заменуваат со зборовите: „15.000 динари“.

Член 7

Членот 26 се менува и гласи:

„(1) Право на инвалидски додаток им припаѓа на уживателите на лична и семејна инвалиднина кои, со оглед на способноста за стопанисување и на имотната состојба и другите приходи свои и на определени роднини, исклучиво или претежно се издржуваат од инвалидските принадлежности и кои ги исполнуваат посебните услови предвидени со овој закон.

(2) На уживателите на лична и семејна инвалиднина кои постојано живеат во странство, а на кои инвалиднината им се исплатува во трансфер, наместо инвалидски додаток им припаѓа постојан инвалидски додаток“.

Член 8

По членот 26 се додаваат девет нови членови, кои гласат:

„Член 26а

(1) Право на инвалидски додаток им припаѓа на воените инвалиди од војните од I до V група, без оглед на годините на живот и способноста за стопанисување, како и на другите воени инвалиди од војните и на уживателите на семејна инвалиднина, што се постари од 65 години (мажи) односно 55 години (жени) или се на полно неспособни за стопанисување — додека таквата неспособност трае, ако ги исполнуваат следните услови:

1) да не се во работен однос;

2) да не вршат самостојна професионална односно стопанска дејност;

3) да не се уживатели на старосна или инвалидска или семејна пензија рамна на износите наведени во членот 26г став 1 на овој закон или поголема од тие износи;

4) тие и определени членови на нивното семејство да немаат вкупен личен доход од земјоделска дејност поголем од 5.500 динари месечно по член на семејството.

(2) На деца — уживатели на семејна инвалиднина им припаѓа право на инвалидски додаток, ако, покрај условите предвидени во точ. 1 до 3 на ставот 1 од овој член, во поглед на годините на животот и школувањето, ги исполнуваат условите предвидени со прописите за додатокот на деца.

(3) На вдовица на воен инвалид од војните на кој до смртта му припаѓал додаток за неа и помош од страна на друго лице (член 22) ѝ припаѓа право на инвалидски додаток кога ќе наполни 45 години живот, а ги исполнува условите од точ. 1 до 3 на ставот 1 од овој член.

Член 26б

(1) Како потполна неспособност за стопанисување во смисла на овој закон, се смета: кај децата — неспособноста за самостоен живот и работа, а кај други лица — неспособноста што ѝ одговара на I категорија на инвалидност, во смисла на прописите за инвалидското осигурување.

(2) Како на полно неспособна за стопанисување, во смисла на овој закон, се смета и вдовица — уживател на лична или семејна инвалиднина која има едно или повеќе деца помлади од 15 години или постаро дете што е на полно неспособно за стопанисување, ако таа се грижи за децата и со нив живее во исто домаќинство.

Член 26в

Височината на инвалидскиот додаток зависи од вкупниот личен доход од земјоделска дејност и од другите редовни приходи на корисникот и на определените членови на неговото семејство, и тоа на брачниот другар, децата и родителите, што со него живеат во домаќинството.

Член 26г

(1) Инвалидскиот додаток се определува во височината на разликата помеѓу делот на приходот кој месечно паѓа на корисникот и 16.000 динари за воените инвалиди од војните односно 14.500 динари за уживателите на семејна инвалиднина, со тоа што да не може да биде понизок од 1.000 динари.

(2) Износот на инвалидскиот додаток се заокружува на тој начин што износите над цели стотини а помали од 50 динари не се земаат предвид, а износите од 50 динари или поголеми се земаат како 100 динари.

(3) Ако двајца или повеќе соуживатели на семејна инвалиднина ги исполнуваат условите за остварување на правото на инвалидски додаток, инвалидскиот додаток определен и заокружен според ст. 1 и 2 на овој член се зголемува за 15% за секој понатамошен соуживател, освен ако се во прашање соуживатели што остваруваат посебен додаток од членот 30 на овој закон.

(4) На воените инвалиди од војните што се самохрани или боледуваат од активна туберкулоза, како и на самохрани уживатели на семејна инвалиднина, инвалидскиот додаток определен според ст. 1 до 3 на овој член им се зголемува за 5.000 динари ако нивното домаќинство нема приходи од земјоделство.

Член 26д

(1) Ако соуживателите на семејна инвалиднина живеат заедно, инвалидскиот додаток определен според членот 26г став 3 на овој закон им припаѓа на соуживателите на рамни делови.

(2) Ако семејна инвалиднина уживаат повеќе лица кои од оправдани причини живеат одвоено (разведени родители, деца родени во брак и деца родени вон брак, итн.), а приходите не им произлегуваат од заеднички извори, инвалидски додаток им припаѓа само на оние соуживатели што ги исполнуваат условите за здобивање со право на инвалидски додаток.

(3) Ако двајца или повеќе соуживатели на семејна инвалиднина од ставот 2 на овој член ги исполнуваат условите за примање на инвалидски додаток, на секој од нив му припаѓа износот што би му припаѓал како на самостоен уживател, со тоа што збирот на тие износи да не може да го надмине износот на основот за определување на инвалидскиот додаток зголемен според членот 26г став 2 на овој закон. Ако збирот на тие износи е поголем,

инвалидскиот додаток му припаѓа на секој од со-
уживателите во сразмера со износите што би им при-
паѓале како на самостојни уживатели.

(4) Ако во случајот од ставот 3 на овој член еден од соуживателите на инвалидски додаток ги исполнува условите за зголемување на инвалидскиот додаток по основот на самохраност (член 26г став 4), му припаѓа и тоа зголемување. Ако двајца или повеќе соуживатели ги исполнуваат условите за зголемување на инвалидскиот додаток по основот на самохраност, износот на тоа зголемување им припаѓа на рамни делови.

Член 26f

(1) Како други редовни приходи, во смисла на членот 26в од овој закон, се подразбираат: личниот доход од работен однос, личниот доход од самостојно вршење занаетчиски и други стопански дејности, личниот доход од самостојно вршење интелектуални и други нестопански услуги, приходот од имот и од згради, освен приходите од сопствениот стан во кој живее корисникот, како и пензијата, и тоа на корисникот и на членовите на неговото семејство (член 26в). Како друг редовен приход се подразбира и стипендијата што ја прима корисникот.

(2) Ако корисникот на инвалиднина или членови на неговото потесно семејство живеат на земјоделско земјиште на роднини (браќа и сестри, родители, свекор и свекрва, тест и тешта, дедо и баба) што се сопственици односно обврзници на придонесот од личниот доход од земјоделска дејност од тоа земјиште, како приход од земјоделство, во смисла на членот 26в на овој закон, се зема и сразмерниот дел на доходот од земјоделска дејност постигнат на тоа земјиште кој отпаѓа на корисникот на инвалиднината заедно со неговото потесно семејство.

Член 26e

(1) Како личен доход од работен однос на членовите на домаќинството, кој во смисла на членот 26f од овој закон се засметува во приход од кој зависи височината на инвалидскиот додаток, се смета просечниот месечен личен доход остварен во претходното полугодиште во редовно работно време, намален за 50%.

(2) Како пензија на корисникот односно на членовите на домаќинството, која во смисла на членот 26f од овој закон се засметува во приходот од кој зависи височината на инвалидскиот додаток, се смета старосната, инвалидската и семејната пензија од претходниот месец, и тоа пензијата на членовите на домаќинството намалена за 50%.

(3) Како личен доход од самостојно вршење занаетчиски и други стопански и нестопански дејности односно како приход од имот и приход од згради, што во смисла на членот 26f на овој закон се засметуваат во приходот од кој зависи височината на инвалидскиот додаток, се смета доходот односно приходот од претходната година што служел како основа за облог на придонес односно данок.

Член 26ж

(1) Како личен доход од земјоделска дејност од кој, во смисла на членот 26в на овој закон, зависи височината на инвалидскиот додаток се смета катастарскиот приход од претходната година наголемен 4 пати, односно 2 пати ако земјиштето ѝ е дадено во закуп на работна организација.

(2) Ако се во прашање самохрани инвалиди или самохрани уживатели на семејна инвалиднина, или вдовица и деца на инвалид на кој му припаѓал додаток за неа и помош од друго лице (член 22), при оценувањето на правото на инвалидски додаток и определувањето на височината на додатокот се зема ненаголемениот катастарски приход.

(3) Ако земјоделско земјиште ѝ е дадено во закуп на работна организација за земјоделско производство со доживотна закупнина, како личен доход од земјоделска дејност од кој, во смисла на

членот 26в на овој закон, зависи инвалидскиот додаток се смета месечниот износ на закупнината, ако тоа земјиште по смртта на сопственикот преминува во општествена сопственост.

Член 26з

(1) Височината на постојаниот инвалидски додаток (член 26 став 2) зависи од процентот на работниот инвалидитет, од бројот на соуживателите на семејна инвалиднина и од бројот на основите по кои се прима инвалиднината, и изнесува:

1) за воените инвалиди од војните — од 1.320 до 11.400 динари месечно;

2) за уживателите на семејна инвалиднина — од 4.560 до 8.060 динари месечно.

(2) На уживателите на лична и семејна инвалиднина што, со оглед на работната способност, можноста за запослување и имотната состојба, се упатени исклучиво или претежно да се издржуваат од инвалидските принадлежности, им се зголемува износот на постојаниот инвалидски додаток за 3.000 динари месечно, без оглед на бројот на соуживателите.

Член 9

Чл. 28 и 29 се бришат.

Член 10

Членот 30 се менува и гласи:

„(1) На децата — уживатели на семејна инвалиднина што се школуваат или на друг начин оспособуваат за самостоен живот и работа, а кои своето право го изведуваат од лица загинати, умрени или исчезнати под околностите од чл. 1, 2 и 94 на овој закон, им припаѓа посебен инвалидски додаток, и тоа на секое дете што ги исполнува условите за примање додаток.

(2) Со децата од ставот 1 на овој член се изедначуваат и децата — уживатели на семејна инвалиднина, кои своето право го изведуваат од лица умрени во рок од една година по завршувањето на војната, ако смртта на такви лица настапила како последица од рана, повреда, озледа или болест добиена под околностите од чл. 1 и 2 на овој закон.

(3) Посебниот инвалидски додаток му припаѓа на дете кое во послед на годините на животот и школувањето ги исполнува условите предвидени со прописите за додатокот на деца.

(4) Височината на посебниот инвалидски додаток зависи од вкупниот личен доход од земјоделска дејност и од другите редовни приходи на корисникот и на определените членови на неговото семејство.

(5) Како личен доход и други редовни приходи од кои, во смисла на ставот 4 од овој член, зависи височината на посебниот инвалидски додаток, се подразбираат личните доходи и приходите од кои зависи височината на инвалидскиот додаток, и тоа како на корисникот така и на членовите на семејството, применувајќи ги на согласен начин одредбите од чл. 26в, 26г, 26д, 26f и 26е на овој закон, со тоа што при определувањето на височината на посебниот инвалидски додаток да се зема ненаголемениот катастарски приход.“

Член 11

По членот 30 се додаваат пет нови членови, кои гласат:

„Член 30а

(1) Правото на посебен инвалидски додаток припаѓа најдоцна до наполнетата 26 година живот, без оглед на старосната граница што според прописите за додатокот на деца е предвидена за завршување на школувањето во одделни видови училишта.

(2) За децата од ставот 1 на овој член што се наоѓаат на школување на виши стручни школи, факултети, високи школи или уметнички академии, посебниот инвалидски додаток припаѓа вкупно најмногу за онолку време колку што трае пропишано-

то редовно школување во овие школи. Во случај на промена на школа или вид на студии или започнување нови студии, согласно се применуваат прописите за додатокот на деца.

(3) Правото на посебен инвалидски додаток припаѓа и по наполнетата 26 година живот ако, согласно со членот 16 од овој закон, се продолжи правото на примање на семејна инвалиднина по наполнетата 26 година живот на детето.

Член 30б

(1) Посебниот инвалидски додаток се определува во височина на разликата помеѓу делот на приходот што месечно паѓа на корисникот и износот:

1) од 15.000 динари — ако се во прашање деца што посетуваат виша стручна школа, факултет, висока школа или уметничка академија;

2) од 10.000 динари — ако се во прашање деца што посетуваат некоја од другите школи.

(2) На дете што се наоѓа во дом или, по одобрение од органот на старателството, кај семејство на кое му се дава надоместок за сместување на детето, како и на дете што се школува или се оспособува надвор од местото на живеењето на преостанатиот родител или старателот, посебниот инвалидски додаток определен според ставот 1 на овој член, му се зголемува за 7.000 динари.

(3) Износот на посебниот инвалидски додаток определен според ставот 1 на овој член, не може да биде понизок од 1.000 динари месечно.

(4) Износот на посебниот инвалидски додаток помеѓу 500 и 1.000 се заокружува на 1.000 динари, а износот под 500 на 500 динари.

(5) Износот на посебниот инвалидски додаток определен според ст. 1 до 3 на овој член, им се зголемува за 2.000 динари месечно на корисниците чие домаќинство нема приходи од земјоделство.

Член 30в

На уживателот на посебен инвалидски додаток определен според членот 30б на овој закон му припаѓа еднократен годишен износ на посебниот додаток од 20.000 динари на име надоместок за набавка на учебници, кој се исплатува на почетокот на учебната година.

Член 30г

Се овластува Сојузниот извршен совет да го пропише начинот за утврдување на делот на приходот што паѓа врз корисникот на инвалидскиот односно посебниот инвалидски додаток, на дејството на промените на фактите и околностите на имотната состојба врз инвалидскиот и посебниот инвалидски додаток, височината на постојаниот инвалидски додаток до износите определени во членот 26з на овој закон, како и условите под кои уживателите на лична односно семејна инвалиднина се сметаат за самохрани.

Член 30д

Републиките можат на товар на своите средства да пропишуваат износи на инвалидскиот додаток и на посебниот инвалидски додаток поголеми од износите предвидени со овој закон.

Член 12

По членот 31, под називот на пододделот, се додаваат три нови члена, кои гласат:

„Член 31а

(1) Додатокот за неџа и помош од друго лице, ортопедскиот додаток, инвалидскиот додаток и посебниот инвалидски додаток определени според овој закон задолжително се усогласуваат со движењето на просечните животни трошоци на почетокот на секоја година, ако животните трошоците во изминатата година пораснале најмалку за 3%.

(2) Ако порастот на животните трошоци во изминатата година бил помал од 3%, па поради тоа не е извршено усогласување на додатоките според ставот 1 од овој член, процентот на зголемувањето на животните трошоци од претходната година му се додава на процентот на зголемувањето на жи-

вотните трошоци настанат во наредната година, па додатоките се зголемуваат за вкупниот пораст на трошоците во обете години.

Член 31б

(1) Движењето на просечните животни трошоци спрема кое се врши усогласувањето се утврдува врз основа на просечните цени на групи артикли и услуги на личната потрошувачка, вклучувајќи ја тука и станарината, предвидени во републичките листи спрема кои се води службената статистика на личната потрошувачка.

(2) Одлуката за усогласување на додатоките, во смисла на членот 31а од овој закон, ја донесува сојузниот секретар за здравство и социјална политика, во согласност со сојузниот секретар за финансии, врз основа на движењето на животните трошоци во Југославија.

Член 31в

(1) Личната инвалиднина се зголемува периодично во врска со општото економско движење и со зголемувањето на животниот стандард на работните луѓе.

(2) Одлуката за зголемување на личната инвалиднина ја донесува Сојузниот извршен совет.

Член 13

Во членот 36 став 2 зборовите: „заботехничка помош и“ се бришат.

Во ставот 3 на крајот се додаваат зборовите: „и забнотетички средства, а на другите уживатели на семејна инвалиднина што имат право на здравствена заштита им се обезбедува добивање на очила“.

Член 14

Во членот 37 ставот 1 се менува и гласи:

„(1) Здравствена заштита во обемот предвиден за уживателите на семејна инвалиднина од членот 36 на овој закон им се обезбедува на членовите на потесното семејство на воените инвалиди од I и II група, а на инвалидите од III до VII група — ако инвалидот покрај инвалиднина прима и инвалидски додаток. По исклучок, за децата на воените инвалиди од војните од III до VII група им се обезбедува здравствена заштита иако инвалидот не прима инвалидски додаток, ако за нив прима додаток на деца.“

Во ставот 2 зборовите: „ст. 2 и 3“ се бришат.

Член 15

Во членот 40 по ставот 4 се додава нов став 5, кој гласи:

„(5) Воените инвалиди од војните што веќе професионално се рехабилитирани немаат право по пат на нова професионална рехабилитација да се оспособуваат за вршење на занимање за кое е потребна стручна спрема од ист степен за која се оспособиле со претходната рехабилитација.“

Член 16

Членот 41 се менува и гласи:

„(1) На воените инвалиди од војните им припаѓа за време на траењето на професионалната рехабилитација материјално обезбедување.

(2) Височината на материјалното обезбедување зависи од степенот на стручната спрема за која се оспособува односно се усовршува инвалидот и од вкупните износи на личниот доход од земјоделска дејност и другите редовни приходи (член 26ф) на инвалидот и на членовите на неговото семејство (член 26з).

(3) Материјалното обезбедување изнесува најмалку 2.000 динари, а најмногу 20.000 динари месечно.

(4) Ако професионалната рехабилитација се врши надвор од местото на постојаниот престој, а не може да се обезбеди постојан превоз на инвалидот од местото на живеењето до местото каде што се врши рехабилитацијата, на воениот инвалид од војните на кој не му се обезбедени бесплатно сместува-

ње и исхрана за време на престојот во местото каде што се врши рехабилитацијата материјалното обезбедување што му припаѓа му се зголемува во износ од 4.500 динари, а ако издржува еден или повеќе членови на семејството — во износ од 9.000 динари месечно.

(5) На воениот инвалид од војните кој во посебна установа во која се врши професионалната рехабилитација има бесплатно сместување и исхрана, му се намалува материјалното обезбедување за 50% ако не издржува ниеден член на семејство, освен минималниот износ на материјалното обезбедување од ставот 3 на овој член.“

Член 17

По членот 41 се додава нов член 41а, кој гласи:

„(1) Воениот инвалид од војните на кој ќе му престане работниот однос поради остварување на правото на професионална рехабилитација според овој закон, може да бара наместо материјално обезбедување според членот 41 на овој закон да му се определи материјално обезбедување во височината и под условите предвидени во членот 109 став 1 и членот 110 став 1 на Основниот закон за инвалидското осигурување, ако во периодот од пет години пред поднесувањето на барањето за професионална рехабилитација има најмалку две години стаж на осигурување.

(2) Материјалното обезбедување определено според ставот 1 од овој член припаѓа независно од личниот доход од земјоделска дејност и од други приходи на воениот инвалид од војните и на членовите на неговото семејство.

(3) На воениот инвалид од војните на кој му припаѓа материјално обезбедување според ставот 1 од овој член, му припаѓа и зголемување на материјалното обезбедување во височината и под условите од членот 41 став 4 на овој закон.

(4) Воениот инвалид од војните кој користи материјално обезбедување според ставот 1 од овој член, не може за тоа време да оствари инвалидски додаток.

(5) Воениот инвалид од војните што ги исполнува условите за професионална рехабилитација и според прописите за воените инвалиди од војните и за инвалидското осигурување, може по сопствен избор да го користи правото на професионална рехабилитација само по еден основ.“

Член 18

Во членот 42 се додава нов став 2, кој гласи:

„(2) Право на рехабилитација од ставот 1 на овој член имаат и децата на воените инвалиди од војните од I и II група, а децата на воените инвалиди од војните од III до VII група — ако инвалидот покрај инвалиднината прима и инвалидски додаток.“

Член 19

Во членот 47 став 1 по зборот: „закон“ се додаваат зборовите: „или по основот на тешко оштетување односно губење на друг парен орган што настанало по војната независно од воените последици“.

Член 20

По членот 50 се додаваат три нови члена, кои гласат:

„Член 50а

(1) На воениот инвалид од војните од I група на кој инвалидското својство му е признаено поради тешки оштетувања на долните екстремитети што, според одредбите од овој закон или прописите донесени врз основа на него, даваат право на добивање на ортопедски колички, може, во границите на средствата обезбедени за таа цел за секоја година, да му се даде моторно возило со зафатнина до 1.000 cm³.

(2) Наместо моторно возило со зафатнина до 1.000 cm³ на воениот инвалид од војните од ставот 1 на овој член што сака да купи моторно возило со поголема зафатнина, може да му се даде надоместок за купување на такво возило на југословен-

скиот пазар во височина на цената на возилото од ставот 1 на овој член.

(3) На воениот инвалид од војните на кој, во смисла на ставот 1 од овој член, му е дадено моторно возило или кој ги исполнува условите за добивање на моторно возило, а има возило набавено со свои средства, му припаѓа во постојан месечен износ паушален надоместок на име трошоци за поправка на моторното возило (во понатамошниот текст: паушален надоместок), како и надоместок на трошоците за осигурување на моторното возило.

(4) Височината на паушалниот надоместок зависи од зафатнината на моторното возило и од годините на употребата на возилото, но не може да го надмине износот од 15.000 динари месечно.

(5) Сојузниот секретар за здравство и социјална политика, во спогодба со сојузниот секретар за финансии, ќе ја пропише височината на паушалниот надоместок до износот определен во ставот 4 на овој член и начинот на исплатата на тој надоместок, видот на моторното возило и обемот на осигурувањето на возилото.

Член 50б

(1) На воените инвалиди од војните чиј инвалидитет се состои во оштетување на долните екстремитети од најмалку 60%, ако се во работен однос или на професионална рехабилитација, како и на слепите воени инвалиди од војните, им припаѓа надоместок при купувањето на моторно возило (во понатамошниот текст: регрес) на југословенскиот пазар во границите на средствата обезбедени за секоја година за оваа цел.

(2) Регресот му припаѓа на инвалидот еднаш во шест години — ако е во прашање патнички автомобил, односно во три години — ако е во прашање моторцикл или скутер. Инвалидот што е сопственик, на моторно возило може да добие регрес по истекот на шест години односно три години од денот на набавката на тоа возило.

(3) Ако инвалидот на кој му е даден регрес го отуѓи моторното возило пред истекот на рокот од шест односно три години, тој е должен да го врати сразмерниот дел од регресот сметајќи од првата наредна година во која го отуѓил моторното возило па до истекот на рокот од шест односно три години, и тоа за секоја година по една шестина односно по една третина од вкупниот износ на регресот.

(4) Височината на регресот зависи од височината на процентот на инвалидитетот и од височината на личниот доход од земјоделска дејност и од приходите на инвалидот и определените членови на домаќинството (член 26в), а најмногу изнесува до 50% од основницата за определување на височината на регресот.

(5) Сојузниот секретар за здравство и социјална политика, во спогодба со сојузниот секретар за финансии, ќе ја пропише височината на регресот до процентот определен во ставот 3 на овој член, како и начинот на утврдувањето на делот на приходот што паѓа врз инвалидот при определувањето на височината на регресот.

(6) Решението за барањето за регрес го донесува надлежниот републички орган на управата. Тоа решение е конечно.

Член 50в

Како основница за определување на височината на регресот се зема:

- 1) за купување патнички автомобил — износот од 1.700.000 динари;
- 2) за купување моторцикл или скутер — продажната цена на возилото.“

Член 21

Во членот 56 се додава нов став 2, кој гласи:

„(2) По исклучок од одредбата на ставот 1 од овој член, се продолжува траењето на следните инвалидски права и по престанокот на условите прописани со закон за уживателите на тие права, и тоа:

1) започнатото лекување се продолжува до завршетокот на лекувањето, но не подолго од 6 месеци по престанокот на условите пропишани со законот;

2) започнатото користење на професионална рехабилитација и материјално обезбедување (чл. 39 до 41) се продолжува до завршетокот на рехабилитацијата, а најмногу за 2 години ако е во прашање воен инвалид од војните кој во текот на рехабилитацијата го загубил инвалидското својство поради намалување на воениот инвалидитет под определениот минимум.“

Член 22

Во членот 59 став 4 во втората реченица зборовите: „Запрената половина од инвалидските принадлежности“ се заменуваат со зборовите: „Запрение инвалидски принадлежности“, а зборот: „исплати“ се заменува со зборот: „исплатат“.

Член 23

Во членот 62 ставот 1 се менува и гласи:

„(1) Инвалидските права се остваруваат кај надлежниот општински, околиски и републички орган на управата.“

По ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„(2) Работите во врска со остварувањето на инвалидските права од надлежност на федерацијата ги врши Сојузниот секретаријат за здравство и социјална политика“

Досегашните ст. 2 и 3 стануваат ст. 3 и 4.

Член 24

Во членот 65 по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„(2) Општинскиот орган на управата што ја води постапката е должен по службена должност да ги прибави исправите со кои се докажува некој факт или состојба од важност за донесување или извршување на решението или за преземање управно дејствие во корист на странката, ако издавањето на исправата спаѓа во надлежност на кој и да било орган од таа општина.“

Досегашниот став 2 станува став 3.

Член 25

Во членот 80 став 1 по првата реченица се додава реченицата: „Ако патување треба да се изврши на релација каде не постои јавно превозно средство, или постои но од оправдани причини не било можно да се користи бесплатно возење (чл. 46 и 47), на воените инвалиди од војните и на другите корисници на инвалидските права им припаѓа и надоместок на патните трошоци.“

Во ставот 2 по зборовите: „во друго место“ се додаваат зборовите: „односно надоместокот на патните трошоци“.

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„(3) Надоместокот на трошоците за исхрана и сместување за време на патување и престој во друго место им припаѓа во случаите и во височината означени во ст. 1 и 2 на овој член и на лица што не се воени инвалиди од војните ниту уживатели на инвалидски права, но поднесле барање за утврдување на инвалидското својство односно за признавање на инвалидските права.“

Член 26

Во членот 83 по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„(2) Воените инвалиди од војните што имаат својство на осигурено лице според Законот за здравствено осигурување, можат, по сопствен избор, наместо лекување во природни лекувалишта според овој закон, да користат лекување во стационарни здравствени установи специјализирани за лекување со примена на природните фактори — според прописите за здравственото осигурување.“

Член 27

Во членот 87 став 2 зборовите: „во ненамален износ“ се заменуваат со зборовите: „без зголемува-

њето на инвалидскиот додаток за тој соуживател, предвиден во членот 26г став 3 на овој закон.“

Член 28

Членот 92 се менува и гласи:

„Сојузниот секретар за здравство и социјална политика донесува поблиски прописи за работата на лекарските комисии (член 67 ст. 1 и 4), ги пропишува индикациите за лекување во природни лекувалишта и начинот на кој се остварува тоа лекување (член 35 став 2), како и индикациите за протези, ортопедски и други помагала и санитарни справи, роковите на траењето на тие средства и стручната контрола на истите (член 83 точка 1).“

Член 29

Во членот 93 став 3 се додава на крајот следната реченица:

„Обврската за враќање на неправилно исплатените примања за овој период постои независно од тоа дали е поништено или укинато решението по кое е исплатено примањето.“

Член 30

Во членот 98 уводната реченица се менува и гласи:

„Инвалидските права според овој закон им се признаваат и на лица кои според Договорот за мир со Италија или по пат на опција станале југословенски државјани, и тоа:“

Член 31

Во членот 102 по ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„(3) Како лица умрени под околностите од чл. 1, 2 и 5 на овој закон се сметаат во смисла на ст. 1 и 2 на овој член и лицата умрени во рокот и под околностите наведени во членот 30 став 2 на овој закон.“

Досегашниот став 3 станува став 4.

Член 32

По членот 102 се додава нов член 102а, кој гласи:

„Уживателите на семејна инвалиднина на кои тоа право им е признаено до 31 декември 1964 година по лице умрено по 15 мај 1946 година а чија смрт настанала како последица од рана, повреда, озледа или болест добиена под околностите од чл. 1 и 2 на овој закон, ќе ги уживаат инвалидските права и по 31 декември 1964 година, и тоа во обемот и под условите предвидени со овој закон.“

Член 33

Чл. 103 до 106 се бришат.

Член 34

Инвалидските принадлежности (лични инвалидини на инвалидите од I до VII група, додаток за нега и помош од друго лице, ортопедски додаток, инвалидски додаток и посебен инвалидски додаток) определени според Законот за воените инвалиди од војните и според прописите донесени врз основа на него, им се преведуваат по службена должност на инвалидски принадлежности според овој закон на сите корисници на кои тие им припаѓаат на денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 35

Пред преведувањето на ортопедскиот додаток ќе се изврши претходно распоредување во степени на телесното оштетување според новата Листа на телесните оштетувања што повлекуваат право на ортопедски додаток, која е составен дел на овој закон, на сите воени инвалиди од војните на кои им е утврдено телесното оштетување и степенот на телесното оштетување според Листата на телесните оштетувања што повлекуваат право на ортопедски додаток важечка до 31 декември 1964 година. Ова распоредување се врши по службена должност, по правило, без повторен преглед на инвалидот, врз основа на мислење од надлежната лекарска коми-

сија што комисијата ќе го заснове врз наодот и мислењето дадени на последниот поранешен преглед.

Член 36

До донесувањето на решенијата за преведување на инвалидските припадности (член 34) и претходното распоредување во степени на телесно оштетување (член 35) на уживателите на овие инвалидски припадности ќе им се исплатува, како аконтација, износот на месечните инвалидски припадности што им припаѓал на 31 декември 1964 година, со тоа што инвалидскиот додаток како аконтација да може да се исплатува најдоцна до 30 јуни 1965 година, до кој ден надлежните општински органи на управата треба да го завршат преведувањето. По донесувањето на решенијата за преведување овие исплатени износи ќе се пресметаат ако износите на преведените инвалидски припадности се поголеми.

Член 37

Правото на инвалидски додаток и правото на посебен инвалидски додаток, по исклучок од одредбите на овој закон, ќе се оценуваат и височината на додатокот ќе се определува и за 1966 година според катастарскиот приход што служел за облог на данок за 1964 година.

Правото на инвалидски додаток и правото на посебен инвалидски додаток што стасуваат до 30 јуни 1965 година ќе се оценуваат и височината на додатокот ќе се определува според личниот доход што членовите на семејството на корисникот го примиле како аконтација за декември 1964 година на мален за 50%, не сметајќи ја новогодишната награда, односно според износот на месечните пензиски примања што на корисникот и на определените членови на неговото семејство му припаѓаат на 31 декември 1964 година (член 230 став 4 од Основниот закон за пензиското осигурување), не сметајќи го износот од 1.500 динари предвиден во точката 3а од Одлуката за исплата на додаток на пензија во 1964 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 42/64), и тоа пензиските примања на членовите на семејството намалени за 50%.

Член 38

Досегашните корисници на инвалидски додаток и на посебен инвалидски додаток што имаат приходи што се земаат предвид при оценувањето на правото на додаток и при определувањето на неговата височина се должни на надлежниот општински орган на управата во рок од 3 месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон да му поднесат доказ за фактите важни за оценувањето на правото односно за определувањето на височината на додатокот, а особено:

- 1) за семејната состојба (член 26в и член 26г став 2);
- 2) за височината на личниот доход од работен однос на членовите на семејството за декември 1964 година, без новогодишната награда (член 37 став 2);
- 3) за височината на пензиските примања на корисникот и на членовите на неговото домаќинство за декември 1964 година (член 37);
- 4) за катастарскиот приход на домаќинството за 1964 година.

На досегашните корисници на инвалидскиот додаток што имаат приходи ќе им се определи инвалидски додаток според овој закон врз основа на фактите утврдени во решението со кое е признаено правото на додаток според прописите важечки до денот на почетокот на применувањето на овој закон.

Надлежниот општински орган на управата во случаите од ставот 1 на овој член може да добара од корисникот тој со своја изјава, дадена под материјална и кривична одговорност, да даде податоци или да ги потврди позитивните или негативните факти важни за оценувањето на правото на инвалидски додаток и за определувањето на неговата височина,

ако најде дека е тоа поповолно за корисникот и за постапката. Во овој случај општинскиот орган на управата ќе му достави на корисникот писмен прашалник со прашањата, на кои корисникот треба да одговори, и ќе определи примерен рок во кој корисникот ќе даде изјава, или ќе го повика корисникот да ја даде својата изјава пред општинскиот орган ако е тоа за него попогодно или е во интерес на правилното решение.

Член 39

Инвалидските припадности, паушалните надоместоци и материјално обезбедување за време на професионална рехабилитација според овој закон припаѓаат од 1 јануари 1965 година.

На децата — уживатели на посебен инвалидски додаток ќе им се исплати износот на зголемувањето на посебниот инвалидски додаток во височина од 20.000 динари и за учебната 1964/1965 година во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 40

Во членот 3 став 3, членот 9 став 3, членот 23 став 4, чл. 48 и 63 став 2, членот 79 ст. 3 и 6, членот 85 став 2, членот 86 став 4 и членот 91 став 1 зборовите: „сојузниот орган на управата надлежен за работите на социјалната заштита“ се заменуваат со зборовите: „сојузниот секретар за здравство и социјална политика“.

Во членот 48 зборовите: „во согласност со сојузните органи на управата надлежни за сообраќај и врски и за работите на финансиите“ се заменуваат со зборовите: „во согласност со сојузниот секретар за сообраќај и врски и со сојузниот секретар за финансии“.

Во членот 91 став 1 зборовите: „сојузниот орган на управата за сојузен буџет“ се заменуваат со зборовите: „сојузниот секретар за финансии“.

Во сите членови на законот зборовите: „органот на управата на општинскиот народен одбор надлежен за работите на социјалната заштита“ се заменуваат со зборовите: „надлежниот општински орган на управата“, зборовите: „органот на управата на околискиот народен одбор надлежен за работите на социјалната заштита“ — со зборовите: „надлежниот околиски орган на управата“, зборовите: „републичкиот орган на управата надлежен за работите на социјалната заштита“ — со зборовите: „надлежниот републички орган на управата“, во соодветно членување.

Член 41

Се овластува Законодавно-правната комисија на сојузната скупштина да го утврди пречистениот текст на Законот за воените инвалиди од војните, како и во согласност со измените и дополненијата што ги содржи овој закон да го изврши потребното усогласување на називите на органите и изразите употребени во законот.

Член 42

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престануваат да важат:

- 1) Одлуката за условите под кои членовите на потесна фамилија на воените инвалиди од војните можат да остваруваат здравствена заштита („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 19/59);
- 2) Одлуката за инвалидските права на воените инвалиди од војните — бивши припадници на италијанската војска („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 24/59);

3) Одлуката за надоместокот на воените од војните и мирновремените воени инвалиди и инвалидите на трудот при купувањето на моторни возила („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 22/62), доколку се однесува на воените од војните и мирновремените воени инвалиди;

4) Упатството за примена на Одлуката за надоместокот на воените од војните и мирновремените воени инвалиди и на инвалидите на трудот при ку-

пувањето на моторни возила („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 36/62), доколку се однесува на воените од војните и мирновремените воени инвалиди;

5) сите прописи донесени врз основа на Законот за воените инвалиди од војните („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 13/63 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 42/64) и врз основа на порано важечкиот Закон за воените инвалиди од војните, доколку не се опфатени со ставот 2 од овој член.

До донесувањето на поблиски прописи по овластувањата дадени со овој закон и со Законот за воените инвалиди од војните ќе се применуваат, освен одредбите што му се спротивни на овој закон, следните прописи:

1) Уредба за професионалната рехабилитација („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 41/60, 10/61 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 42/64), освен чл. 4, 14 став 2 и чл. 15, 17, 18 и 19;

2) Правилник за снабдување на воените инвалиди од војните со протези, ортопедски и други помагала, помошни и санитарни справи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 24/63);

3) Правилник за лекување на воените инвалиди од војните во природни лекувалишта („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 3/63);

4) Правилник за начинот на исплатувањето на инвалидските принадлежности и другите парични примања според Законот за воените инвалиди од војните и за контролата на извршувањето на тие расходи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/63);

5) Правилник за работата на лекарските комитети во постапката за остварување на инвалидските права според Законот за воените инвалиди од војните („Службен лист на СФРЈ“, бр. 24/63);

6) Правилник за упатување на лекување во странство на корисниците на здравствена заштита според Законот за воените инвалиди од војните („Службен лист на СФРЈ“, бр. 24/63);

7) Правилник за остварување на правото на воените инвалиди од војните на бесплатно и повластено возење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 24/64);

8) Упатство за оценување на воениот инвалидитет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 11/59);

9) Упатство за инвалидската здравствена книшка („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 14/59 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 24/63).

Член 43

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а одредбите на чл. 8, 10 и 16 од овој закон и Листата на телесните оштетувања што повлекуваат право на ортопедски додаток (член 35) ќе се применуваат од 1 јануари 1965 година.

ЛИСТА

НА ТЕЛЕСНИТЕ ОШТЕТУВАЊА ШТО ПОВЛЕКУВААТ ПРАВО НА ОРТОПЕДСКИ ДОДАТОК

1. Телесни оштетувања од прв степен се:

1) ампутација на два или повеќе екстремитети, која повлекува воен инвалидитет од I група;

2) оштетување на функцијата на два или повеќе екстремитети, кое е последица од добиена рана, повреда или озледа, а повлекува воен инвалидитет од 100%;

3) потполно губење на видот на обете очи;

4) ампутација на една нога во натколеницата или на една рака во лактот или надлактицата.

2. Телесни оштетувања од втор степен се:

5) ампутација на една нога во потколеницата;

6) ампутација на една подлактица или една шака;

7) оштетување на функцијата на еден или повеќе екстремитети, кое е последица од добиена рана, повреда или озледа, како и обострана ампутација на ножјето според Шорарт, ако оштетувањето односно ампутацијата повлекува воен инвалидитет од 80% или 90%.

3. Телесни оштетувања од трет степен се:

8) обострана ампутација на доножјето според Listrank, или обострана ампутација на ножјето според Шорарт, или комбинација на овие ампутации, ако повлекува воен инвалидитет под 80%;

9) ампутација или ексарткулација во скочниот зглоб;

10) оштетување на функцијата на еден или повеќе екстремитети, кое е последица на добиена рана, повреда или озледа, ако оштетувањето на еден екстремитет повлекува воен инвалидитет од 60% или 70%.

4. Телесни оштетувања од четврти степен се:

11) оштетување на функцијата на еден или повеќе екстремитети, кое е последица на болест а повлекува воен инвалидитет од најмалку 80%;

12) други телесни оштетувања кои се последица на добиена рана, повреда или озледа, чиј воен инвалидитет изнесува најмалку 80%.

332.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА МЕНИЦА

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Законот за меница, што го усвои Сојузната скупштина на седницата на Сојузниот собор од 24 март 1965 година и на седницата на Организационо-политичкиот собор од 2 април 1965 година.

П. Р. бр. 289

4 април 1965 година

Белград

Претседател
на Републиката,

Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател

на Сојузната скупштина,

Едвард Кардељ, с. р.

Согласно со одредбата од членот 8 на Уставниот закон за спроведување на Уставот, Законот за меница („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 104/46) се усвојува со Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и во него се вршат измени и дополненија, кои гласат:

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА МЕНИЦА

Член 1

Во Законот за меница, во членот 41 зборовите: „кај околинскиот суд, а ако овој го нема, кај месниот народен одбор“ се заменуваат со зборовите: „кај општинскиот суд, а ако овој го нема кај надлежниот орган на управата на општинското собрание“.

Член 2

Во членот 42 точ. 2 и 3 по зборот: „стечај“ се додаваат зборовите: „односно присилна ликвидација“.

Член 3

Во членот 43 став 6 по зборот: „стечај“ се додаваат зборовите: „односно присилна ликвидација“.

Член 4

Во членот 47 ставот 2 се менува и гласи:
„Ако регрес се бара пред стасаноста, од меничната сума се одбива есконт по стопата што ја определува Народната банка на Југославија, а која важи на денот на регресот.“

Член 5

Во членот 69 ст. 1 и 2 зборовите: „околиски судови“ се заменуваат со зборовите: „општински судови“.

Во ставот 2 зборовите: „судски чиновник кому“ се заменуваат со зборовите: „овластеното службено лице на кое“.

Ставот 3 се менува и гласи:

„Сојузниот секретар за правосудство, во согласност со сојузниот секретар за сообраќај и врски, може да пропише и кај поштата да се подигаат протести.“

Член 6

Во членот 70 став 3 зборовите: „кај месниот народен одбор“ се заменуваат со зборовите: „кај надлежниот општински орган на управата“.

Член 7

Во членот 76 став 2 зборовите: „Министерот на правосудието на ФНРЈ“ се заменуваат со зборовите: „сојузниот секретар за правосудство“.

Член 8

Во членот 77 став 2 зборовите: „Владата на ФНРЈ може со уредба“ се заменуваат со зборовите: „Сојузниот извршен совет може“.

Член 9

Во членот 79 по зборовите: „регресна тужба“ запирката и зборовите: „предлог за извршување кој што државното кредитно претпријатие го направи во смисла на чл. 26 (2) Законот за уредување и работење на кредитниот систем, како и извештај за тоа кого државното кредитно претпријатие им го испраќа на регресните должници“ се бришат.

Член 10

Во членот 80 точка 2 по зборовите: „во стечај“ се додаваат зборовите: „односно во присилна ликвидација“ на обете места во соодветно членување.

Член 11

Во членот 85 став 3 зборовите: „прописите на трговското односно граѓанското законодавство“ се заменуваат со зборовите: „одредбите од Законот за застареноста на побарувањата“.

Член 12

Во членот 86 став 3 и во членот 87 став 2 по зборот: „стечај“ се додаваат зборовите: „односно кога ќе се отвори постапката за присилна ликвидација“.

Член 13

Во членот 90 став 4 зборовите: „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“ се заменуваат со зборовите: „Службен лист на СФРЈ“.

Член 14

Во членот 101 зборовите: „прописите на граѓанското или трговското законодавство“ се заменуваат со зборовите: „одредбите на Законот за застареноста на побарувањата“.

Член 15

Во членот 102 став 3 зборот: „чиновникот“ на обете места се заменува со зборовите: „службеното лице“.

Член 16

Во членот 104 ст. 1 и 2 зборот: „законски“ се брише.

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„Како празник, во смисла на овој закон, се подразбираат недела и државен празник установен со сојузен или републички закон.“

Член 17

Во членот 106 став 1 зборовите: „од надлежните власти“ се заменуваат со зборовите: „од надлежниот орган“.

Член 18

Во членот 112 зборовите: „врз основа на документ во смисла на точ. 2 чл. 26 на Законот за уредување и работење на кредитниот систем, или“ се бришат.

Член 19

Во членот 114 ставот 1 се брише.

Ставот 2 се менува и гласи:

„Сојузниот извршен совет, според сериозноста на приликите, а во врска со членот 53 на овој закон, донесува прописи за соодветната заштита за регресните менични должници со одлагање на роковите за исплата на мениците и сл., кога-годе странска држава ќе издаде прописи со кои се спречува вршењето или одржувањето на правата од тие меници.“

Во ставот 3 зборовите: „Министерот на финансии на ФНРЈ“ се заменуваат со зборовите: „сојузниот секретар за финансии“.

Член 20

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

333.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЦАРИНСКИОТ ЗАКОН**

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Царинскиот закон, што го усвои Сојузната скупштина на седницата на Сојузниот собор од 24 март 1965 година и на седницата на Стопанскиот собор од 2 април 1965 година.

П. Р. бр. 263

4 април 1965 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Едвард Кардељ, с. р.

Согласно со членот 8 од Уставниот закон за спроведување на Уставот, Царинскиот закон („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 24/59 и 13/63) се усогласува со Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и во него се вршат измени и дополненија, кои гласат:

ЗАКОН**ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЦАРИНСКИОТ ЗАКОН****Член 1**

Во Царинскиот закон по членот 51 се додава нов член 51а, кој гласи:

„(1) Стопанската организација што држи царинско сместувалиште е одговорна за сите давачки што при увозот ги товарат стоките сместени во сместувалиштето, а според состојбата на стоките во поглед на количината и квалитетот во моментот на внесувањето во сместувалиштето.“

(2) За сите давачки за стоки сместени во магацините од членот 51 став 2 на овој закон е одговорен подносителот на барањето за сместување на стоките во нив, а за давачките за стоки сместени во железнички царински магацин е одговорна железничката станица.

(3) Држателот на консигнационен лагер е одговорен за сите давачки што ги товарат при увозот стоките сместени во лагерот, а според состојбата на стоките во поглед на количината и квалитетот во моментот на внесувањето во лагерот.“

Член 2

Во членот 64 по ставот 3 се додаваат два нови става, кои гласат:

„(4) Состојбата на стоките во поглед на квалитетот, количината или вредноста што ги утврдила царинарницата, се смета за наод од ставот 1 на овој член, ако податоците внесени во декларацијата се сложуваат со податоците од исправите поднесени според чл. 59 и 60 односно со податоците од записникот направен според членот 63 на овој закон.

(5) Ако наодот на царинарницата не е утврден под условите од ставот 4 на овој член, подносителот на декларацијата може да бара измена на пресметаната царина и на другите давачки во смисла на чл. 69 и 70 на овој закон.“

Член 3

По членот 65 се додава нов член 65а, кој гласи:

„(1) Податоците за вредноста на стоките, внесени во декларацијата врз основа на договорот за купопродажба кој предвидува исполнување на условите чии елементи во моментот на водењето на царинската постапка не се познати (примена на лизгава скала, котации на берза, квалитативно или квантитативно преземање и сл.), се сметаат за царинската постапка привремено — до настапувањето на договорениот услов, освен ако царинарницата врз основа на овластувањата од чл. 62 и 63 на овој закон презела мерки самата да ги утврди тие факти. По исполнување на договорениот услов царинарницата по службена должност врши дефинитивно пресметување на царината и на другите давачки.

(2) Подносителот на декларацијата може да ги подигне стоките од царинарницата и пред дефинитивното пресметување предвидено во ставот 1 од овој член, ако го уплати износот на царината и на другите давачки пресметан врз основа на привремено утврдената вредност на стоките.“

Член 4

По членот 99 се додава нов член 99а, кој гласи:

„За вршење на работите на царинската служба во врска со привремено увезените стоки изложени на саем, управата на саемот е должна на царинарницата да ѝ обезбеди без надоместок потребни простории.“

Член 5

По членот 99 се додава нов член 99а, кој гласи:

„(1) Ако привремено увезените стоки бидат без вина на увозникот уништени или во толкава мерка оштетени што да не можат да послужат за целите поради кои се увезени, царинарницата, на барање на увозникот, ќе донесе решение за негово ослободување од обврската за враќање на стоките во странство и за враќање на положеното обезбедување.

(2) Увозникот е должен кон барањето да поднесе докази дека стоките се уништени односно оштетени без негова вина, а ако е во прашање оштетување — и доказ дека странскиот испраќач се откажал од оштетените стоки.

(3) Оштетените стоки од ставот 1 на овој член увозникот ќе ѝ ги предаде на царинарницата, која ќе постапи со нив во смисла на членот 126 од овој закон.“

Член 6

Во членот 122 точка 1 по зборовите: „до денот кога е извршено пресметувањето на царината и давачките“ се додаваат зборовите: „и за тоа е известен подносителот на декларацијата“.

По ставот 1 се додаваат два нови става, кои гласат:

„(2) Лицето што бара ослободување од плаќање царина и други давачки, а е должно од надлежните органи да прибави исправи што се прилагаат кон барањето за ослободување, не плаќа лежарина за првите 15 дена од денот на поднесувањето на барањето за ослободување, ако се постапило по неговото барање.

(3) Рокот од ставот 2 на овој член царинарницата може во оправдан случај да го продолжи, но најдолго за понатамошни 15 дена.“

Член 7

Во членот 169 зборовите: „одат во корист на Фондот за унапредување на царинската служба (Царински фонд)“ се заменуваат со зборовите: „и припаѓаат на федерацијата, и се внесуваат на посебна сметка, а средствата од таа сметка се користат за унапредување на царинската служба“.

Член 8

По членот 169 се додава нова глава, со седум нови членови, кои гласат:

„Глава петта

Финансирање на определени потреби за унапредување на царинската служба

Член 169а

За финансирање на определени потреби за унапредување на царинската служба, утврдени со овој закон, се издвојуваат на посебна сметка следните средства на федерацијата:

1) износите наплатени на име парични казни изречени за царински прекршоци и други повреди на царинските прописи, износите добиени со продажба на стоките одземени како предмет на царински прекршоци и износите наплатени на име нивните вредности;

2) 5% од износот на динарските и девизните средства и противвредноста на благородните метали, што се одземени како предмети со кои се сторени девизни прекршоци во патничкиот промет со странство;

3) износите наплатени на име лежарина за стоки сместени во царински магацини и царински склади.

Член 169б

(1) Средствата на посебната сметка служат: за набавка на технички средства потребни за вршење на царинската контролна служба (патролни чамци, моторни и други превозни средства, лабораториска опрема, средства за одржување врска, сметковни и пишувачки машини и други предмети за современа опрема на царинската служба); за изградба на царински управни и станбени згради, магацински и други простории и простори за паркирање; за школување на кадрите и за стручно усовршување на царинските службеници (стипендирање на редовни и вонредни студенти и ученици на средни училишта, изучување странски јазици, дополнително школување — одржување семинари и курсеви, набавка на стручна литература и сл.); за подмирување на издатоците на службата за сузбивање на царинските прекршоци, како и за наградување на лица во царинската служба и на лица вон царинската служба што учествуваат во откривање и сузбивање на царинските прекршоци.

(2) Средствата на посебната сметка служат и за подмирување на трошоците настанати во врска со продажбата на стоките одземени како предмет на царински прекршоци.

Член 169в

Наградувањето на лица во царинската служба и на лица вон царинската служба, што учествуваат во откривање и сузбивање на царинските прекршоци се врши според правилникот, што го донесува директорот на Управата за царини и советот на работните заедници на царинската служба.

Член 169г

(1) Средствата на посебната сметка се користат според претсметката, што ја донесуваат директорот на Управата за царини и советот на работните заедници на царинската служба. Оваа претсметка ѝ се поднесува на согласност на Сојузниот скупштина.

(2) Наредодавец за извршување на претсметката од ставот 1 на овој член е директорот на Управата за царини.

(3) Административните работи во врска со средствата на посебната сметка според овој закон ги врши и евиденцијата за тие средства ја води Управата за царини.

Член 169д

За вредноста на подвижните и недвижните предмети изградени и прибавени од средствата на посебната сметка се зголемува фондот на опремата односно фондот за заедничка потрошувачка на Управата за царини.

Член 169ѓ

(1) Завршната сметка за извршувањето на претсметката ја донесуваат директорот на Управата за царини и советот на работните заедници на царинската служба и ѝ го поднесуваат на одобрение на Сојузната скупштина.

(2) Непотрошените средства на посебната сметка, на крајот на годината се пренесуваат во наредната година.

Член 169з

(1) Ако директорот на Управата за царини и советот на работната заедница на царинската служба не постигнат согласност за претсметката според членот 169г став 1 на овој закон односно за завршната сметка според членот 169ѓ став 1 на овој закон, конечна одлука донесува Сојузниот извршен совет.

(2) До донесувањето на конечната одлука се применува претсметката односно завршната сметка утврдена од директорот на Управата за царини.

Член 9

Досегашната глава петта станува глава шеста. Членот 170 се менува и гласи:

„До донесувањето на закон за царинската тарифа (член 36) ќе се применува Привремената општа царинска тарифа и други прописи за царините што важеле на денот на влегувањето во сила на овој закон.“

Член 10

Членот 172 се менува и гласи:

„Се овластува сојузниот секретар за финансии да ја пропише:

1) постапката и начинот за известување за пристигањето на редовни и вонредни превозни средства што ја преминуваат царинската линија и за запирањето на тие средства помеѓу царинската линија и граничната царинарница и условите и начинот за пренесување на стоки и преминување на царинската линија ноќе;

2) постапката при увозот и извозот на резервни делови за поправка на железнички превозни средства и постапката со товарниот прибор;

3) царинската постапка во сообраќајот на водните патишта, начинот на снабдувањето на странски бродови и условите и постапката за вршење повластена пловидба;

4) постапката за царинење на стоки;

5) постапката за царинење на стоки што ги носат со себеси патници и за личен претрес на патници; постапката за царинење при увозот и извозот на стоки што се враќаат во непроменета или променета состојба, и постапката за спроведување на царински надзор над стоките во царински магацини и царински складови, како и начинот на царинење на стоките во нив;

6) постапката со индустриските производи, нивните делови, како и со резервните делови што се извезуваат заради замена или поправка за време на траењето на гарантниот рок.“

Член 11

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Законот за Фондот за унапредување на службата на царинската контрола („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/54 и 55/57 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 4/64).

Завршната сметка на Фондот за унапредување на службата на царинската контрола за периодот од 1 јануари 1965 година до денот на влегувањето во сила на овој закон ќе се донесе според прописите што важеле до денот на влегувањето во сила на овој закон.

Непотрошените средства на Фондот за унапредување на службата на царинската контрола според завршната сметка од ставот 2 на овој член, како и побарувањата на Фондот што ќе бидат наплатени — ќе се уплатат во корист на посебната сметка според овој закон.

Член 12

Во членот 6 став 1, членот 12 став 2, членот 14 став 3, членот 29 став 1, членот 61 став 4, членот 97 став 5, членот 126 став 3, членот 132 став 2, членот 143 и членот 168 став 2 зборовите: „сојузниот Државен секретаријат за работите на финансии“ се заменуваат со зборовите: „сојузниот секретар за финансии“.

Во членот 9 став 2, членот 20 став 5, членот 23 став 3, членот 138 став 2 и членот 143д став 1 зборовите: „сојузниот Државен секретаријат за работите на финансии“ се заменуваат со зборовите: „Сојузниот секретаријат за финансии“.

Во членот 23 став 3 и членот 143д став 1 зборовите: „Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за сообраќај и врски“ се заменуваат со зборовите: „Сојузниот секретаријат за сообраќај и врски“.

Во членот 29 став 1 зборовите: „Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за сообраќај и врски“ се заменуваат со зборовите: „сојузниот секретар за сообраќај и врски“.

Член 13

Во другите одредби на законот зборовите: „Федеративна Народна Република Југославија“ се заменуваат со зборовите: „Социјалистичка Федеративна Република Југославија“, зборовите: „Управата за царини“ — со зборовите: „директорот на Управата за царини“, зборовите: „сојузниот Државен секретаријат за внатрешни работи“ — со зборовите: „Сојузниот секретаријат за внатрешни работи“, зборовите: „Државниот секретаријат за надворешна трговија“ — со зборовите: „Сојузниот секретаријат за надворешна трговија“, зборовите: „Генералната дирекција на Југословенските пошти, телеграфи и телефони“ — со зборовите: „Заедницата на Југословенските пошти, телеграфи и телефони“, зборовите: „народен одбор“ — со зборовите: „општинско собрание“, зборовите: „околински суд“ — со зборовите: „општински суд“ и зборовите: „административно-казнена“ — со зборот: „прекршочна“, во соодветно членување.

Член 14

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

334.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОМЕТОТ НА СТОКИ И ВРШЕЊЕТО НА ТРГОВСКИ УСЛУГИ

Се прогласува Законот за прометот на стоки и вршењето на трговски услуги, што го усвои Сојузната скупштина на седницата на Сојузниот собор

од 2 април 1965 година и на седницата на Стопанскиот собор од 2 април 1965 година.

П. Р. бр. 301
4 април 1965 година
Белград

Претседател
на Сојузната скупштина,
Едвард Кардељ, с. р.

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р

ЗАКОН

ЗА ПРОМЕТОТ НА СТОКИ И ВРШЕЊЕТО НА ТРГОВСКИ УСЛУГИ

Член 1

На прометот на стоки и вршењето на трговски услуги ќе се применуваат како основен закон одредбите на Уредбата за трговската дејност и трговските претпријатија и дуќани („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 49/59, 9/60, 19/60, 13/61, 27/61, 6/62, 16/62 и 4/63, на Уредбата за стопанските организации за трговски услуги („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 6/54 16/58 и 30/61), на Уредбата за прометот на жито и на преработки од жито на големо („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/58, 18/58, 29/58, 29/60 и 44/62) и на Уредбата за продуктните берзи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 5/54) со следните измени и дополненија:

I. Уредба за трговската дејност и трговските претпријатија и дуќани

Член 2

Во Уредбата за трговската дејност и трговските претпријатија и дуќани, во членот 2 ставот 1 се менува и гласи:

„Трговската дејност ја вршат трговски претпријатија и трговски дуќани.“

Во истиот член ставот 4 се менува и гласи:

„Трговска дејност можат да вршат и занаетчиски набавно-продажни задруги, како и други специјализирани задруги, според посебни прописи што ги донесува Сојузниот извршен совет.“

Член 3

Чл. 3, 4 и 6 се бришат.

Член 4

Во членот 11 ставот 2 се менува и гласи:

„Врз основа на посебно одобрение од општинското собрание, трговските претпријатија на мало можат да вршат трговска дејност на големо.“

Член 5

Во членот 13 ставот 2, во членот 15 ст. 3 и 4, во членот 16 ставот 2, чл. 18 и 19, во членот 23 ст. 2 и 4 и членот 24 се бришат.

Член 6

Во членот 31а став 2 и во членот 32 броевите: „18, 19“ се бришат.

Член 7

Називот на главата III и чл. 40 до 43 и називот на главата V и чл. 52 и 53 се бришат.

Член 8

Во членот 70 став 1 точ. 3, 4 и 6 се бришат, па досегашните точ. 5 и 7 стануваат точ. 3 и 4.

Ставот 2 се менува и гласи:

„Прописите од ставот 1 точка 3 ги донесува сојузниот секретар за индустрија и трговија, во согласност со сојузниот секретар за земјоделство и шумарство.“

Член 9

Во членот 70а став 2 зборовите: „околските народни одбори“ се заменуваат со зборовите: „градските собранија“.

Член 10

Во членот 72 став 3 зборовите: „републичката трговска комора и од републичкиот главен сојуз на земјоделските задруги“ се заменуваат со зборовите: „републичката стопанска комора“.

Член 11

Во членот 73а во ставот 1 зборовите: „советот на околинскиот народен одбор надлежен за работите на стоковниот промет може, по прибавено мислење од околинскиот сојуз на земјоделските задруги,“ се заменуваат со зборовите: „општинското собрание“, а зборовите: „на подрачјето на истата околина“ — со зборовите: „на територијата на истата општина“.

Член 12

Во членот 74 став 1 зборовите: „деловни сојузи“ се бришат.

Член 13

Во членот 75 ставот 1, чл. 76 до 78 и 85 до 88 се бришат.

Член 14

Членот 91 се менува и гласи:

„Надзор над вршењето на трговската дејност вршат органите на управата надлежни за работите на пазарната инспекција.“

Член 15

Во членот 92 точ. 6 и 7 се бришат.

Член 16

Во членот 96 став 1 зборовите: „во корист на општинскиот народен одбор“ се заменуваат со зборовите: „во корист на општината“.

Член 17

Чл. 100 и 101 и називот на главата X и чл. 103 и 104 и во членот 107 став 1 точката 9 се бришат.

Член 18

Во членот 111а зборовите: „имател на приватен занаетчиски дуќан, имател на приватен угостителски дуќан“ се заменуваат со зборовите: „имател на дуќан“.

Член 19

Чл. 115 до 119 се бришат.

Член 20

Во одредбите на уредбата зборовите: „сојузниот Државен секретаријат за работите на стоковниот промет“ и „Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за трговија и туризам“ се заменуваат со зборовите: „сојузниот секретар за индустрија и трговија“, а во одредбите на членот 70 став 1 точка 1 и членот 82 став 1 и членот 83 став 2 — со зборовите: „Сојузниот секретаријат за индустрија и трговија“; зборовите: „сојузниот Државен секретаријат за работите на финансиите“ — со зборовите: „сојузниот секретар за финансии“; зборовите: „Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за земјоделство и шумарство“ — со зборовите: „сојузниот секретар за земјоделство и шумарство“; зборовите: „Државниот секретаријат за работите на народната одбрана“ — со зборовите: „државниот секретар за народна одбрана“, а во членот 22а став 1 — со зборовите: „Државниот секретаријат за народна одбрана“; зборовите: „Сојузот на трговските комори на Југославија“ — со зборовите: „Сојузната стопан-“

ска комора“ а во членот 8 став 2 и во членот 23 став 3 — со зборовите: „сојузниот секретар за индустрија и трговија“; зборовите: „републичкиот орган на управата надлежен за работите на трговијата и туризмот“ и „републичкиот орган на управата надлежен за работите на стоковниот промет“ — со зборовите: „републичкиот орган на управата надлежен за трговија“; зборовите: „републичката трговска комора“ — со зборовите: „републичката стопанска комора“; зборовите: „општинскиот народен одбор“, „советот на општинскиот народен одбор надлежен за работите на стоковниот промет“ и „советот на околинскиот народен одбор надлежен за работите на стоковниот промет“ — со зборовите: „општинското собрание“; зборовите: „околинската трговска комора“ — со зборовите: „основната стопанска комора“; зборот: „правила“ — со зборовите: „општ акт“; и зборовите: „самостојни установи“ — со зборот: „установи“, во соодветно членување.

II. Уредба за прометот на жито и на преработки од жито на големо

Член 21

Во Уредбата за прометот на жито и на преработки од жито на големо, членот 3 се менува и гласи:

„Сојузниот извршен совет може да ги пропише продажните цени на житото и на преработките од жито односно начинот за формирање на тие цени, како и да го определи органот на управата надлежен за определување на трошоците на трговијата во прометот на жито и на преработки од жито.

Сојузниот секретар за индустрија и трговија може да го пропише начинот за мелење жито и начинот за собирање и продажба на уметот.“

Член 22

Во членот 15 зборовите: „92 став 1“ се заменуваат со зборовите: „107 став 1“, а зборовите: „92 став 4“ — со зборовите: „107 став 3“.

Член 23

Чл. 20 и 21 се бришат.

Член 24

Во одредбите на уредбата зборовите: „републичкиот државен секретаријат за работите на стоковниот промет“ се заменуваат со зборовите: „републичкиот орган на управата надлежен за трговија“.

III. Уредба за стопанските организации за трговски услуги

Член 25

Во Уредбата за стопанските организации за трговски услуги, во членот 4 ставот 3 се брише.

Член 26

Во членот 19а ст. 2 и 3 се менуваат и гласат:

„Одобрението од ставот 1 на овој член го издава надлежниот општински орган на управата, по претходно прибавено мислење од основната стопанска комора.

Општинското собрание, а во градови поделени на општини — градското собрание, ги пропишува поблиските услови за вршење на дејностите во смисла на овој член.“

Член 27

Во членот 26 став 4 по зборовите: „складишното претпријатие“ се става точка, а понатамошните зборови до крајот се бришат.

Член 28

Во членот 33 став 2 зборовите: „Уредбата за надворешно-трговското послување“ се заменуваат со зборовите: „Законот за прометот на стоки и услуги со странство“.

Член 29

Во членот 42 став 4 по зборот: „препријатието“ се става точка, а понатамошните зборови до крајот се бришат.

Член 30

Членот 48 се брише.

Член 31

Во одредбите на уредбата зборовите: „сојузниот Државен секретаријат за работите на стоковниот промет“ се заменуваат со зборовите: „Сојузниот секретаријат за индустрија и трговија“; зборовите: „финансискиот орган на народниот одбор на околинската (градот) на чие подрачје“ — со зборовите: „надлежниот орган на управата на општината на чија територија“ и буквите: „ФНРЈ“ — со зборот: „Југославија“, во соодветно членување.

IV. Уредба за продуктните берзи

Член 32

Во Уредбата за продуктните берзи членот 7 се менува и гласи:

„Дејноста на продуктната берза е од посебен општествен интерес.

Во управувањето на определени работи на продуктната берза учествуваат и постојаните учесници на берзанските состаноци преку посебен орган што тие го избираат. Во овој орган влегуваат и лица од редовите на претставниците на заинтересираните организации и на општествената заедница, што ќе ги определи републичкиот извршен совет, како и претставници на работната заедница на продуктната берза.

Со статутот на продуктната берза се определува составот на органот од ставот 2 на овој член, начинот на неговото избирање, како и работите во чие одлучување учествува тој.“

Член 33

Членот 9 се менува и гласи:

„За основање продуктна берза потребна е согласност од републичкиот извршен совет.“

Член 34

Членот 10 се брише.

V. Други одредби

Член 35

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престануваат да важат:

1) Уредбата за претпријатијата за промет со жита и за заедниците на претпријатијата за промет со жита („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 30/54 и 38/54);

2) Уредбата за изземање на задругите на личковните уметници од примената на Уредбата за занаетчиските дуќани и занаетчиските претпријатија и Уредбата за трговската дејност и трговските претпријатија и дуќани („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 1/55);

3) Одлуката за купување и продажба на селскостопански и индустриски производи на аукции („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 35/55);

4) Одлуката за услови за продажба на трактори („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 36/55);

5) Наредбата за внатрешната организација на трговските претпријатија и трговските дуќани со редовна пресметка („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 38/55);

6) Наредбата за договарање за цените по кои земјоделските задруги ќе ги купуваат селскостопанските производи од индивидуалните производители („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 19/58);

7) Наредбата за договарањето на цените по кои стопанските организации ќе купуваат селскостопански производи од задружните и селскостопанските производителски организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 19/58).

Постојните заедници на претпријатијата за промет на жито се должни да престанат со работа најдоцна до 1 јули 1965 година.

Член 36

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

335.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ЖЕЛЕЗНИЦИ

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Законот за организацијата на Југословенските железници, што го усвои Сојузната скупштина на седницата на Сојузниот собор од 2 април 1965 година и на седницата на Стопанскиот собор од 2 април 1965 година.

П. Р. бр. 270

4 април 1965 година

Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Едвард Кардељ, с. р.

Согласно со членот 8 од Уставниот закон за спроведување на Уставот, Законот за организацијата на Југословенските железници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/63 и 17/64) се усогласува со Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и во него се вршат измени и дополненија, кои гласат:

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ЖЕЛЕЗНИЦИ

Член 1

Во Законот за организацијата на Југословенските железници во членот 1 ставот 3 се брише.

Член 2

Членот 2 се менува и гласи:

„На железничките транспортни претпријатија се применуваат општите прописи што се однесуваат на претпријатијата, ако со овој закон не е определено поинаку.“

Член 3

Членот 3 се менува и гласи:

„Цените на превозот на патници и стоки и височината на надоместоците за споредни услуги ги определува железничкото транспортно претпријатие.

Тарифите за превоз на патници и стоки во меѓународниот сообраќај ги донесува Заедницата на Југословенските железници (Заедницата на ЈЖ) врз основа на цените што ќе ги определат железничките транспортни претпријатија.“

Член 4

Членот 4 се менува и гласи:

„Цените на превозот на патници и стоки на Југословенските железници се формираат според трошоците на работата на железничките транспортни претпријатија, што тие ги имаат во врска со превозот на патници и стоки на делот од мрежата на железничките пруги на кој вршат сообраќај и на одделни релации од тој дел на мрежата.“

Член 5

По членот 4 се додаваат шест нови членови, кои гласат:

„Член 4а

Железнички транспортни претпријатија при определувањето на цените на превозот на патници и стоки се придржуваат кон општите тарифни одредби, одредбите за сметање на возарината, единствената номенклатура и класификацијата на стоките, далечинарот и патоказот, како и кон методологијата за утврдување на цените на превозот на патници и стоки, што ги пропишува Собранието на Заедницата на ЈЖ по претходно прибавено мислење од железничките транспортни претпријатија.

Член 4б

Заради обезбедување единствена постапка за утврдување на цените на превозот на патници и стоки од страна на железничките транспортни претпријатија, Заедницата на ЈЖ ја пропишува методологијата за утврдување на цените на превозот на патници и стоки.

Со методологијата за утврдување на цените на превозот на патници и стоки се пропишува системот на единственото искажување и распоредување на трошоците на превозот посебно за превозот на патници а посебно за превозот на стоки, основите за утврдување на трошоците на почетните, завршните, претоварните и други манипулации и самиот превоз на стоки по нивните видови и начинот на превозот, како и начинот за утврдување на трошоците и цените на превозот на патници и стоки по пругите и релациите.

Член 4в

Заради проширување на материјалната основа на својата транспортна дејност, железничките транспортни претпријатија обезбедуваат, во согласност со општиот развој на стопанството и со неговите потреби, од своите транспортни приходи средства за обновување и модернизација на своите транспортни капацитети и други средства за работа за вршење на транспортната дејност, освен за изградба на нови пруги.

Собранието на Заедницата на ЈЖ, заради усогласување на поединечните интереси на железничките транспортни претпријатија со интересите на другите железнички транспортни претпријатија, како и на економските интереси на сите претпријатијата здружени во Заедницата на ЈЖ спрема корисниците на превозот, ќе го утврди највисокиот износ кој железничкото транспортно претпријатие може да го засмета во цената на превозот за проширување на материјалната основа на својата транспортна дејност.

Највисокиот износ од ставот 2 на овој член се утврдува за сите железнички транспортни претпријатија според единствено мерило.

Член 4г

Контрола на цените на превозот на патници и стоки на Југословенските железници се врши според прописите за општествената контрола на цените.

Промените на цените на превозот на патници и стоки мораат да бидат објавени најмалку на 3 месеци пред нивното променување.

Начинот, постапката и поблиските услови за менување на цените на превозот се уредуваат со статутот или со друг општ акт на Заедницата на ЈЖ.

Член 4д

Железничкото транспортно претпријатие е должно при склучување договор за превозот кој се врши на подрачјето да две или повеќе железнички транспортни претпријатија (заједнички сообраќај) да ја пресмета возарината за целиот превозен пат врз основа на цените на превозот на железничките транспортни претпријатија што учествуваат во тој превоз.

Член 4г

Железничкото транспортно претпријатие одобрува комерцијални повластици за превозот што се вршат само на неговото подрачје, а комерцијални повластици за превозите што се вршат на подрачјето на повеќе железнички транспортни претпријатија одобруваат спогодбено оние железнички транспортни претпријатија што учествуваат во тие превози.

По исклучок од одредбите на ставот 1 на овој член, комерцијални повластици во меѓународниот транзитен сообраќај одобрува Заедницата на ЈЖ во границите на износите определени од одделни железнички транспортни претпријатија што учествуваат во тој превоз.

Член 6

Членот 5 се брише.

Член 7

Членот 6 се менува и гласи:

„Железничките транспортни претпријатија задолжително се здружуваат во Заедницата на ЈЖ.

Заедницата на ЈЖ е деловна заедница на која се применуваат, покрај одредбите од овој закон, и одредбите од прописите за здружувањето и деловната соработка во стопанството.

Со статутот на Заедницата на ЈЖ може да се предвиди на Заедницата на ЈЖ да можат да ѝ пристапат и други работни организации што непосредно учествуваат во превозот или вршат дејност од интерес за Југословенските железници.“

Член 8

Во членот 7 зборовите: „Заедниците на жп и“ се бришат, зборовите: „грижат“ и „вршат“ се заменуваат со зборовите: „грижи“ и „врши“, а зборовите: „стопански организации и установи здружени во заедници“ се заменуваат со зборовите: „работни организации здружени во заедница.“

Член 9

Членот 8 се менува и гласи:

„Заедницата на ЈЖ е правно лице.

Со Заедницата на ЈЖ управуваат претставници на железничките транспортни претпријатија и други работни организации здружени во Заедницата на ЈЖ, како и претставници на работната заедница на Заедницата на ЈЖ.

Заедницата на ЈЖ е должна својот статут, пред конечното усвојување, да ѝ го поднесе на Сојузната скупштина на разгледување.“

Член 10

Чл. 9, 10 и 11 се бришат.

Член 11

Во членот 12 по зборот: „претпријатија“ запираката и зборовите: „заедниците на жп“ се бришат.

Член 12

Во членот 13 ставот 1 се менува и гласи:

„Железнички транспортни претпријатија основа републичкото собрание, држејќи се кон основните и критериумите од членот 14 на овој закон.“

Во ставот 2 зборот: „народна“ на обете места се брише, а зборовите: „извршниот совет“ се заменуваат со зборот: „собранието“.

Член 13

Во членот 14 ст. 2, 3 и 4 се бришат.

Досегашниот став 5 станува став 2.

Член 14

Во членот 15 став 1 зборовите: „извршниот совет на народната република“ се заменуваат со зборовите: „републичкото собрание“.

Во ставот 2 бројот: „5“ се заменува со бројот: „2“.

Член 15

Членот 16 се менува и гласи:

„Железничкото транспортно претпријатие го донесува својот статут во согласност со републичкото собрание.“

Член 16

Во членот 18 ст. 1, 2 и 3 се менуваат и гласат:

„Сообраќајот на возовите на Југословенските железници се врши според возниот ред. Возниот ред е задолжителен за железничките транспортни претпријатија и тие се должни да ги преземаат сите потребни мерки за обезбедување на неговото извршување.

Возниот ред на возовите во меѓународниот и внатрешниот заеднички сообраќај и начинот за материјално обезбедување на неговото извршување спогодбено го утврдуваат железничките транспортни претпријатија, а се должни да го утврдат така што да се обезбеди уреден и несмеќаан превоз во меѓународниот и внатрешниот заеднички сообраќај и што подобро и поефикасно да се помдират потребите од превоз на патници и стоки.

Ако железничките транспортни претпријатија не постигнат спогодба според ставот 2 од овој член, возниот ред во меѓународниот и внатрешниот заеднички сообраќај, како и начинот за материјално обезбедување на неговото извршување, го утврдува собранието на Заедницата на ЈЖ.

По ставот 3 се додава нов став 4, кој гласи:

„Одлука на собранието на Заедницата на ЈЖ донесена според ставот 3 од овој член е задолжителна за сите железнички транспортни претпријатија.“

Досегашните ст. 4 и 5 стануваат ст. 5 и 6.

По ставот 6 се додава нов став 7, кој гласи:

„Собранието на Заедницата на ЈЖ ќе ја пропише постапката и начинот за изработка, утврдување и донесување на возниот ред и ќе ги определи материјално-техничките услови врз кои мораат да се засноваат возниот ред и мерките за неговото извршување, по претходно прибавено мислење од железничките транспортни претпријатија.“

Член 17

Чл. 19, 22, 23 и 25 се бришат.

Член 18

Во членот 26 став 2 зборовите: „извршниот совет на народната република“ се заменуваат со зборовите: „органот определен со републички закон“.

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„Ако железничкото транспортно претпријатие обезбеди соодветен превоз на патници или стоки со превозни средства на друмскиот сообраќај или на друга гранка на сообраќајот, мора да се даде согласност за постојано запирање на превозот на патници односно стоки на односната пруга или на дел од пруга.“

Досегашниот став 3, кој станува став 4, се менува и гласи:

„Ако републичкиот орган од ставот 2 на овој член го ускрати давањето на согласноста за трајно запирање на превозот на патници и стоки на нерентабилна пруга или на дел од пруга, тој е должен на железничкото транспортно претпријатие да му ги надомести загубите настанати поради тоа во неговото работење.“

По ставот 4 се додава нов став 5, кој гласи:

„Во случаите од ставот 3 или 4 на овој член правата и должностите, обврските и меѓусебните односи се уредуваат со договор.“

Член 19

Во членот 27 став 1 зборовите: „заедницата на жп“ се заменуваат со зборовите: „Заедницата на ЈЖ“, а зборовите: „(член 45 точка 6)“ се бришат.

Во ставот 2 зборовите: „заедницата на жп“ се заменуваат со зборовите: „Заедницата на ЈЖ“.

Ставот 3 се брише.

Досегашниот став 4 станува став 3.

Во досегашниот став 5, кој станува став 4, бројот „4“ се заменува со бројот: „3“.

Досегашниот став 6 станува став 5.

Член 20

Во членот 28 став 1 зборовите: „назначува и го сменува извршниот совет на народната република“ се заменуваат со зборовите: „именува и го разрешува републичкиот извршен совет“.

Во ставот 2 зборот: „правилата“ се заменуваат со зборот: „статутот“.

Член 21

Чл. 29 до 43 се бришат.

Член 22

Во членот 44 став 1 зборовите: „стопански организации и установи“ се заменуваат со зборовите: „работни организации“, а зборовите: „заедницата на жп односно“ се бришат.

Ставот 2 се брише.

Член 23

Насловот на главата III се менува и гласи: „III. Заедница на Југословенските железници“.

Член 24

Над членот 45 насловите: „1. Заедници на железничките претпријатија“ и „А. Задачи“, над членот 48 насловот: „Б. Управување“, како и чл. 45 до 56 се бришат.

Член 25

Над членот 57 насловот: „2. Заедницата на ЈЖ“ се брише.

Член 26

Во членот 57 точка 1 зборовите: „му предлага на Сојузниот извршен совет“ се заменуваат со зборот: „донесува“.

Во точката 3 зборовите: „и со заедниците на жп“ се бришат.

Во точката 5 зборовите: „сообраќајно-технички одредби, и“ се бришат.

Во точката 6 зборовите: „во соработка со заедниците на жп го утврдува со странски железнички управи возниот ред на возовите во меѓународниот сообраќај; во соработка со заедниците на жп го утврдува возниот ред на возовите во внатрешниот заеднички сообраќај“ се бришат.

Во точката 8 зборовите: „преку заедниците на жп“ се бришат.

Точката 9 се менува и гласи:

„9) донесува тарифи за превоз на патници и стоки во меѓународниот сообраќај, ја пропишува методологијата за утврдување на цените на превозот на патници и стоки, како и општите тарифни одредби, одредбите за сметање на возарината, единствената номенклатура и класификација на стоките, далечинарот и патоказот, на начинот определен во чл. 3, 4а и 4б од овој закон, и врши работи во врска со донесувањето и објавувањето на тарифите“.

Точката 10 се брише.

Точката 12 се менува и гласи:

„12) одобрува комерцијални повластици во меѓународниот транзитен сообраќај во границите на износите определени од железничките транспортни претпријатија што учествуваат во тој превоз“.

Во точката 13 зборовите: „заедниците на жп“ се заменуваат со зборовите: „железничките транспортни претпријатија“.

Во точката 14 по зборот: „претпријатија“ се додаваат зборовите: „по нивно овластување“.

Во точката 15 зборот: „правилата“ се заменува со зборот: „статутот“.

Член 27

По членот 57 се додава нов член 57а, кој гласи: „Заедницата на ЈЖ склучува договори со железниците од други земји.“

Определени договори со железниците од други земји Заедницата на ЈЖ склучува во свое име а за сметка на железничките транспортни претпријатија (како комисионер). Со статутот или со друг општ акт на Заедницата на ЈЖ се определува кои договори Заедницата на ЈЖ склучува во свое име, а за сметка на железничките транспортни претпријатија.

Заедницата на ЈЖ може да овласти железничко транспортно претпријатие непосредно да склучи определен договор со железница од друга земја.“

Член 28

Во членот 58 став 1 по зборот: „може“ записката и зборовите: „со посредство на заедниците на жп“ се бришат.

Член 29

Во членот 61 став 1 зборовите: „стопански организации од членот 1 став 3 на овој закон“ се заменуваат со зборовите: „работни организации здружени во Заедницата на ЈЖ“, зборовите: „работниот колектив“ — со зборовите: „работната заедница“, а зборовите: „заедниците на жп“ и записката пред нив се бришат.

Во ставот 2 зборовите: „вкупниот приход остварен во претходната година“ се заменуваат со зборовите: „бројот на запослените работници“.

Во ставот 3 зборовите: „Стопанските организации од членот 1 став 3 на овој закон“ се заменуваат со зборовите: „Другите работни организации здружени во Заедницата на ЈЖ“, зборовите: „работниот колектив“ — со зборовите: „работната заедница“, а зборовите: „заедниците на жп“ и записката пред нив се бришат.

Во ставот 5 зборовите: „Со правилата“ се заменуваат со зборовите: „Со статутот“, зборовите: „стопански организации од членот 1 став 3 на овој закон“ — со зборовите: „работни организации здружени во Заедницата на ЈЖ“, зборовите: „работниот колектив“ — со зборовите: „работната заедница“, а зборовите: „заедниците на жп“ и записката пред нив се бришат.

Член 30

Членот 62 се брише.

Член 31

Во членот 63 став 1 точка 1 зборовите: „го утврдува предлогот на општата програма“ се заменуваат со зборовите: „донесува општа програма“.

Точката 3 се менува и гласи:

„3) донесува тарифи за превоз на патници и стоки во меѓународниот сообраќај, ја пропишува методологијата за утврдување на цените на превозот на патници и стоки, како и општи тарифни одредби, одредби за сметање на возарината, единствена номенклатура и класификација на стоките, далечинарот и патоказ, на начинот определен во членот 3, 4а и 4б на овој закон“.

Точката 4 се менува и гласи:

„4) го утврдува возниот ред во меѓународниот и внатрешниот заеднички сообраќај, како и начинот на материјалното обезбедување на неговото извршување, ако железничките транспортни претпријатија не постигнат спогодба според членот 18 став 2 од овој закон“.

Точката 5 се менува и гласи:

„5) го донесува статутот на Заедницата на ЈЖ“.

Точката 6 се брише.

Во точката 8 по зборовите: „Заедницата на ЈЖ“ запирката и зборовите: „во согласност со сојузниот Државен секретаријат за работите на финансиите“ се бришат.

Во ставот 2 зборовите: „Со правилата“ се заменуваат со зборовите: „Со статутот“.

Член 32

Членот 66 се брише.

Член 33

Во членот 67 точка 1 на крајот точката и запирката се заменуваат со записка и се додаваат зборовите: „презема мерки за спроведување на општите акти, заклучоците и насоките на собранието на Заедницата на ЈЖ“.

Во точката 2 зборовите: „сообраќајно-технички одредби и“ се бришат.

Точ. 3 до 6 се бришат.

Во точката 7 зборот: „правилата“ се заменува со зборот: „статутот“.

Член 34

Во членот 68 став 2 зборовите: „Заедницата на ЈЖ“ запирката и зборовите: „а за безбедноста и уредноста на железничкиот сообраќај“ се бришат.

Член 35

Во членот 69 точка 1 зборот: „правилата“ се заменува со зборот: „статутот“.

Во точката 6 зборовите: „заедниците на жп“ се заменуваат со зборовите: „железничките транспортни претпријатија“.

Во точката 8 зборовите: „согласно со условите што ги определува управниот одбор на Заедницата на ЈЖ“ се заменуваат со зборовите: „во меѓународниот транзитен сообраќај во границите на износните определени од одделни железнички транспортни претпријатија“.

Во точката 10 зборот: „правилата“ се заменува со зборот: „статутот“.

Член 36

Членот 70 се менува и гласи:

„Ако генералниот директор на Заедницата на ЈЖ најде дека општ акт на управниот одбор или на собранието на Заедницата на ЈЖ е во спротивност со закон или друг пропис донесен врз основа на закон или дека поединечен акт на управниот одбор или на собранието, освен поединечните акти донесени во управна постапка и поединечните акти по кои за одлучување е предвидена надлежност на суд, е во спротивност со закон, со друг пропис донесен врз основа на закон или со статутот или друг општ акт на Заедницата на ЈЖ, тој е должен да му обрне внимание на тоа на управниот одбор односно на собранието.“

Ако управниот одбор на Заедницата на ЈЖ и по обрнувањето на вниманието остане при својот акт, генералниот директор ќе го извести собранието на Заедницата на ЈЖ и ќе побара за спорното прашање да донесе своја одлука, а до одлуката на собранието ќе го запре извршувањето на спорниот акт.

Ако собранието на Заедницата на ЈЖ и по обрнувањето на вниманието остане при својот акт, генералниот директор ќе го предложи на Сојузниот извршен совет да го запре извршувањето на таквиот акт. До донесувањето на актот со кој се решава по предлогот за запирање, спорниот акт на собранието на Заедницата на ЈЖ не смее да се извршува.“

Член 37

Над членот 71 насловот се менува и гласи: „V. Други одредби“.

Член 38

Во членот 71 зборот: „Правилата“ се заменува со зборот: „Статутот“, зборот: „содржат“ — со зборот:

„содржи“, зборовите: „заедницата на жп односно“ се бришат, а на крајот точката се заменува со записка и се додаваат зборовите: „како и одредби за правата и должностите на железничките транспортни претпријатија и другите работни организации здружени во Заедницата на ЈЖ и за нивните односи што произлегуваат од членството во таа Заедница“.

Член 39

Членот 72 се менува и гласи:

„Заедницата на ЈЖ има за вршење на стручните, административните и техничките работи потребен број работници.“

Работните луѓе запослени во Заедницата на ЈЖ ја сочинуваат работната заедница во која самостојно ги уредуваат меѓусебните односи, одлучуваат за прашањата на работата, за распределбата на личните доходи, за користењето на средствата на фондовите и за други прашања на својата економска положба.“

Член 40

По членот 72 се додаваат три нови члена, кои гласат:

„Член 72а

Работните луѓе во работната заедница на ЈЖ ги остваруваат своите самоуправни права и должности непосредно и преку органите на управувањето на работната заедница.

Работната заедница има совет, чии што членови работните луѓе во работната заедница ги избираат од својата средина. Со општ акт на работната заедница може да се предвиди формирање и на други органи на управувањето на работната заедница.

Советот на работната заедница донесува општ акт на работната заедница, правилник за распределба на личните доходи и други општи акти со кои се уредуваат внатрешните односи во работната заедница, одлучува за распоредувањето на средствата што ќе ги оствари работната заедница со својата дејност и за користењето на средствата на заедничката потрошувачка; се грижи за работниот ред и за дисциплината, презема мерки за стручно издигање на работниците и за унапредување на работата во работната заедница, и врши други работи што се ставени со правилата во негов делокруг.

Со статутот на Заедницата на ЈЖ може да се определи одделни општи акти на работната заедница да подлежат на разгледување, потврда или согласност од органот на управувањето на Заедницата на ЈЖ.

Член 72б

Средствата за подмирување на трошоците на работната заедница на Заедницата на ЈЖ ги обезбедува Заедницата на ЈЖ од придонесот што го плаќаат здружените железнички транспортни претпријатија и другите работни организации. Работната заедница ги подмирува своите трошоци и од други средства што таа ќе ги оствари со својата дејност.

Работната заедница има резервен фонд и фонд за заедничка потрошувачка. Со статутот на Заедницата на ЈЖ може да се предвиди формирање и на други фондови.

Член 72в

Во поглед на траењето на мандатот, постапката за избор и отповик на членови на советот и на други органи на управувањето на работната заедница на Заедницата на ЈЖ согласно се применуваат соодветните одредби од прописите што важат за изборот и отповикот на органите на управувањето на работните организации.“

Член 41

Во членот 73 став 1 зборовите: „стопански организации и установи“, се заменуваат со зборовите: „работни организации“, а зборовите: „заедницата на жп односно на“ и „заедницата на жп односно во“ се бришат.

Ставот 2 се менува и гласи:

„Основницата и стопата за пресметување на придонесот ги определува собрание на Заедницата на ЈЖ врз основа на планот за работа и трошоците на Заедницата на ЈЖ.“

Во ставот 4 зборовите: „стопански организации“ се заменуваат со зборовите: „работни организации“, а зборовите: „во заедницата на жп односно“ се бришат.

Член 42

Во членот 74 став 1 зборовите: „стопанските организации и установи“ се заменуваат со зборовите: „железничките транспортни претпријатија и други работни организации“, а зборовите: „на заедницата на жп односно“ се бришат.

Во ставот 2 зборовите: „на заедниците на жп односно“ се бришат.

Член 43

Чл. 75 и 76 се бришат.

Член 44

Во членот 77 по зборот: „претпријатија“ запираката се брише, зборовите: „други стопански организации и установи“ се заменуваат со зборовите: „и други работни организации“. зборот: „правилата“ се заменува на обете места со зборот: „статутот“, а зборовите: „заедница на жп односно“ се бришат.

Член 45

По членот 77 се додава нова глава IIIa со седум нови членови, кои гласат:

„IIIa. ПОСЕБНИ МЕРКИ ВО ПРЕОДНИОТ ПЕРИОД

Член 77a

Заради ублажување на разликите во цените на железничките транспортни претпријатија за превоз на стоки, како и заради создавање услови за премин на железничките транспортни претпријатија на начин на работење во сè според одредбите од овој закон, се пропишуваат посебни мерки што ќе се применуваат за определено време (преоден период).

Посебните мерки ќе се применуваат од 1 јануари 1966 до 31 декември 1970 година.

Член 77b

Железничко транспортно претпријатие има право на надоместок на разликата помеѓу својата просечна калкулативна цена и определеното ниво на просечната цена на превозот на стоки под условите утврдени со овој закон.

Сојузниот извршен совет го определува нивото на просечната цена на превозот на стоки по единица на превоз кое служи како основ за утврдување на правото на железничките транспортни претпријатија на надоместокот од ставот 1 на овој член и височината на тој надоместок.

Како основ за утврдување на височината на надоместокот од ставот 1 на овој член ќе се земаат обемот на работата изразен во нето-тонски километри што го остварило железничкото транспортно претпријатие во 1965 година и општите услови на работата на железничкото транспортно претпријатие.

Надоместокот од ставот 1 на овој член се исплатува од средствата на федерацијата.

Член 77в

Ако на територијата на републиката постои само едно железничко транспортно претпријатие, тоа има право на надоместок од членот 77b на овој закон, ако неговата просечна калкулативна цена по единица на работа што е извршена во 1965 година е поголема од определеното ниво на просечната цена на превозот на стоки.

Ако на територијата на републиката постојат две или повеќе железнички транспортни претпријатија, а просекот на нивните просечни калкулативни цени по единица на работа што е извршена во 1965 година е поголем од определеното ниво на просечната цена на превозот на стоки, право на надоместок од членот 77b на овој закон има она железничко транспортно претпријатие чија калкулативна цена на превозот по единица на работа што е извршена во 1965 година е поголема од определеното ниво на просечната цена на превозот.

Ако на територијата на републиката постојат две или повеќе железнички транспортни претпријатија, а просекот на нивните просечни калкулативни цени по единица на работа што е извршена во 1965 година е понизок од определеното ниво на просечната цена на превозот на стоки, право на надоместок од членот 77b на овој закон нема ниедно претпријатие.

Член 77г

Железничките транспортни претпријатија имаат во 1966 година право на надоместок по единица на работа што е извршена во таа година во височина на целата разлика утврдена според одредбата од членот 77d на овој закон помеѓу нивните просечни калкулативни цени по единица на работа и определеното ниво на просечната цена на превозот на стоки.

Железничкото транспортно претпријатие од ставот 1 на овој член има право на надоместок по единица на работа што е извршена во наредните години за време на траењето на преодниот период во износ кој за секоја наредна година се намалува за по 20% од износот на надоместокот по единица на работа што е определен за 1966 година.

Член 77д

Поблиски прописи за начинот на утврдувањето на просечната калкулативна цена на превозот на стоки на железничките транспортни претпријатија, како и за разграничувањето на трошоците на превозот на патници и трошоците на превозот на стоки, донесува сојузниот секретар за сообраќај и врски во согласност со сојузниот секретар за финансии врз основа на обемот на работата на железничкото транспортно претпријатие извршена во 1965 година.

Член 77е

За да се овозможи преминување од единствениите превозни цени на определување на цените на превозот на стоки според одредбите од чл. 3, 4 и 4a до 4f на овој закон, Заедницата на ЈЖ, во согласност со Сојузниот извршен совет, ќе го пропише распоредувањето на стоките во тарифни разреди (класификација на стоките), ќе го определи односот помеѓу цените на највисокиот и најнискиот тарифен разред и ќе го утврди највисокиот износ што железничко транспортно претпријатие може да го засмета во цената на превозот за проширување на материјалната основа на својата транспортна дејност.

Член 77е

Цените на превозот на патници и стоки во внатрешниот и меѓународниот сообраќај и надоместоките за споредни услуги во врска со превозот определени односно утврдени според членот 3 на овој закон ќе се применуваат од 1 јануари 1966 година.

Член 46

Чл. 78 и 79 се бришат.

Член 47

Во членот 95 став 1 зборовите: „Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за сообраќај и врски“ се заменуваат со зборовите: „Сојузниот секретаријат за сообраќај и врски“.

Ставот 2 се брише.

Член 48

Во членот 96 став 1 зборовите: „поништи заклучок или друг акт на Заедницата на ЈЖ донесен вон управната постапка“ се заменуваат со зборовите: „запре извршување на општ акт и поединечен акт на орган на управувањето на Заедницата на ЈЖ, освен поединечните акти донесени во уп-

равна постапка и поединечните акти по кои за одлучување е предвидена надлежност на суд“, а зборот „правилата“ — со зборот: „статутот“.

Ставот 2 се менува и гласи:

„Запирањето на извршувањето на акт според ставот 1 од овој член, се определува со важење до донесувањето на одлуката на Уставниот суд на Југославија.“

Член 49

Во членот 97 став 1 зборовите „Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за сообраќај и врски“ се заменуваат со зборовите: „Сојузниот секретаријат за сообраќај и врски“, а зборовите: „заклучок или друг акт на Заедницата на ЈЖ, донесен во управната постапка“ — со зборовите: „општ акт како и поединечен акт на органот на управувањето на Заедницата на ЈЖ, освен поединечните акти донесени во управната постапка и поединечните акти по кои за одлучување е предвидена надлежност на суд“, а зборот: „правилата“ — со зборот: „статутот“.

Ставот 2 се менува и гласи:

„Запирањето на извршувањето на акт според ставот 1 од овој член, се определува со важење до донесувањето на одлуката на Уставниот суд на Југославија.“

Ставот 3 се брише.

Член 50

Чл. 98 до 102 и насловот над членот 101 се бришат.

Член 51

Во членот 103 став 2 зборовите: „од заедницата на жп односно“ се бришат.

Ставот 4 се менува и гласи:

„Мислењето од ставот 2 го дава и потврдата од ставот 3 на овој член ја издава Заедница на ЈЖ.“

Ставот 5 се брише.

Член 52

Членот 104 се менува и гласи:

„Надзорот што го вршат органите на управата над извршувањето на одредбите од законите и другите прописи што се однесуваат на изградбата, сообраќајот и безбедноста на Југословенските железници, се уредува со посебен сојузен закон.“

Член 53

Членот 105 се менува и гласи:

„Со парична казна до 10.000.000 динари ќе се казни за стопански престап железничко транспортно претпријатие или друга работна организација здружена во Заедницата на ЈЖ:

1) ако не го извршува, го попречува извршувањето или го спречи извршувањето на возниот ред, или не ги преземе потребните мерки за обезбедување на негово извршување (член 18);

2) ако пријави неточна бројна состојба на товарните коли за изедначување или не изврши барање за изедначување на товарните коли (член 27);

3) ако не преземе мерки за безбеден и уреден железнички сообраќај определени врз основа на членот 58 на овој закон;

4) ако не ги спроведува општите акти на Собранието на Заедницата на ЈЖ што тоа ги донесува врз основа на одредбите од овој закон.

За дејствието од ставот 1 на овој член ќе се казни одговорното лице во железничкото транспортно претпријатие односно во друга работна организација со парична казна до 100.000 динари.“

Член 54

Заедницата на ЈЖ е должна да ја организира работата и да презема мерки потребни за премин на работење во сè според одредбите од овој закон, и во врска со тој премин да ја координира работата на железничките транспортни претпријатија и да се грижи работите да се извршуваат во определените рокови.

Член 55

Железничките транспортни претпријатија се должни до 31 август 1965 година да ги определат цените на превозот на патници и стоки и височината на надоместоците за споредни услуги во врска со превозот.

Член 56

Утврдувањето на приходите на одделни железнички транспортни претпријатија од средствата остварени со превоз на патници и стоки во заедничкиот сообраќај со примена на единствените тарифи во 1965 година, ќе се врши според одредбите од прописите донесени врз основа на членот 21 од Законот за организацијата на Југословенските железници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/63 и 17/64 — во понатамошниот текст: Законот) и одредбите од тие прописи престануваат да важат по извршеното распоредување на тие средства.

Член 57

Чл. 80 до 94 на Законот престануваат да важат на 31 декември 1965 година.

До 31 декември 1965 година службата на инспекцијата на железничкиот сообраќај при заедниците на жп и при Заедницата на ЈЖ, покрај надзорот предвиден во членот 80 на Законот, ќе врши надзор и над извршувањето на одредбите од Основниот закон за изградбата на железниците, за сообраќајот и безбедноста на железниците („Службен лист на СФРЈ“, бр. 9/65), доколку се однесуваат на Југословенските железници.

Член 58

Постојните заедници на жп ќе престанат со работа на 31 декември 1965 година.

Имотот на заедниците на жп по престанокот на нивната работа а по подмирувањето на обврските на заедницата на жп, ќе се распореди на железничките транспортни претпријатија и на другите работни организации што биле здружени во неа.

До истекот на рокот од ставот 1 на овој член заедниците на жп ќе ја продолжат работата според одредбите од чл. 45, 46 до 56 и 71 до 74 и 77 на Законот.

Член 59

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Одлуката за условите под кои Заедницата на Југословенските железници врши посебно насочување на употребата на товарните коли на Југословенските железници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 19/63).

Член 60

Се овластува Законодавно-правната комисија на Сојузната скупштина да го утврди пречистениот текст на Законот.

Член 61

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

336.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕВОЗОТ НА ЖЕЛЕЗНИЦИТЕ

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Законот за превозот на железниците, што го усвои Сојузната скупштина на седницата на Сојуз-

ниот собор од 24 март 1965 година и на седницата на Стопанскиот собор од 2 април 1965 година.

П. Р. бр. 277
4 април 1965 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Едвард Кардељ, с. р.

Согласно со членот 8 од Уставниот закон за спроведување на Уставот, Законот за превозот на железниците („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 46/57 и 48/59) се усогласува со Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и во него се вршат измени и дополненија, кои гласат:

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕВОЗОТ НА ЖЕЛЕЗНИЦИТЕ

Член 1

Во Законот за превозот из железниците во членот 1 став 1 зборовите: „во состав“ се заменуваат со зборовите: „здружени во Заедницата“, а зборовите: „Федеративна Народна Република Југославија“ — со зборовите: „Социјалистичка Федеративна Република Југославија“.

Член 2

Во членот 2 точ. 2 и 3 зборовите: „Федеративна Народна Република Југославија“ се заменуваат со зборовите: „Социјалистичка Федеративна Република Југославија“.

Во точката 2 под а) и б) зборовите: „Југословенските железници“ се заменуваат со зборовите: „железничките транспортни претпријатија здружени во Заедницата на Југословенските железници“.

Член 3

Во членот 3 став 1 зборовите: „е обврзана да“ се бришат.

Во ставот 3 зборовите: „Генералната дирекција“ се заменуваат со зборот: „Заедницата“.

Член 4

Во членот 4 ст. 2 до 6 се бришат.

Досегашниот став 7, кој станува став 2, се менува и гласи:

„(2) Тарифите мораат да се објават во посебни изданија. Донесувањето, измените, дополненијата и престанокот на важењето на тарифите за превоз на Југословенските железници Заедницата на Југословенските железници мора да ги објави во својот службен тарифен весник.“

По ставот 2 се додаваат два нови става, кои гласат:

„(3) Покачувањето на превозните цени мора да биде објавено најдоцна на три месеци пред нивното применување, а покачувањето на надоместоците за споредни услуги и другите измени и дополненија на тарифата, со кои се отежнуваат условите на превозот за странките — најдоцна на 30 дена пред нивното применување.“

(4) Заедницата на Југословенските железници и Државниот секретаријат за народна одбрана спогодбено го определуваат начинот на објавување на тарифите за воените превезувања.“

Досегашниот став 8 станува став 5.

Член 5

Во членот 5 ставот 4 се брише.

Во досегашниот став 5, кој станува став 4, зборовите: „над износите што ќе ги определи Секретаријатот за сообраќај и врски на Сојузниот извршен совет“ се бришат.

Член 6

Во членот 6 став 1 по зборот: „трошоци“ запирката се заменува со точка, а понатамошните зборови: „ако тој вишок го надминува износот определен од страна на Секретаријатот за сообраќај и врски на Сојузниот извршен совет“ се бришат.

Во ставот 6 зборовите: „над износите што ќе ги определи Секретаријатот за сообраќај и врски на Сојузниот извршен совет“ се бришат.

Член 7

Во членот 7 став 5 зборовите: „на побарувањата над износот што ќе го определи Секретаријатот за сообраќај и врски на Сојузниот извршен совет“ се бришат.

Во ставот 7 зборовите: „осигурителниот завод“ се заменуваат со зборовите: „заводот за осигурување“.

По ставот 7 се додава нов став 8, кој гласи:

„(8) Ако врз основа на посебни прописи заводот за осигурување има право на регрес спрема железницата за износите на исплатените побарувања во смисла на ставот 7 на овој член, тој може спрема железницата тој регрес да го остварува во обемот во кој странката би имала право според одредбите од овој закон и во роковите предвидени со овој закон, сметајќи од денот на исплатата, со тоа што да не можат да поминат повеќе од три години од денот од кој се смета застареноста според членот 10 од овој закон.“

Член 8

Во членот 10 став 2 точката 6 се менува и гласи: „6) кај побарувањата на железницата на износот што примателот го платил наместо испраќачот или што го платил испраќачот наместо примателот и кој железницата треба да му го врати на имателот на правото — од денот на поднесувањето на барањето за враќање“.

Член 9

Чл. 11 и 13 се бришат.

Член 10

Во членот 16 став 4 зборовите: „железницата тоа ќе го утврди со запишување во патниот лист на возот и“ се бришат.

Член 11

Во членот 18 ст. 2, 5, 6, 7 и 8 се бришат.
Досегашните ст. 3 и 4 стануваат ст. 2 и 3.

Член 12

Во членот 19 ставот 4 и чл. 21 до 23 се бришат.

Член 13

Во членот 24 ставот 3 се брише.
Досегашниот став 4 станува став 3.

Член 14

Членот 25 се брише.

Член 15

Во членот 26 став 1 зборовите: „ст. 3 и 4“ се заменуваат со зборовите: „став 3“.

Ставот 3 се брише.

Досегашните ст. 4, 5 и 6 стануваат ст. 3, 4 и 5.

Член 16

Чл. 28 до 32 и 34 се бришат.

Член 17

Во членот 35 ст. 2, 3 и 5 до 10 се бришат.
Досегашниот став 4 станува став 2.

Член 18

Во членот 36 став 2 зборовите: „сообраќајните прописи“ се заменуваат со зборовите: „прописите за безбедноста на железничкото подрачје“.

Член 19

Членот 38 се брише.

Член 20

Во членот 39 ст. 3, 4 и 6 се бришат.

Во досегашниот став 5, кој станува став 3, зборовите: „ст. 1 и 2“ се заменуваат со зборовите: „ставот 1“.

Член 21

Во членот 41 ставот 1 се брише.

Досегашните ст. 2 до 6 стануваат ст. 1 до 5.

Член 22

Во членот 46 став 1 точката 2 се менува и гласи:
„2) до износот на возарината, ако обезбедување на уредна испорака не постои, со тоа што да се плаќа 1/10 од возарината за секој започнат ден задоцнување, а најмногу 10 дена.“

Член 23

Во членот 47 зборот: „фактичната“ се заменува со зборот: „полната“.

Член 24

Во членот 48 ставот 3 се брише.

Досегашниот став 4 станува став 3.

Член 25

Членот 49 се брише.

Член 26

Во членот 50 ст. 1, 4 и 5 се бришат.

Досегашните ст. 2 и 3 стануваат ст. 1 и 2.

Член 27

Во членот 56 став 2 зборовите: „Генералната дирекција на Југословенските железници“ се заменуваат со зборот: „железницата“.

Во ставот 3 зборовите: „Секретаријатот за сообраќај и врски на Сојузниот извршен совет“ се заменуваат со зборовите: „органот определен со републички прописи“.

Член 28

Во членот 58 ст. 1 и 6 се бришат.

Досегашните ст. 2 до 5 стануваат ст. 1 до 4.

Член 29

Во членот 59 став 1 точката 4 се менува и гласи:
„4) предметите што според својата природа и својства штетно влијаат врз здравјето на луѓето, или можат да бидат опасни по човечкиот живот, безбедноста на околината и сообраќајот, или не можат да се превезуваат без оштетување, како и предметите што се превезуваат под специјални услови — ако тие услови не се исполнети, сојузниот секретар за сообраќај и врски, на предлог од Заедницата на Југословенските железници, определува кои предмети според одредбата од оваа точка се исклучени од превоз или се превезуваат под специјални услови, како и тие специјални услови на превозот.“

Член 30

Во членот 60 ставот 1 се менува и гласи:

„(1) Предметите што според членот 59 став 1 точка 4 на овој закон се превезуваат под специјални услови, се примаат на превоз ако се исполнети сите пропишани услови. Овие предмети е дозволено да се пакуваат заедно со други стоки само ако е тоа изречно пропишано.“

Член 31

Во членот 61 став 5 зборовите: „Генералната дирекција“ се заменуваат со зборот: „Заедницата“.

Член 32

Во членот 66 став 1 зборовите: „железницата наплатува возарински додаток, разлика во воза-

рината, како и надоместок на причинетата ѝ штета“ се заменуваат со зборовите: „со тарифата може да се предвиди плаќање на возарински додаток“.

Ст. 2, 4, 6 и 7 се бришат.

Досегашните ст. 3 и 5 стануваат ст. 2 и 3.

Член 33

Во членот 67 ставот 5 се брише.

Досегашниот став 6 станува став 5.

Член 34

Во членот 68 ст. 5, 7, 10 и 11 се бришат.

Досегашните ст. 6, 8, 9 и 12 стануваат ст. 5 до 8.

Член 35

Во членот 75 став 5 зборовите: „Секретаријатот за сообраќај и врски на Сојузниот извршен совет“ се заменуваат со зборовите: „органот на управата определен со републички пропис“, а по зборовите: „срокот на натоварот“ се додаваат зборовите: „во одделни станици“.

Член 36

Чл. 76, 77 и 78 ст. 2, 3 и 4 и членот 80 ст. 5 и 6 се бришат.

Член 37

Во членот 87 став 2 зборовите: „Генералната дирекција на Југословенските железници со согласност од Секретаријатот за сообраќај и врски на Сојузниот извршен совет“ се заменуваат со зборовите: „железницата со согласност од органот на управата определен со републички пропис“.

Член 38

Во членот 88 ставот 9 се менува и гласи:

„(9) Ако оправдани разлози на сообраќајот или интересите на стопанството бараат, железницата може по одобрение од органот на управата определен со републички пропис привремено да го намали или зголеми рокот за однесување на стоки.“

Член 39

Во членот 90 ст. 3 до 5 се бришат.

Досегашниот став 6 станува став 3.

Член 40

Во членот 97 став 1 зборовите: „Секретаријатот за сообраќај и врски на Сојузниот извршен совет“ се заменуваат со зборовите: „сојузниот секретар за сообраќај и врски“.

Член 41

Во членот 98 став 7 и членот 99 став 7 бројот: „100“ се брише.

Член 42

Членот 100 се брише.

Член 43

Во членот 101 став 4 зборовите: „чл. 98 и 100“ се заменуваат со зборовите: „членот 98“.

Член 44

Во членот 103 зборот: „фактичната“ се заменува со зборот: „полната“.

Член 45

Членот 104 се брише.

Член 46

Во членот 114 ставот 2 се брише.

Досегашните ст. 3 до 8 стануваат ст. 2 до 7.

Член 47

Во главата VIII се додава нов член 119а, кој гласи:

„До донесувањето на соодветните прописи според членот 44 став 1 и членот 98 став 2 на овој закон, железничкото транспортно претпријатие за

потполна или делумна загуба или оштетување на багаж или стоки ја надоместува фактичната вредност но најмногу до 10.000 динари за секој килограм бруто тежина на изгубен или оштетен багаж, односно на изгубени или оштетени стоки, ако во договорот за превоз не постои клаузула за обезбедување уредна испорака со назначување на поголем износ до кој се обезбедува надоместокот на штета, или ако потполната или делумната загуба или оштетување на багаж или стоки не е предизвикано злонамерно или со крајна небрежност."

Член 48

Во членот 120 ст. 1 и 2 се бришат.
Досегашниот став 3 станува став 1.

Член 49

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престануваат да важат: Уредбата за дополнителните одредби кон Законот за превозот на железниците („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 23/58), Одлуката за посебните услови за превоз на железничките пруги од тесен колосек („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 23/58) и Наредбата за ограничувањето на дополнителната наплата односно за враќањето на превозните и други трошоци од договорите за превоз со железница („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/58).

Член 50

Се овластува Законодавно-правната комисија на Сојузната скупштина да го утврди пречистениот текст на Законот за превозот на железниците.

Член 51

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

337.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА ЗАНАЕТЧИСКИТЕ И ДРУГИТЕ ОПРЕДЕЛЕНИ ВИДОВИ ЗАДРУГИ

Се прогласува Основниот закон за занаетчиските и другите определени видови задруги, што го усвои Сојузната скупштина на седницата на Сојузниот собор од 2 април 1965 година и на седницата на Стопанскиот собор од 2 април 1965 година.

П. Р. бр. 265
4 април 1965 година
Белград

Претседател,
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.
Претседател
на Сојузната скупштина,
Едвард Кардељ, с. р.

Согласно со членот 8 од Уставниот закон за опроведување на Уставот, Основниот закон за задругите („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 59/46) се усогласува со Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и во него се вршат измени и дополненија, така што новиот текст да гласи:

ОСНОВЕН ЗАКОН

ЗА ЗАНАЕТЧИСКИТЕ И ДРУГИТЕ ОПРЕДЕЛЕНИ ВИДОВИ ЗАДРУГИ

I. Општи одредби

Член 1

Заради организирање и поттикнување на општествениот труд и соработката на работните луѓе што работат со свои или заеднички средства за

работа во областа на занаетчиството, трговијата, применетата уметност и другите дејности определени со закон и заради поврзување на тие дејности со општественото стопанство и проширување и развивање на социјалистичките општествени односи во тие области, се основаат задруги.

Член 2

Одредбите од овој закон не се применуваат на земјоделските задруги.

На станбените задруги се применуваат одредбите од посебен закон.

Член 3

Членството во задругите е доброволно.

Член 4

Занаетчиските задруги се занимаваат со занаетчиски и други дејности определени со закон.

Задругите на применетата и други уметности се занимаваат со снабдување на своите членови со материјал и средства за работа и со организирање заедничка продажба на творбите и услугите на членовите на задругата, како и со други дејности определени со закон.

Набавно-продажните задруги се занимаваат со снабдување со репродукционен материјал и со средства за работа, а организирање на производството и услугите, како и со продажба на производи и услуги за потребите на своите членови.

Членови на набавно-продажни задруги можат да бидат општествени занаетчиски организации и индивидуални занаетчи.

Член 5

Задругата ја управуваат членовите на задругата и работниците на задругата.

Во управувањето на задругата членовите на задругата и работниците на задругата се рамноправни.

Член 6

Одредбите од сојузните прописи за претпријатијата се применуваат и на задругата, ако со овој закон и со посебни закони за одделни видови задруги не е определено поинаку.

II. Основање на задруга

Член 7

Задруга можат да основат најмалку 10 работни луѓе кои со свои или заеднички средства за работа работат во определена област на стопанството.

Со закон на републиката можат да се пропишат и други услови за основање на задруга.

Член 8

За основањето на задруга одлучува основачкото собрание.

Основачкото собрание: го донесува актот за основање на задругата, го утврдува привремениот статут на задругата, избира привремен задружен совет на задругата и го определува рокот за избирање на редовните органи на управувањето на задругата.

Привремениот задружен совет на задругата избира привремен управен одбор на задругата и именува привремен директор (управник) на задругата.

Член 9

Задругата се здобива со својство на правно лице со денот на запишувањето во регистарот на стопанските организации.

Член 10

Дејностите на задругата се утврдуваат, во согласност со закон, со статутот на задругата.

Задругата може да започне со вршење на дејностите ако ги исполнува условите за вршење на тие дејности пропишани за соодветните работни организации.

III. Членство во задругата

Член 11

Членови на задругата можат да бидат полнолетни работни луѓе кои со свои или заеднички сре-

дства за работа работат во дејностите за кои се основа задругата, ако во определен обем во една од тие дејности трајно стопански соработуваат со задругата.

Член 12

Со статутот на задругата се определува минималниот обем на трајната стопанска соработка на членовите на задругата со задругата во дејностите за кои е основана задругата.

Член 13

Со статутот на задругата може, во согласност со закон, да се предвиди членовите на задругата кои своите средства за работа ќе ги пренесат врз задругата во долгорочен закуп и со задругата остваруваат трајна стопанска соработка во обемот што го остваруваат работниците на задругата, да можат да станат работници на задругата.

IV Управување на задругата

Член 14

Работната заедница на задругата ја сочинуваат работниците на задругата и членовите на задругата.

Член 15

Ако задругата во свој состав има погони и други работни единици, работната заедница на тие единици ја сочинуваат:

- 1) само работниците на задругата што работат во тие единици — ако тие единици трајно стопански не соработуваат со членовите на задругата;
- 2) работниците на задругата што работат во тие единици и членовите на задругата што трајно стопански соработуваат со тие единици — ако тие единици трајно стопански соработуваат со членовите на задругата.

Член 16

Задругата ја управуваат непосредно членовите на работната заедница.

Членовите на работната заедница можат, во согласност со закон и со статутот на задругата, определени функции на управување да им доверат на органите на управувањето на задругата.

Член 17

Органи на управувањето на задругата се задружен совет, управен одбор и директор (управник).

Со статутот на задруга со помал број членови на работната заедница може, во согласност со закон, да се предвиди во задругата да не се избира задружен совет односно задружен совет и управен одбор туку функциите на овие органи на управувањето да ги врши работната заедница.

Со статутот на задругата, во согласност со закон, се утврдуваат мерилата за определување на односот на бројот на членовите на задружниот совет и управниот одбор на задругата што се избираат од редот на членовите на задругата и работниците на задругата, водејќи сметка за нивното учество во остварувањето на вкупниот доход на задругата.

Член 18

Погоните и другите работни единици во состав на задругата ги управуваат членовите на работната заедница на тие единици непосредно, или преку свои органи на управување.

V Имотни односи во задругата

Член 19

Имотните односи помеѓу задругата и нејзините членови се уредуваат со договор, во согласност со статутот на задругата.

Договорот со кој се уредуваат имотните односи помеѓу задругата и нејзините членови мора да биде писмен.

Член 20

На имотните односи што не се уредени со договор се применуваат одредбите од статутот што биле во сила во времето на склучувањето на договорот.

Ако по склучувањето на договорот тие одредби на статутот се изменат или се дополнат, на односите што не се уредени со договорот се применуваат изменетите и дополнетите одредби на статутот, ако член на задругата кој со задругата склучил договор се согласи со тоа.

VI Преодни и завршни одредби

Член 21

До донесувањето на републички закони, постојните набавно-продажни задруги можат да се занимаваат со снабдување на своите членови со материјал и средства за работа и со организирање заедничка продажба на производите од членовите на задругата.

Член 22

Постојните задруги се должни својата организација и работење, како и своите правила и други општи акти, да ги усогласат со одредбите од овој закон до 31 декември 1965 година.

Член 23

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престануваат да важат:

- 1) одредбите на чл. 48 до 54 од Уредбата за занатлиските дуќани и занаетлиските претпријатија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 5/54, 3/58 и 53/61);
- 2) Уредбата за изземане на задругите на ликовните уметници од примената на Уредбата за занатлиските дуќани и занаетлиските претпријатија и Уредбата за трговската дејност и трговските претпријатија и дуќани („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 1/55).

Член 24

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

338.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА СТАНБЕНИТЕ ЗАДРУГИ

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Законот за станбените задруги, што го усвои Сојузната скупштина на седницата на Сојузниот собор од 2 април 1965 година и на седницата на Стопанскиот собор од 2 април 1965 година.

П. Р. бр. 278

4 април 1965 година

Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Едвард Кардељ, с. р.

Согласно со членот 8 од Уставниот закон за спроведување на Уставот, Законот за станбените задруги („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/59 и 48/59) се усогласува со Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и во него се вршат измени и дополненија, кои гласат:

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА СТАНБЕНИТЕ ЗАДРУГИ

Член 1

Во Законот за станбените задруги називот на законот се менува и гласи:

„Основен закон за станбените задруги“.

Член 2

Во членот 1 став 1 зборовите: „и правните лица“ се бришат.

Член 3

Во членот 5 ставот 2 се брише.

Член 4

Во членот 7 ставот 3 се менува и гласи:

„Задругата може врз основа на своето право на располагање да им продава станови на граѓани и на општествени правни лица.“

Член 5

Во членот 8 ставот 2 се брише.

Во досегашниот став 3, кој станува став 2, зборовите: „односно да се здобиваат со правото за располагање со станови“ се бришат.

Во досегашниот став 4, кој станува став 3, зборовите: „односно на здобивањето со правото на располагање со станот“ и запирката пред нив се бришат.

Член 6

Во членот 9 ставот 2 се брише.

Член 7

Во членот 11 алинеја 2 зборовите: „што служат за набавка на основни средства и за формирање средства на резервниот фонд“ се бришат.

Член 8

Во членот 13 став 3 зборовите: „самостојни погони“ се заменуваат со зборовите: „погони и други единици со самостојна пресметка“.

Член 9

Членот 20 се брише.

Член 10

Во членот 21 зборовите: „правото за користење на“ се бришат.

Член 11

Во членот 22 ставот 1 се менува и гласи:

„Правото за давање на користење на станот и семејната станбена зграда што ги изградила задругата, ѝ припаѓа на задругата додека правото на сопственост на стан односно на семејна станбена зграда не го пренесе врз членот на задругата односно додека станот или семејната станбена зграда не ја продаде.“

Во ставот 2 зборовите: „односно со правото на располагање со станот во зградата“ се бришат.

Член 12

Во членот 23 ст. 2, 3, 4 и 5 се бришат, а досегашниот став 4 станува став 2.

Член 13

Во членот 25 ставот 2 се брише.

Член 14

По членот 27 називот на одделот се менува и гласи: „2. Статут“.

Член 15

Во членот 28 став 2 во точката 11 зборовите: „односно со правото на располагање со станот, како“ и запирката пред нив се бришат.

Во точката 14 зборовите: „на градежниот фонд и на други“ се бришат.

Во точката 17 зборовите: „самостојните погони“ се заменуваат со зборовите: „погоните и другите единици со самостојна пресметка“.

Член 16

Членот 29 се менува и гласи:

„На делот од статутот со кој се утврдуваат односите помеѓу задругата и членовите на работната заедница во управувањето со задругата, дава согласност општинското собрание.“

Член 17

Чл. 30, 31 и 33 се бришат.

Член 18

Во членот 34 во ставот 1 зборот: „одобрување“ се заменува со зборовите: „давање согласност“.

Во ставот 3 зборовите: „одобрените правила“ се заменуваат со зборот: „правилата“.

Член 19

Членот 35 се брише.

Член 20

Во членот 37 став 2 зборовите: „одобрување на промените во правилата“ се заменуваат со зборовите: „согласноста на промените во статутот“.

Член 21

Во членот 44 став 1 зборовите: „односно правото на располагање со становите,“ и запирката пред нив се бришат.

Во ставот 2 зборовите: „односно со правото на располагање со“ се заменуваат со зборот: „на“.

Член 22

Членот 46 се брише.

Член 23

Во членот 47 став 1 по зборот: „претпријатија“ запирката се брише, а зборовите: „како и со други стопански претпријатија и установи со самостојно финансирање“ се заменуваат со зборовите: „и со други работни организации“.

Ст. 2 и 3 се бришат.

Член 24

Во членот 49 став 1 зборовите: „и правни лица“ се бришат.

Член 25

Во членот 53 зборовите: „односно со правото на располагање“ се бришат.

Член 26

Во членот 55 зборовите: „— одделен граѓанин“ се бришат.

Член 27

Членот 56 се брише.

Член 28

Во членот 57 зборовите: „на деловната просторија“ и запирката пред нив се бришат.

Член 29

Во членот 58 ставот 1 се менува и гласи:

„Членството во задругата престанува со смртта на членот на задругата и со истапувањето или исклучувањето на членот од задругата.“

Член 30

Во членот 60 ст. 2 до 8 се бришат.

Член 31

По членот 60 се додаваат два нови члена, кои гласат:

„Член 60а

Собранието на задругата го сочинуваат членовите на задругата.

Собранието на задругата донесува статут и одлучува за другите работи на задругата што се утврдени со закон и со статутот на задругата.

Член 60б

Собранието на задругата полноважно одлучува ако се присутни повеќе од една половина од членовите на задругата.

Собранието се состанува по потреба или ако тоа го бараат најмалку една петтина од членовите на задругата, а во поголеми задруги — најмалку 50 членови на задругата.

Постапката за свикнување на собранието и за утврдување на неговиот дневен ред се определува со статутот на задругата.

Член 32

По членот 61 се додаваат пет нови членови, кои гласат:

„Член 61а

Задружниот совет на задругата се состои од најмалку 15 членови, избрани од редот на членовите на задругата и од редот на работниците на задругата.

Управниот одбор на задругата се состои од најмалку 5 членови, избрани од редот на членовите на задругата и од редот на работниците на задругата.

Со статутот на задругата се определува бројот на членовите на задружниот совет и бројот на членовите на управниот одбор и односот на членовите на задругата и работниците на задругата во задружниот совет и во управниот одбор, во согласност со законот.

Член 61б

Изборот и отповикот на членовите на задружниот совет и на управниот одбор, како и именувањето и разрешувањето од должност на управниот одбор на задругата, се вршат според одредбите од Основниот закон за избирање на работнички совети и други органи на управувањето во работните организации.

Член 61в

Задружниот совет на задругата решава за сите прашања по кои во претпријатие, според општите прописи, решава работничкиот совет на претпријатието, освен по прашањата кои со закон и со статутот на задругата се ставени во надлежност на собранието на задругата.

Со статутот или со одлука на собранието на задругата задружниот совет може да биде овластен да решава и за работите за кои според одредбите од овој закон одлучува собранието на задругата.

Член 61г

Управниот одбор и управникот на задругата имаат права и должности согласно со прописите за правата и должностите на управниот одбор и директорот на претпријатието.

Член 61д

Работниците на задругата самостојно одлучуваат за организацијата на работата, распределбата на доходот и меѓусебните работни односи, освен за стапувањето на работа и престанокот на работата на работниците на раководните работни места предвидени со статутот и со општите акти на задругата.

Член 33

Чл. 63 до 65 се бришат.

Член 34

Во членот 66 став 1 зборовите: „односно на правото на располагање со станот“ се бришат.

Во ставот 2 зборовите: „односно со правото на располагање со станот“ се заменуваат со зборот: „се“.

Член 35

Во членот 68 по ставот 5 се додава нов став 6, кој гласи:

„Ако поради преземените обврски во врска со изградбата на стан односно зграда задругата претрпела загуба поради зголемување на трошоците, задругата може разликата помеѓу договорената и фактичната цена на станот односно на зградата да ја покрие само од средствата на резервниот фонд и од средствата остварени со продажба на изградени станови или деловни простории над цената определена според ст. 1 и 3 од овој член.“

Член 36

По членот 68 се додава нов член 68а, кој гласи: „Со правилникот на задругата кој го донесува собранието на задругата се пропишуваат начинот и постапката за утврдување на вредноста на одделни станови во зграда што ги изградила станбена задруга.“

Член 37

Во членот 76 став 2 зборовите: „согласно со правилата на задругата, со договор“ и запирката пред нив се заменуваат со зборовите: „со договор, во согласност со Законот за станбените односи и со статутот на задругата“.

Ставот 3 се брише.

Досегашните ст. 4 до 6 стануваат ст. 3 до 5.

Член 38

Членот 77 се брише.

Член 39

Во членот 81 ставот 1 се менува и гласи:

„Членовите на станбената задруга се должни да го плаќаат задружниот удел кој служи за формирање на средствата на деловниот фонд и средствата на резервниот фонд.“

Член 40

Членот 84 се менува и гласи:

„Станбената задруга не може средствата од својот доход да ги дели помеѓу своите членови.“

Член 41

Називот на главата VIII и чл. 85 до 92 се менуваат и гласат:

„Глава VIII

УТВРДУВАЊЕ НА ВКУПНИОТ ПРИХОД И ДОХОД НА СТАНБЕНАТА ЗАДРУГА И РАСПОРЕДУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ФОНДОВИТЕ

Член 85

Во вкупниот приход на станбената задруга влегуваат:

- 1) надоместоците што станбената задруга ги наплатува за своите услуги;
- 2) другите приходи што ќе ги оствари задругата.

Член 86

Од вкупниот приход на задругата се подмируваат трошоците на работењето на задругата според прописите што важат за стопанските организации, ако со овој или друг сојузен закон не е определено поинаку.

Член 87

Вкупниот приход на задругата утврден според членот 85 од овој закон, по одбивање на трошоците на работењето претставува доход на задругата.

Член 88

На доходот на задругата не се пресметува придонес од доходот на стопанските организации.

Член 89

Прописите за фондовите на стопанските организации согласно се применуваат и на станбените задруги, освен на деловните средства од членот 92 на овој закон.

Член 90

Средствата со кои задругата ќе се здобие од задружните удели не влегуваат во вкупниот приход

на задругата, туку се распоредуваат во деловниот и резервниот фонд на начинот утврден со статутот на задругата.

Член 91

Авансите за изградба на згради и станови, кредитите дадени на задруга за изградба на згради и станови, зградите во изградба и материјалот потребен за изградба на згради, како и износите наплатени по основот на купопродажни договори за продадени згради и станови, не влегуваат во вкупниот приход туку сочинуваат деловни средства на станбената задруга.

Со статутот на задругата поблиску се определува начинот на користењето на деловните средства од ставот 1 на овој член.

Член 92

Чл. 93 до 99, називот на главата IX и чл. 100 до 106 се бришат.

Член 93

Називот на главата X се менува и гласи:

„Глава X

ПРЕТПРИЈАТИЈА, ДУКАНИ, ПОГОНИ И ДРУГИ ЕДИНИЦИ СО САМОСТОЈНА ПРЕСМЕТКА“

Член 94

Во членот 107 став 1 по зборот: „дуќани“ записката се заменува со зборот: „и“, а зборовите: „и сервиси“ се бришат.

Во ставот 2 записката се заменува со зборот: „и“, а зборовите: „или сервис“ се бришат.

Член 95

Во членот 108 став 2 зборовите: „Општинскиот народен одбор“ се заменуваат со зборовите: „Општинското собрание“.

Член 96

Членот 112 се брише.

Член 97

Во членот 113 став 1 зборовите: „поправки и поправки“ се заменуваат со зборовите: „поправки, поправки и одржување“.

Член 98

Членот 114 се менува и гласи:
„За основање и работа на погони и други единици со самостојна пресметка на станбената задруга важат прописите за погоните и другите единици со самостојна пресметка во претпријатијата.“

Член 99

Чл. 115 до 122 и чл. 124 до 126 се бришат.

Член 100

Во членот 128 став 1 зборовите: „кај Државниот осигурителен завод“ се бришат.
Ставот 2 се брише.

Член 101

Во членот 131 зборовите: „Органот на управата на општинскиот народен одбор надлежен за станбените работи“ се заменуваат со зборовите: „Општинското собрание“.

Член 102

Во членот 134 зборовите: „на општинскиот народен одбор“ се заменуваат со зборовите: „на општинското собрание“.

Член 103

Чл. 136, 137 и 152 се бришат.

Член 104

Во членот 3 ст. 1 и 2, чл. 6 и 8 став 3, членот 9 став 1, членот 10 став 2, чл. 11, 12 и 27 став 3, членот 28 ст. 1 и 2, чл. 30 и 31 ст. 1 и 2, членот 34 ст. 1 и 3, чл. 35 и 37 ст. 1 до 3, членот 41 ст. 1 и 2, членот 42 став 2, чл. 43 и 49 став 1, чл. 54, 57 и 58 ст. 2 и 3, чл. 59 и 68 ст. 3, 4 и 5, членот 70 ст. 1, 3 и 4,

членот 71 став 1, членот 72 ст. 1 и 2, членот 76 ст. 1 и 2, чл. 78 и 79 ст. 1, 5 и 6, членот 81 став 2, чл. 82 и 83 став 1, членот 97 став 1, членот 110 ст. 1, 2 и 4 и членот 116 став 2, зборот: „правила“ се заменува со зборот: „статут“ — во соодветно членување.

Член 105

Се овластува Законодавно-правната комисија да го утврди пречистениот текст на Законот за станбените задруги.

Член 106

Со денот на влегувањето во сила на овој закон општествено-правните лица престануваат да бидат членови на задруга.

Договорите за изградба на станови и деловни простории што општествени правни лица, како членови на задруга, ги склучиле со станбена задруга до денот на влегувањето во сила на овој закон остануваат во сила.

Општествените правни лица кои престанале да бидат членови на задруга одговараат за долговите на задругата настанати за време додека тие биле членови на задругата, до истекот на две години од денот на влегувањето во сила на овој закон (член 83).

Член 107

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

339.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА МЕРКИТЕ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА СТОЧАРСТВОТО И ЗА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА НА ДОБИТОКОТ

Се прогласува Основниот закон за мерките за унапредување на сточарството и за здравствената заштита на добитокот, што го усвои Сојузната скупштина на седницата на Сојузниот собор од 2 април 1965 година и на седницата на Стопанскиот собор од 2 април 1965 година.

П. Р. бр. 280
4 април 1965 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Едвард Кардељ, с. р.

ОСНОВЕН ЗАКОН

ЗА МЕРКИТЕ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА СТОЧАРСТВОТО И ЗА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА НА ДОБИТОКОТ

1. Општи одредби

Член 1

Заради унапредување на сточарството, во производството, преработката и прометот на добиток се применуваат определени мерки и се врши здравствена заштита на добитокот.

Член 2

За производство на квалитетен приплоден добиток (приплоден добиток) може да се употребува само добиток кој исполнува определени услови.

Како приплоден добиток, во смисла на овој закон, се подразбира добиток кој има особини на определена раса и ги исполнува условите определени со закон и со прописите донесени врз основа на него.

Член 3

Со производство на приплоден добиток можат да се занимаваат работни организации и граѓани што исполнуваат определени услови.

Член 4

Работните организации и граѓани што се занимаваат со сточарско производство преземаат мерки за што поголемо производство на квалитетни производи, како и други мерки за унапредување на сточарството.

Заради зголемување и унапредување на сточарското производство можат за одделни видови добиток да се пропишуваат минимум зоотехнички и зоохигиенски мерки, во согласност со закон.

Со закон можат да се пропишат услови што мораат да ги исполнуваат пасиштата и ливадите што служат за производство на храна за добиток.

Член 5

Здравствената заштита на добиток од заразните болести определени со сојузни прописи е од интерес за целата земја.

Член 6

Работните и други организации, граѓани и други држатели на добиток се должни да ги применуваат мерките за здравствената заштита на добитокот.

Општината е должна да им даде стручна и друга помош на работните и други организации, граѓани и други држатели на добиток во примената на мерките за здравствена заштита на добитокот.

Работните организации можат, по сопствена иницијатива или на иницијатива на општината, да организираат своја или заедничка зоотехничка служба и служба за здравствена заштита на добитокот.

Зоотехничка служба и служба за здравствена заштита на добитокот може да основе и самата општина, во согласност со законот.

Член 7

Ветеринарно-санитарните мерки предвидени со овој закон се применуваат врз добитокот, производите од добиток, сировините и отпадците и врз предметите и објектите со кои може да се пренесува болест односно зараза кај добитокот.

Член 8

Ветеринарно-санитарните мерки се должни да ги спроведуваат работните организации и други држатели на добиток.

Ветеринарно-санитарните мерки ги наредуваат надлежните органи во границите на своите права и должности.

Ветеринарно-санитарните мерки за сузбивање на заболувањата кај добитокот кој служи за потребите на Југословенската народна армија ги наредуваат и ги спроведуваат органите на Југословенската народна армија.

Член 9

Со закон може да се пропише задолжително осигурување на одделни видови и категории добиток.

Член 10

Кланиците, ладилниците и објектите за обработка и преработка на месо, како и производството во нив, се наоѓаат под постојана ветеринарно-санитарна контрола на ветеринарниот инспектор.

За објектите од ставот 1 на овој член работните организации се должни да пропишат ветеринарно-санитарен ред во тие објекти.

Член 11

Прометот, увозот, извозот и провозот на добиток и на производи од добиток, на сировини и от-

падци може да се ограничи или забрани ако постои опасност од појава или ширење на заразни болести кај добитокот.

Член 12

Средства за заштита на добитокот од болести кај добитокот можат да се пуштат во промет ако за тоа е добиена дозвола од Сојузниот секретаријат за земјоделство и шумарство, по претходно прибавено мислење од стручната комисија при тој Секретаријат.

II. Производство и промет на добиток

Член 13

Одредбите од овој закон за производството и прометот на добиток се однесуваат на говеда, коњи, свињи, овци, и живина.

Член 14

Со производство на приплоден добиток заради негово пуштање во промет и користење за сопствени потреби можат да се занимаваат работните организации и граѓаните што се запишани во регистарот на производителите на приплоден добиток.

Во регистарот на производителите на приплоден добиток можат да се запишат работни организации и граѓани што имаат здрави приплодни грла, обезбедена стручна служба за производство и здравствена заштита на приплодниот добиток, потребна опрема, сместување и обезбедена храна за добиток.

Може да се произведува само оној вид и сој приплоден добиток што е означен во регистарот на производителите на приплоден добиток.

Работните организации и граѓаните од ставот 1 на овој член чиј приплоден добиток има определени високи и квалитетни производни и други својства (елитен приплоден добиток) можат да се запишат во регистарот на производителите на елитен приплоден добиток.

Работните организации и граѓаните од ставот 1 на овој член се должни да обезбедат стручна контрола на производните, здравствените и други својства на приплодниот добиток по пат на своја или заедничка стручна служба или посебни стручни установи, што ги исполнуваат определените услови.

Работните организации од ставот 1 на овој член можат да се занимаваат со производство на приплоден добиток сами или во соработка со друга работна организација, или во трајна деловна соработка (кооперација) со индивидуални земјоделски производители.

Член 15

За производство на приплоден добиток можат да се употребат само женски грла што ги исполнуваат условите во поглед на расата, типот, здравјето, конституцијата, производноста и плодноста и што се оценети како способни за репродукција.

Грлата оценети како способни за репродукција се распоредуваат во класи според својата вредност.

Женски грла што ќе престанат да ги исполнуваат условите од ставот 1 на овој член не можат да се употребуваат за производство на приплоден добиток.

Член 16

Оценувањето и распоредувањето од членот 15 на овој закон го врши стручната служба.

Член 17

Работните организации и граѓаните од членот 14 став 1 на овој закон чиј приплоден добиток има определени особини во поглед на приплодувањето, плодноста, производноста и други својства и за кој постојат податоци за означените особини, можат тој добиток да го воведат во матичен запат (матични грла).

Во матични грла можат да се воведат само оние приплодни грла за кои стручната служба од членот 16 на овој закон ќе утврди дека ги исполнуваат определените услови.

На оценувањето и распоредувањето од членот 16 на овој закон подлежат сите матични женски

грла, нивниот женски подмладок и други женски грла предложени за матични грла.

Производителите на приплоден добиток се должни да водат евиденција за матичните машки и женски приплодни грла (матична книга), евиденција за подмладокот, евиденција за производноста на грлата и евиденција за приплодувањето и плодноста на добитокот.

Член 18

Оплодувањето на добиток се врши со вештачко осеменување и природно оплодување.

Со закон на републиката се определува за кои видови добиток можат за оплодување да се употребат само одбрани (лиценцирани) здрави машки приплодни грла.

Општината е должна да се грижи за да се обезбеди оплодување на добиток на нејзината територија.

Член 19

Оплодувањето на одделни видови добиток на определено подрачје се врши со вештачко осеменување кога за тоа постојат услови.

За оплодување добиток со вештачко осеменување може да се употреби само семе од машки приплодни грла што се испитани на потомство (прогенотестирани) или што произлегуваат од родители испитани на потомство.

Ако нема услови за оплодување добиток со вештачко осеменување да се употреби семе од машки приплодни грла што се прогенотестирани или што произлегуваат од родители испитани на потомство, со закон на републиката може да се определи за вештачко осеменување да се употреби и семе од машки приплодни грла што не се прогенотестирани или што не произлегуваат од родители испитани на потомство.

Испитувањето на потомство и одбирањето на грло за употреба во вештачко осеменување го вршат производителите преку заедничка стручна служба или посебни стручни установи.

Испитувањето на потомство се врши според единствени методи.

Член 20

Со производство на семе за вештачко осеменување можат да се занимаваат работни организации што обезбедиле машки приплодни грла, стручен кадар и потребна опрема за производство на семе.

Член 21

Природно можат да се оплодуваат само здрави женски приплодни грла (плодици).

За приплодно оплодување општината е должна по пат на лиценцирање да обезбеди потребен број одбрани здрави машки приплодни грла.

Член 22

За вештачко и природно оплодување се плаќа надоместок.

Начинот на плаќање на надоместокот од ставот 1 на овој член се определува со републички закон.

Надоместокот од ставот 1 на овој член може да се опфати со контролата на цените.

Член 23

Во внатрешен промет може да се пушти како приплоден добиток само добиток што ги исполнува условите во поглед на производната и приплодната вредност и здравствената состојба.

Производителите на приплоден добиток се должни за приплодниот добиток што го продаваат да издадат препис на изводот од матичната книга заверен од страна на службата или установата што врши контрола на производните и други својства на приплодниот добиток (член 14 став 5).

Член 24

Како приплоден добиток може да се увезува само добиток кој во поглед на расата, производната и приплодната вредност и здравствената состојба ги исполнува условите за пуштање во вна-

трешен промет.

За вештачко осеменување може да се увезува само семе од особено квалитетни приплодни со кои би се поправил квалитетот на домашниот приплоден добиток.

За увоз на семето од ставот 2 на овој член потребна е дозвола од надлежниот орган.

Член 25

Како приплоден добиток може да се извезува само добиток кој во поглед на производната и приплодната вредност ги исполнува условите за пуштање во внатрешен промет, ако со странскиот купувач не е договорено поинаку.

Член 26

За да се обезбеди спроведување на вештачко осеменување, пратките на семе за вештачко осеменување се сметаат како итни.

Член 27

На изложби, саеми на приплоден добиток и на други смотри може да се излага само здрав и висококвалитетен добиток.

Изложениот добиток мора да се наоѓа под постојана ветеринарно-санитарна контрола на ветеринарниот инспектор.

Член 28

Заради зголемување на сточниот фонд и унапредување на сточарството Сојузниот извршен совет или други органи определени со закон можат да го ограничат или забранат колењето на сточниот подмладок за одделни видови и раси.

Член 29

Храната за добиток која се пушта во промет мора да биде здрава и квалитетна и не смее да содржи материји штетни за здравјето на добитокот. Забранета е употреба на храна за добиток која преку производите од добиток може да го загрози здравјето на луѓето.

Водата за напојување добиток мора да биде повремено прегледана.

Во исхраната на добитокот може да се употребува само сол што е јодирана.

Член 30

Смешата на концентрирана храна за добиток што се пушта во промет може да се произведува само ако е составена од компоненти од хранлива вредност што обезбедуваат рационална исхрана и продуктивност и здравје на добитокот.

Член 31

Смешата на концентрирана храна за добиток што се пушта во промет мора да има пропишана декларација на амбалажата и со фактурата.

Смешата на концентрирана храна за добиток што се пушта во промет мора да го има квалитетот означен во декларацијата.

Стопанските организации што се занимаваат со производство на смеси на концентрирана храна за добиток се должни да вршат постојана контрола на квалитетот и хигиенската исправност на таа храна до пуштањето во промет.

III. Здравствена заштита на добитокот

Член 32

Како здравствена заштита на добитокот, во смисла на овој закон, се подразбира преземањето на определени ветеринарно-санитарни мерки за спречување и сузбивање на заразните, паразитарните, одгледувачките и други болести кај добитокот.

Одредбите на овој закон за здравствената заштита на добитокот се однесуваат на: копитарите (коњи, маски, магариња и мули), чапункарите (говеда, биволи, овци, кози и свињи), живината (ко-

кошки, мисирки, гуски, пајки и други домашна живина), кучињата, мачките, домашните зајаци, пчелите, свиление буби, рибите, раковите, школки, желките, полжавите, жабите, пијавиците, дивечот и ѕверовите.

Член 33

Според одредбите на овој закон се спречуваат и се сузбиваат заразните и паразитарните болести чие спречување и сузбивање е од интерес за целата земја. Овие болести се:

- 1) Лигавката и шапот — *Apthae epizooticae*,
- 2) Чумата кај говедата — *Pestis bovina*,
- 3) Белодробната зараза кај говедата — *Pleuropneumonia contagiosa bovum*,
- 4) Туберкулозата кај домашните животни — *Tuberculosis*,
- 5) Бруцелозата кај домашните животни — *Brucellosis*,
- 6) Црниот пришт (прострел) — *Antrax*,
- 7) Шумкавецот — *Gangrena emphysematosa*,
- 8) Хеморагичната септикемија кај говедата и дивечот — *Pasteurellosis bovum*,
- 9) Половото испикување кај коњите и говедата — *Exanthema coitale vesiculosum*,
- 10) Половите зарази кај коњите — *Exanthema capitale paraliticum* (Durina),
- 11) Бесот — *Lyssa* (Rabies),
- 12) Сакагијата — *Malleus*,
- 13) Инфективната анемија кај коњите — *Anemia infectiosa equorum*,
- 14) Чумата кај коњите — *Pestis equina*,
- 15) Афричката сакагија — *Lymphangiotis epizootica*,
- 16) Чумата кај свињите — *Pestis suum*,
- 17) Афричката чума кај свињите — *Pestis suum africana*,
- 18) Заразната фатеност кај свињите — *Meningoencephalomyelitis enzootica suum*,
- 19) Црвеницата — *Rhusiopathia suum*,
- 20) Чумата кај живината (*Pestis avium*), атипичната чума кај живината (*Pseudo pestis avium*), колерата кај живината (*Cholera avium*), кокошкениот тиф (*Typhus gallinarum*), хроничното респираторно заболување кај живината (*C. R. D.*), нервното вирусно заболување (заразен тремор) кај живината,
- 21) Овците сипаници — *Variola ovina*,
- 22) Крстата кај копитарите, овците и козите — *Scabies*,
- 23) Заразните болести кај пчелите — *Acariozis, pestis apis, posomosis*,
- 24) Заразните болести кај зајаци — *Tularemia myxomatosa*,
- 25) Заразната водена болест кај краповите (*Ascites cyprinus carpi*), вртиглавоста кај пастрмките (*Lentosporiasis salmonidae*),
- 26) Пситакозата — *Psitakosis*,
- 27) Трихомонијазата — *Trihomoniasis genitalis*.

Сојузниот извршен совет може да определи и други заразни болести чие спречување и сузбивање е од интерес за целата земја.

Со закон на републиката можат да се определат и други заразни болести чие спречување и сузбивање се од интерес за републиката.

Член 34

Ако се појави заразна болест (зараза) или ако се појават знаци по кои може да се посомнева дека добитокот заболел или угинал од зараза, сопственикот, држателот односно чуварот на добитокот (држателот на добитокот) е должен да му го пријави тоа веднаш на надлежниот орган на управата или на ветеринарната служба, која е должна за тоа веднаш да го извести надлежниот орган на управата.

Надлежниот орган на управата е должен за појавата и престанокот на заразата веднаш да ги извести сите заинтересирани органи на управата и работните и други организации.

Органите на Југословенската народна армија се должни да го известат надлежниот орган на управата за појава на зараза кај добитокот кој служи за потребите на Југословенската народна армија, за преземените мерки и за престанокот на заразата.

Се смета дека заразата престанала кога ќе мине времето за инкубација за зараза по оздравувањето, отепувањето (колењето) или угинувањето на последното заболено животно и откако е извршена завршната дезинфекција.

Член 35

Сојузниот секретаријат за земјоделство и шумарство ќе издава петнаесетдневен билтен за движењето на заразите, врз основа на редовните извештаи што му ги доставуваат републичките органи на управата надлежни за земјоделството.

Републичките органи на управата надлежни за земјоделството се должни да му поднесуваат извештаи на Сојузниот секретаријат за земјоделство и шумарство за вршењето на контролата над применување на наредените ветеринарно-санитарни мерки.

Се овластува сојузниот секретар за земјоделство и шумарство да пропише упатство за поднесување на извештаите од ст. 1 и 2 на овој член.

Член 36

По утврдувањето на заразата или сомневањето дека постои зараза држателот на добиток е должен веднаш да ги преземе потребните мерки за сузбивање и спречување ширењето на заразата.

Ако држателот на добитокот не ги преземе сите потребни мерки, тие мерки ќе ги нареди надлежниот орган, а ако не ги нареди ниту надлежниот орган, нив може да ги нареди Сојузниот секретаријат за земјоделство и шумарство.

Ако држателот на добиток не ги изврши наредените мерки, органот на управата што ги наредил тие мерки ќе ѝ го довери извршувањето на тие мерки на некоја работна организација на тропок на држателот на добитокот.

Трошоците од ставот 3 на овој член претходно ги поднесува органот на управата кој на работната организација ѝ го доверил извршувањето на мерките.

Заради спречување на појавата на зараза или сузбивање на заразата потребните мерки можат да се наредат и со пропис на сојузниот секретар за земјоделство и шумарство.

Член 37

Кога ќе се утврди зараза и додека трае опасноста од зараза ќе се нареди, според природата на заразата и големината на опасноста во заразениот двор, место или подрачје, како и во загрозеното подрачје, некоја од следните мерки:

- 1) издвојување на здравиот добиток од заболениот добиток и од добитокот за кој постои сомневање дека е заболел;
- 2) затворање на заболениите животни;
- 3) забрана на догонот односно довозот на добиток на откупни места (здружни догони и пазари за добиток), саеми, изложби и натпревари;
- 4) забрана или ограничување на движењето на добитокот;
- 5) забрана или ограничување на изнесувањето или прометот на производи од добиток, сировини и отпадоци, како и на други предмети со кои може да се пренесува заразата кај добитокот;
- 6) забрана на колењето на добиток;
- 7) колење односно убивање на добиток;
- 8) попис на добитокот, а по потреба и означување на добитокот;
- 9) контумац и уништување на кучиња-скитачи и мачки-скитачи;
- 10) ограничување на движењето на лица што доаѓаат во допир со заболел добиток или со добиток за кој се сомнева дека е заболел;
- 11) заштитно бележење и дијагностичко испитување;
- 12) блокирања на заразените места и подрачја;

13) дезинфекција, дезинсекција и дератизација на штали, торови, дворови, пасишта, напојувадишта и други места на кои се наоѓал заболел добиток, како и на предмети што биле во допир со таков добиток;

14) други потребни мерки определени со закон. Покрај мерките од ставот 1 на овој член може да се нареди и привремено запирање на работата во објектите за преработка на производи и сировини од добиток, како и привремено запирање на работата во просториите во кои се сместени производи и сировини од добиток, ако во тие простории биле сместени производи и сировини од добиток заболел од определени заразни болести кај добитокот или за кој се сомнева дека е заболел, или ако тие објекти се наоѓаат на заразно или загрошено подрачје.

Член 38

Сојузниот секретар за земјоделство и шумарство ги определува границите на заразеното и загрозеното подрачје ако тоа се простира на териториите на две или повеќе републики.

Член 39

Заради спречување на внесувањето на заразни болести кај добитокот од други земји, сојузниот секретар за земјоделство и шумарство може да нареди определен дел од границата на Југославија да се стави под постојан ветеринарен надзор и да нареди спроведување на следните мерки во пограничните краишта:

- 1) дијагностичко испитување на добитокот;
- 2) заштитно бележење на добитокот;
- 3) означување на добитокот;
- 4) пријавување на секоја настаната промена во поглед на бројот и движењето на добитокот;
- 5) ограничување на движењето на добитокот.

Член 40

Заради спречување на појавата односно утврдување на постоењето на определени заразни болести, во определени временски периоди се вршат задолжителни превентивни и заштитни бележења на добиток и дијагностички и други испитувања на добиток (туберкулинизација, серолошки преглед на крв на бруцелоза, малеинизација, испитување на кокошкин тиф и др.)

Член 41

За угинат добиток мора да се утврди причината на угинувањето, ако се посомнева дека постои зараза.

Мрштите од добиток што е загинав или убиен поради заразна болест, мораат да се направат нештетни.

Животинските мрши од ставот 2 на овој член или нивни делови можат под определени услови, во специјални објекти (кафилерии) да се искористат за технички цели.

Член 42

Ако е месото на присилно заклан добиток употребливо за човечка исхрана, надлежниот орган може да дозволи преработка или складирање на тоа месо во објекти што имаат услови за тоа.

Работната организација чиј е објектот од ставот 1 на овој член, освен извозната кланица, е должна да изврши преработка односно складирање на месо со соодветен надоместок.

Член 43

Стопанските организации што се занимаваат со откуп или промет на кожа се должни да ги складираат во одвоени простории кожите што произлегуваат од добиток заклан без ветеринарен преглед како и кожите што произлегуваат од угинат добиток за кој не постои ветеринарна потврда за незапазеноста на местото на потеклото.

Кожите од ставот 1 на овој член не смеат да се пуштат во промет без извршена проба на црн принт (асколизација).

Организациите од ставот 1 на овој член се должни да водат евиденција за потеклото на сите откупени кожи.

Член 44

Органите на внатрешните работи се должни на надлежниот орган на управата, на негово барање, да му дадат помош при спроведувањето на ветеринарно-санитарните мерки наредени според овој закон.

Републичките и сојузните органи на управата надлежни за земјоделството можат да побараат помош од соодветната воена единица заради блокирање на заразно или загрошено подрачје.

IV. Надоместок на штета и поднесување трошоци

Член 45

За добиток што е убиен или заклан, како и за предмети уништени поради извршување на наредените мерки, на држателот на добиток му припаѓа надоместок.

Со закон на републиката се утврдуваат условите под кои се исплатува надоместокот од ставот 1 на овој член, како и начинот и постапката за остварување на овој надоместок.

Држателот на добиток е должен да ги поднесува трошоците на превентивното бележење и дијагностичкото испитување на добитокот, како и сите други трошоци околу спроведувањето на мерките што му се наредени во согласност со закон.

Со закон на републиката може да се определи трошоците за спроведување на наредените мерки од ставот 3 на овој член да ги поднесува републиката или општината делумно или во целина.

Член 46

Трошоците за спроведувањето на наредените мерки од членот 39 на овој закон се подмируваат од средствата што за таа цел се обезбедуваат во Сојузниот секретаријат за земјоделство и шумарство.

Член 47

Набавката и чувањето на сојузните резерви на определени ветеринарни биолошки препарати и лекови го обезбедува Дирекцијата за сировини.

V. Ветеринарно-санитарен преглед на добитокот за колење, месото и објектите

Член 48

На задолжителен ветеринарно-санитарен преглед од надлежниот ветеринарен инспектор подлежи добитокот за колење, месото и производите од месо наменети за јавна потрошувачка.

Ако добитокот се коле од нужда (присилно колење), прегледот по колењето е задолжителен и кога е месото наменето за потребите на сопственото домаќинство.

При колење на говеда, биволи, коњи, магарина, маски и мули, задолжителен е прегледот пред и по колењето, без оглед дали месото е наменето за јавна потрошувачка, за потребите на сопственото домаќинство или за исхрана на добитокот.

Член 49

На задолжителен ветеринарно-санитарен преглед на надлежниот ветеринарен инспектор подлежат и јајцата, млекото и рибите и нивните преработки, на местото на производството и складирањето, на пазарите, пазариштата и во продавниците.

Член 50

Колење на добиток чие месо е наменето за јавна потрошувачка е дозволено само во кланица што ги исполнува определените услови во поглед на хигиената, опремата, стручниот кадар и др.

По исклучок, надвор од кланицата е дозволено колење на добиток чие месо е наменето за јавна потрошувачка само во случаи на колење од нужда, ако колењето не е можно да се изврши во кланица.

Член 51

Местото и производите од месо за извоз можат да се произведуваат само во кланица која според изградбата, техничкото уредување, опремата и начинот на работата ги исполнува пропишаните услови (извозна кланица). Постоенето на тие усло-

ви го утврдува со решение Сојузниот секретаријат за земјоделство и шумарство, во согласност со Сојузниот секретаријат за индустрија и трговија, по претходно прибавено мислење од стручната комисија.

Ако извозната кланица престане да ги исполнува условите пропишани за извозна кланица, а недостатоците не ги отстрани ниту во рок кој со решение ќе ѝ го определи Сојузниот секретаријат за земјоделство и шумарство, ќе се донесе, на предлог од таа комисија, решение со кое се става вон сила решението дека таа кланица е извозна кланица.

За кланиците на кои им е издадено решение од овој член води евиденција Сојузниот секретаријат за земјоделство и шумарство.

Одредбите од овој член се однесуваат и на објектите во кои се врши обработка и преработка на јајца, риби и млеко.

Забранет е извозот на месо, јајца, риби и млеко што не се произведени во објектите од ставот 1 или 4 на овој член.

VI. Здравствена контрола на добитокот, на производите од добиток и сировините во промет

Член 52

Држателот на добиток е должен за копитарите и чапункарите во пропишаните случаи да има уверение за здравствената состојба на добитокот.

За уверението од ставот 1 на овој член не се плаќа такса.

Член 53

Натовар, истовар и претовар на добиток кој со превозни средства се отпраќа надвор од територијата на општината односно градот или пеш на оддалеченост поголема од 20 km, може да се врши ако пратката ја прегледал надлежниот ветеринарен инспектор.

Со закон на републиката може да се определи при изгонот на добиток на пасење, под определени услови да не е потребен преглед од ставот 1 на овој член.

При натоварот, претоварот и истоварот или отпраќата на добитокот пеш ветеринарниот инспектор ќе забележи на уверението од членот 52 на овој закон дека го прегледал добитокот.

Нема да се дозволи натовар односно претовар ако при прегледот се утврди дека добитокот боледува од некоја заразна болест, дека произлегува од заразено или загрошено подрачје, дека нема уверение за здравствената состојба на добитокот, или дека превозното средство не ги исполнува пропишаните ветеринарно-санитарни услови.

При превоз со железница, брод или авион, дозволен е натовар, претовар или истовар на добиток само на оние железнички станици или поморски, речни и воздухопловни пристаништа што ги исполнуваат пропишаните услови.

Натоварот, истоварот и претоварот на добиток што ѝ припаѓа на Југословенската народна армија се врши под контрола на органот на ветеринарната служба на Југословенската народна армија.

Член 54

Натовар, истовар и претовар на пратки на месо и производи од месо што се отпраќаат во друго место со превозни средства, може да се изврши ако пратката ја прегледал надлежниот ветеринарен инспектор.

Натоварот, истоварот и претоварот на пратките на месо и производи од месо наменети за потребите на Југословенската народна армија се врши под контрола на органот на ветеринарната служба на Југословенската народна армија.

Член 55

Сите превозни средства со кои се отпраќани пратките од чл. 53 и 54 на овој закон мораат работните и други организации односно сопствениците на кои им припаѓаат тие средства пред извршувањето на натоварот и по извршениот истовар

да ги исчистат и дезинфицираат под контрола на надлежниот ветеринарен инспектор на чие подрачје се врши дезинфекцијата.

Член 56

Органите на внатрешните работи се должни да контролираат дали добитокот, кој се отпраќа пеш или со средства на друмскиот сообраќај, е снабден со уверение за здравствената состојба на добитокот.

Ако органите на внатрешните работи при контролата утврдат дека добитокот е без уверение од ставот 1 на овој член или дека произлегува од загрошено или загрошено подрачје, тие се должни да го задржат таквиот добиток и за тоа да го известат надлежниот ветеринарен инспектор.

Член 57

За извршен ветеринарно-санитарен преглед од чл. 48, 49, 53, 54 и 58 на овој закон се плаќа надоместок.

Со закон на републиката ќе се определи височината на надоместокот од ставот 1 на овој член.

Член 58

Прегледот на пратките на добиток, производи од добиток, сировини и отпадоци наменети за извоз, и издавањето на уверенија за здравствената состојба на тие практики, како и прегледот на увезените такви пратки го врши надлежниот ветеринарен инспектор.

Член 59

Претоварот на пратките на добиток, производи и сировини од добиток наменети за извоз, како и нивното складирање на граничните станици и пристаништа се врши под контрола на граничниот ветеринарен инспектор.

Објектите за сместување на добиток (карантински штали) и складовите за сместување на производи и сировини од добиток на граничните железнички станици и пристаништа мораат да ги исполнуваат пропишаните услови.

Член 60

За увоз и провоз на добиток, производи од добиток, сировини, отпадоци и други предмети со кои може да се пренесува заразна болест кај добитокот потребна е дозвола од Сојузниот секретаријат за земјоделство и шумарство.

Нема да се дозволи увоз или провоз на пратки од ставот 1 на овој член ако во земјата извозница или земјите низ кои минува пратката ќе се појави зараза, или ако постои опасност таа да се внесе во Југославија.

Сојузниот секретаријат за земјоделство и шумарство може, покрај уверението од членот 61 став 3 на овој закон, во дозволата од ставот 1 на овој член да го обврзе увозникот и на дополнително испитување и држење во карантин на пратката или да определи други мерки на сигурност.

Член 61

Увозот, извозот и провозот на добиток, на производи од добиток, сировини, отпадоци и други предмети со кои може да се пренесува зараза е дозволен само на определени гранични премини и по прегледот од страна на граничниот ветеринарен инспектор на граничните премини.

Нема да се дозволи увоз, извоз или провоз на добиток, на производи од добиток, сировини и други предмети за кои при прегледот ќе се утврди дека се заразени или дека произлегуваат од заразено или загрошено подрачје, или за кои ќе се посомнева дека можеле да се заразат, ако со меѓународен договор на Југославија не е предвидено поинаку.

Добитокот, производите и сировините од добиток што се увезуваат, извезуваат или провозуваат мораат да бидат снабдени со здравствено уверение (член 58) издадено од надлежниот орган на земјата извозница, односно од надлежниот ветеринарен инспектор во Југославија ако со меѓународен договор на Југославија не е определено поинаку.

Член 62

Увезениот добиток, освен добитокот увезен непосредно за колене, увозникот мора веднаш по увозот да го држи определено време во карантин.

Местото и условите на карантинот ги определува републичкиот орган на управата надлежен за земјоделството.

За време на карантинот добитокот мора да се прегледа и дијагностички да се испита.

Дијагностичките испитувања на увезениот добиток во карантинот ги врши ветеринарната служба што ќе ја определи републичкиот орган на управата надлежен за земјоделството.

Член 63

Сојузниот секретар за земјоделство и шумарство може да го ограничи или забрани увозот или провозот преку територијата на Југославија на добиток, производи од добиток, суровини и други предмети со кои може да се пренесува заразната болест кај добитокот, ако постои опасност со увозот или провозот таа да се внесе во Југославија.

Член 64

Трошоците настанати поради примена на мерките при увозот, извозот или провозот на добиток, производи од добиток, суровини или отпадоци, како и трошоците на карантинот, ги поднесува испраќачот, увозникот односно извозникот.

Член 65

Органите на граничната служба и органите на внатрешните работи во пограничната зона ќе го спречуваат недопуштеното преминување на добиток во определени гранични премини.

Добитокот што вон определениот граничен премин и без одобрение ќе мине на територијата на Југославија, органите од ставот 1 на овој член ќе го задржат и веднаш ќе ѝ го предадат на општината на чија територија е фатен добитокот.

Општинскиот ветеринарен инспектор ќе го стави добитокот од ставот 2 на овој член во карантин што тој ќе го определи, и за тоа веднаш ќе го извести републичкиот орган на управата надлежен за земјоделството.

Член 66

Транспортните претпријатија што вршат превоз со железница, брод, авион или со средства на друмскиот сообраќај и органите на царинската служба се должни за секоја пристигната пратка од членот 61 на овој закон веднаш да го известат граничниот ветеринарен инспектор.

Железничките станици и поморските, речните и воздухопловните пристаништа преку кои се врши промет преку граница, се должни на ветеринарниот инспектор да му стават на располагање протекции за вршење на граничната инспекциска служба.

Член 67

За извршен ветеринарно-санитарен преглед на пратките од членот 61 на овој закон се плаќа надоместок.

Износите на надоместокот од ставот 1 на овој член се уплатуваат на посебна сметка на Сојузниот секретаријат за земјоделство и шумарство и служат за покривање на трошоците на граничната ветеринарно-санитарна контрола.

Член 68

Здравствената контрола на добитокот, производите од добиток, суровините, отпадоците и предметите во промет преку граница, као работи од исклучива надлежност на федерацијата, ја организира и ја раководи републичкиот орган на управата надлежен за земјоделството.

Трошоците на здравствената контрола од ставот 1 на овој член се подмируваат од средствата на сојузниот буџет.

Против решението на републичкиот орган на управата надлежен за земјоделството во работите од ставот 1 на овој член може да му се изјави жалба на Сојузниот секретаријат за земјоделство и шумарство.

VII. Контрола на средствата за заштита на добитокот

Член 69

За пуштање во внатрешен промет, увоз и извоз на биолошки препарати, вакцини, лекови, дијагностички средства, диететски средства, средства за уништување штетници и средства за дезинфекција — за ветеринарна употреба (средства за заштита на добитокот) потребна е дозвола што ја издава Сојузниот секретаријат за земјоделство и шумарство.

Дозвола за пуштање на средствата за заштита на добитокот во внатрешен промет ја издава Сојузниот секретаријат за земјоделство и шумарство, на предлог и позитивно мислење од стручната комисија дадени врз основа на претходно физичко-хемиско, фармакогностичко, биолошко и клиничко испитување на тоа средство во ветеринарната установа што ќе ја определи Сојузниот секретаријат за земјоделство и шумарство. Стручната комисија ја формира сојузниот секретар за земјоделство и шумарство.

Сојузниот секретаријат за земјоделство и шумарство може да определи средства за заштита на добитокот кај кои одделни испитувања од ставот 2 на овој член мораат да се извршат и пред пуштањето во внатрешен промет на секоја одделна серија.

Решение за забрана на пуштањето во внатрешен промет на одделни серии средства за заштита на добитокот донесува Сојузниот секретаријат за земјоделство и шумарство врз основа на резултатот на испитувањето добиен од ветеринарната установа што го вршела испитувањето на таа серија.

Трошоците на испитувањето од ставот 2 или 3 на овој член паѓаат на товар на производителот односно увозникот на средствата за заштита на добитокот.

Член 70

Ако поради употреба на средство за заштита на добитокот настапи штета, производителот односно продавачот на тоа средство е должен да ја надомести штетата ако таа настапила поради негова кривица.

VIII. Надзор

Член 71

Надзор над спроведувањето на одредбите од овој закон и прописите донесени врз основа на него што се однесуваат на производството и прометот на добиток и на храна за добиток, освен одредбите за здравствената заштита на добитокот, вршат органите надлежни за работите на сточарската инспекција.

Член 72

Сточарскиот инспектор, покрај овластувањата што ги има според општите прописи за органите надлежни за работите на сточарската инспекција, е овластен и:

- 1) да врши преглед на приплодниот и друг добиток, на опремата на производителите на приплоден добиток и на семето за вештачко осеменување;
- 2) да врши преглед на приплодниот добиток што е пуштен во промет или кој се увезува или се извезува;
- 3) да врши контрола на испитувања на машки приплодни грла на потомство (прогенотестирање), во поглед на примената на единствените методи;
- 4) да врши контрола на одбирањето на машки приплодни грла за производство на семе за вештачко осеменување или природно оплодување;
- 5) да врши контрола на вештачкото осеменување и природното оплодување;
- 6) да врши преглед на водата и солите што се употребуваат за исхрана на добитокот, како и на храната за добиток која се пушта во промет, и да зема и доставува мостри на храна за добиток заради анализа;
- 7) да врши преглед на деловните книги и документи на работните организации, други правни лица и граѓани што се однесуваат на спроведувањето на одредбите од овој закон;
- 8) да врши и други работи за кои е овластен со посебни прописи.

Работните и други организации, правните лица и граѓаните чија работа подлежи на надзор на сточарскиот инспектор се должни на овој да му овозможат вршење надзор и да му ја даваат потребната помош.

Член 73

Анализа на храна за добиток вршат определени работни организации што имаат пропишана опрема и стручен кадар за вршење на тие анализи.

Член 74

Ако со анализа се утврди дека храната за добиток не му одговара на пропишаниот или декларираниот квалитет, сточарскиот инспектор ќе донесе решение за забрана да се употребува и пушти во промет таа храна за добиток.

Жалбата против решението од ставот 1 на овој член не го задржува извршувањето на решението.

Член 75.

Надзор над примената на одредбите од овој закон и од другите прописи донесени врз основа на него што се однесуваат на здравствената заштита на добитокот и контролата на средствата за заштита на добитокот врши органот надлежен за работите на ветеринарната инспекција.

Член 76

Сојузниот секретаријат за земјоделство и шумарство се грижи за унапредувањето на службата на ветеринарната инспекција на територијата на Југославија, и за спроведувањето на меѓународните договори на Југославија со кои се регулира здравствената заштита на добитокот — во работите од исклучивата надлежност на федерацијата или во работите од интерес за целата земја.

Член 77

Ветеринарниот инспектор, покрај овластувањата што ги има според општите прописи за органите надлежни за работите на ветеринарната инспекција, е овластен и:

1) да врши здравствен преглед на добитокот;
2) да врши здравствен преглед на месото, на производите од месо и сировините и отпадоците на местата на производството и складирањето, на пазарштата и пазарите;

3) да врши здравствена контрола на пратките на добиток, производи од добиток, сировини и отпадоци во промет и да издава уверенија за нивната здравствена состојба;

4) да врши контрола на средствата за заштита на добитокот во промет и да ја забрани употребата и прометот на онаа количина средства за заштита на добитокот за која ќе утврди дека не им одговараат на пропишаните услови;

5) да ги нареди потребните мерки од членот 37 на овој закон;

6) да зема мостри на храна за добиток, на дијагностички материјали, и на средства за заштита на добитокот, и да ги доставува на определена установа на анализа односно испитување;

7) да го контролира убивањето односно колењето на заразениите животни;

8) да врши контрола на спроведувањето на прописите со кои се забранува или се ограничува колењето на добиточниот подмладок;

9) да врши преглед на деловните книги и документи на работните организации, други правни лица и граѓани, што се однесуваат на спроведувањето на одредбите од овој закон за здравствената заштита на добитокот;

10) да собира податоци и известувања од одговорни лица, сведоци и вештаци, кога е тоа потребно;

11) да врши и други работи за кои е овластен со посебни прописи.

Работните и други организации, правните лица и граѓаните чија работа подлежи на надзор на ветеринарниот инспектор се должни да му овозможат

вршење на надзор и да му ги даваат потребните податоци со кои располагаат.

Член 78

Дијагностички испитувања на материјали заради утврдување на појавата на зараза, вршат определени стручни установи по единствени методи.

Член 79

Анализа на средствата за заштита на добитокот вршат определени работни организации што имаат пропишана опрема и стручен кадар за вршење на тие анализи.

Анализата од ставот 1 на овој член се врши по единствена метода.

Член 80

Ако органот надлежен за работите на сточарската односно ветеринарната инспекција на потесна општествено-политичка заедница не изврши некоја од работите од својата надлежност, таа работа може да ја изврши сојузниот орган надлежен за работите на сточарската односно ветеринарната инспекција на трошок на органот што бил должен да ја изврши таа работа.

Член 81

Трошоците на определена работна организација за анализа на храната за добиток односно на средствата за заштита на добитокот, по барање на сточарскиот односно ветеринарниот инспектор, ги поднесува:

1) работната и друга организација, правното лице односно граѓанинот чија е храната за добиток односно средството за заштита на добитокот — ако со анализата се утврди дека храната за добиток односно средствата за заштита на добитокот не е од декларираниот квалитет или дека не исполнува други пропишани услови;

2) органот надлежен за работите на сточарската односно ветеринарната инспекција — ако со анализата се утврди дека храната за добиток односно средството за заштита на добитокот е од декларираниот квалитет односно дека исполнува други пропишани услови.

Трошоците од ставот 1 на овој член претходно ги поднесува органот на инспекцијата на чие барање е вршена анализата.

Ако органот на инспекцијата ги доставил мострите на анализа на барање на работна или друга организација, правно лице или граѓанин, трошоците на анализата ги поднесува работната или друга организација, правното лице односно граѓанинот.

Член 82

Кога сточарскиот односно ветеринарниот инспектор при вршењето на надзор ќе утврди дека пропис или мерка не е никако или не е правилно применета, ќе нареди со решение утврдената неправилност во определениот рок да се отстрани ако е тоа можно, односно ќе изрече управна мерка ако е овластен за тоа.

Жалбата против решението од ставот 1 на овој член не го задржува извршувањето на решението.

Сточарскиот или ветеринарниот инспектор против чие решение е изјавена жалба може, на образложено барање на подносителот на жалбата, да го одложи извршувањето на решението ако со неговото извршување би се предизвикала штета која тешко би можела да се поправи.

Член 83

Ако сточарскиот односно ветеринарниот инспектор смета дека е сторен прекршок, стопански престап или кривично дело, тој е должен без одлагање да поднесе барање за поведување прекршочна постапка односно пријава до јавното обвинителство надлежно за поведување на постапката поради стопански престап односно кривично дело.

Органот на кој му е поднесено барање за поведување прекршочна постапка односно органот на кој му е поднесена пријава за поведување постапка поради стопански престап или кривично дело, е должен за резултатот на постапката да го извести надлежниот орган чиј инспектор го поднесол барањето односно пријавата.

Против решението за прекршокот, жалба може да изјави и органот чиј инспектор го поднесол барањето за поведување прекршочна постапка.

Член 84

Сточарскиот односно ветеринарниот инспектор мора да ја има пропишаната стручна спрема и да ги исполнува и другите пропишани услови.

Сточарскиот односно ветеринарниот инспектор мора да има легитимација со која се утврдува неговото својство на сточарски односно ветеринарен инспектор.

Стручната спрема и другите услови (став 1) за сојузен сточарски и ветеринарен инспектор, како и образецот на легитимацијата за тој инспектор, ги пропишува сојузниот секретар за земјоделство и шумарство.

Член 85

Сојузниот секретаријат за земјоделство и шумарство има право да врши надзор над работата на органите надлежни за работите на сточарската и ветеринарната инспекција и да издава задолжителни стручни упатства во работите од исклучивата надлежност на федерацијата или од интерес за целата земја.

IX. Казнени одредби

Член 86

Со парична казна до 10,000.000 динари ќе се казни за стопански престап работна организација или друго правно лице:

1) ако за производство на приплоден добиток користи женски грла што не ги исполнуваат условите во поглед на расата, типот, здравјето, конституцијата, производноста, плодноста или што не се оценети како способни за репродукција (член 15);

2) ако за производство на семе за вештачко осеменување на приплоден и друг добиток употреби машини приплодни грла што не се од пропишан квалитет (член 19 ст. 2 и 3);

3) ако не врши испитување на потомство (прогенотестирање) по единствена метода (член 19 став 5);

4) ако се занимава со производство на семе за вештачко осеменување противно на одредбата на членот 20;

5) ако пушти во промет како приплоден добиток грла што не ги исполнува пропишаните услови во поглед на производната и приплодната вредност (член 23);

6) ако увезе како приплоден добиток грла што не ги исполнуваат пропишаните услови или ако увезе семе за вештачко осеменување од некавалитетни приплодни (член 24);

7) ако извезе приплоден добиток противно на одредбата на членот 25 од овој закон;

8) ако пушти во промет храна за добиток што не е здрава и квалитетна или содржи некои штетни материи за здравјето на добитокот, или употреби храна за добиток која преку производите од добиток може да го загрози здравјето на луѓето (член 29);

9) ако пушти во промет смеша на концентрирана храна за добиток која не е составена од компоненти од определена хранлива вредност (член 30);

10) ако не преземе потребни мерки за сузбивање на зараза на својот добиток, па поради тоа дојде до ширење на заразата (член 36);

11) ако не преземе пропишани или наредени мерки (чл. 37 и 39) па поради тоа дојде до ширење на зараза;

12) ако увезен добиток не држи определено време во карантин или не врши определени испитувања на добиток во карантин (член 62);

13) ако пушти во промет средство за заштита на добитокот што не им одговара на условите од дозволата (член 69).

За стопанскиот престап од ставот 1 на овој член ќе се казни со парична казна до 300.000 динари и

одговорното лице во работната организација или во друго правно лице.

Член 87

Со парична казна до 5,000.000 динари ќе се казни за стопански престап работна организација или друго правно лице:

1) ако во производството на добиток не ја примени пропишаната зоотехничка или зоохигиенска мерка (член 4);

2) ако произведе приплоден добиток заради пуштање во промет или за сопствена употреба, без запишување во регистарот на производителите на приплоден добиток или произведе вид и сој приплоден добиток што не е означен во регистарот на производителите на приплоден добиток, или не обезбеди стручна контрола на приплодниот добиток (член 14);

3) ако во матичните грла ги воведо оние грла што не ги определила стручната служба од членот 16 на овој закон (член 17);

4) ако дозволи или изврши природно оплодување на женски приплодни грла што не се здрави (член 21);

5) ако коде добиточен подмладок противно на ограничувањето или забраната (член 28);

6) ако коде добиток за јавна потрошувачка во кланица која не ги исполнува определените услови (член 50);

7) ако извезе месо, млеко, јајца или риба од објекти што не ги исполнуваат пропишаните услови (член 51);

8) ако увезе, извезе или провезе добиток, производи од добиток, сировини или други предмети со кои може да се пренесува зараза, вон определените гранични премини или без преглед од надлежните органи (член 61).

За стопанскиот престап од ставот 1 на овој член ќе се казни со парична казна до 150.000 динари и одговорното лице во работната организација или во друго правно лице.

Член 88

Со парична казна до 1,000.000 динари ќе се казни за прекршок работна организација или друго правно лице:

1) ако искористи животински мрши противно на одредбата на членот 41 од овој закон;

2) ако не преработи или не изврши складирање на месо од присилно заклан добиток кога тоа го определил надлежниот орган (член 42);

3) ако складира или пушти во промет кожи противно на одредбата на членот 43 од овој закон или не ја води уредно пропишаната евиденција за потеклото на откупените кожи;

4) ако изврши натовар, претовар, истовар или отпрема на добиток без преглед од надлежниот ветеринарен инспектор кога тој преглед е задолжителен (член 53);

5) ако изврши натовар, истовар или претовар на пратки на месо или на производи од месо што се отпремаат во друго место со превозни средства, без преглед од надлежниот ветеринарен инспектор (член 54);

6) ако превозното средство со кое се отпремени пратки на добиток, на производи од добиток, сировини или отпадаци не го исчисти или не го дезинфицира по извршениот истовар, или ако тоа го стори без контрола од надлежниот ветеринарен инспектор (член 55);

7) ако увезе или провезе добиток, производи од добиток, сировини или други предмети со кои може да се пренесува зараза кај добитокот без дозвола од надлежниот орган (член 60).

Ако е прекршокот од ставот 1 на овој член сторен заради здобивање со материјална корист може да се изрече парична казна до 5,000.000 динари.

За прекршокот од ставот 1 на овој член ќе се казни со парична казна до 100.000 динари, а за прекршокот од ставот 2 на овој член до 300.000 динари и одговорното лице во работната организација или во друго правно лице.

Член 89

Со парична казна до 1.000.000 динари ќе се казни за прекршок работна организација или друго правно лице:

1) ако пушти во промет средство за заштита на добитокот без дозвола од надлежниот орган (член 12);

2) ако за оплодување употреби машко приплодно грло што не е одбрано (член 18 став 2);

3) ако врши природно оплодување на добиток кога е определено оплодување со вештачко осеменување (член 19 став 1);

4) ако на барање на испраќачот пратката на семе за вештачко осеменување не ја превезе како итна, во согласност со своите правила на работењето (член 26);

5) ако пушти во промет смеша на концентрирана храна за добиток без пропишаната декларација или која не е од квалитет од декларацијата (член 31);

6) ако не му ја пријави или на време не му ја пријави на надлежниот орган или на ветеринарната служба појавата на зараза или појавата на знаци по кои може да се посомнева дека добитокот заболел или угинал од зараза (член 34);

7) ако не преземе пропишани или наредени мерки (чл. 37 и 39) а поради тоа не дошло до ширење на заразата;

8) ако коле добиток без ветеринарен преглед кога тој преглед е задолжителен (член 48);

9) ако нема уверение за здравствената состојба на добитокот за копitari и чапункари, кога е тоа задолжително (член 52);

10) ако не го извести граничниот ветеринарен инспектор за пристигнатата пратка (член 66);

11) ако не изврши анализа на храна за добиток или на средства за заштита на добитокот по единствени методи (чл. 73 и 79);

12) ако попречи извршување на наредени мерки за спречување и сузбивање на заразни болести или ако на сточарскиот односно ветеринарниот инспектор не му ја стави на располагање потребната количина производи или сировини заради испитување, или ако не му ги даде потребните известувања, или ако на друг начин го попречи вршењето на контрола од страна на сточарскиот односно ветеринарниот инспектор (член 77);

13) ако не изврши дијагностичко испитување на материјали заради утврдување на заразата по единствени методи (член 78).

За прекршокот од ставот 1 на овој член ќе се казни со парична казна до 50.000 динари и одговорното лице во работната организација или во друго правно лице.

Член 90

Со парична казна до 500.000 динари ќе се казни за прекршок работна организација или друго правно лице;

1) ако не пропише ветеринарно-санитарен ред во објектите за преработка и обработка на месо што ги управува (член 10 став 2);

2) ако не води или не ја води уредно пропишаната евиденција за производството на приплоден добиток (член 17 став 4);

3) ако не издаде заверен препис на извод од матичната книга за продадено приплодно грло (член 23).

За прекршокот од ставот 1 на овој член ќе се казни со парична казна до 20.000 динари и одговорното лице во работната организација или во друго правно лице.

Член 91

Со парична казна до 300.000 динари ќе се казни за прекршок граѓанин ако изврши некое од дејствијата од чл. 86 до 90 на овој закон.

На граѓанинот може за прекршокот од членот 86 точ. 11 и 12 и членот 87 точка 5 на овој закон покрај паричната казна да му се изрече казната затвор до 30 дена.

X. Преодни и завршни одредби

Член 92

Работните организации и граѓани што се занимаваат со производство на приплоден добиток се должни да поднесат барање за регистрација на производството на приплоден добиток во рок од 3 месеци од денот на влегувањето во сила на републичкиот закон. Во противно го губат правото да се занимаваат со овие дејности.

Член 93

По исклучок од одредбите на членот 45 на овој закон од средствата на федерацијата ќе се исплатува надоместок за добиток убиен или присилно заклан, за уништени предмети, и други трошоци во врска со убивање односно присилно колење на тој добиток, што настанале поради болестите лигавка и шип до заклучно 31 декември 1965 година

Член 94

Се овластува Сојузниот извршен совет да ја определи височината и начинот на наплатување на надоместокот за извршени прегледи од членот 67 на овој закон, како и трошоците на контролата и мерите, нивната височина и начинот на нивното наплатување од износот на надоместокот.

Член 95

Се овластува сојузниот секретар за земјоделство и шумарство да донесе поблиски прописи за начинот и постапката за оценување на приплодниот добиток и за условите во поглед на расата, типот, здравјето, конституцијата, производната и приплодната вредност, што мора да ги исполнува приплодниот добиток за производство на приплоден добиток, и за распоредување во одделни класи (чл. 15 до 17); за начинот на водење на евиденцијата и матичните книги на приплодниот добиток, како и за обрасците за водење на таа евиденција (член 17); за производната и приплодната вредност на добитокот кој може да се пушти во внатрешен промет како приплоден добиток (член 23); за единствената метода за испитување на машките приплодни грла на потомство (член 19); за податоците што мора да ги содржи декларацијата за концентрирана храна за добиток (член 31); за начинот за доставување на потребниот материјал заради дијагностичко испитување и за единствените методи на дијагностичкото испитување за утврдување на заразата кај добитокот (член 78); за начинот и постапката за известување за појава на зараза кај добитокот и за знаците врз основа на кои може да се смета дека се појавила зараза (член 34); за начинот и постапката за сузбивање на одделни зарази кај добитокот и за мерките што мораат да се преземат за спречување и сузбивање на тие зарази (член 36); за начинот и условите под кои може да се дозволи искористување на животински мрши за технички цели (член 41); за внатрешното уредување на извозните кланици и објектите за обработка и преработка на јајца, млеко и риби и за начинот на вршење ветеринарна контрола во тие објекти и за организацијата на работата во нив (член 51); за обрасците на уверение за здравствената состојба на добитокот, за постапката за издавање и пренесување на уверение и за рокот на неговото важење (член 52); за единствената метода за вршење анализа (член 79 став 2); за начинот на натовар, претовар и истовар на добиток, месо и производи од месо, за начинот на ветеринарната контрола при превозот на добиток, месо и производи од месо (чл. 53, 54 и 58), како и за обрасците на здравствени уверенија за извршени прегледи (член 58); за условите што мораат да ги исполнуваат објектите за сместување на добиток, производи од добиток и сировини на граничните железнички станици и пристаништа (член 59); за определување гранични премини (член 61); за пакување, обележување, промет, употреба и контрола на средствата за заштита на добитокот (член 69).

Се овластува сојузниот секретар за земјоделство и шумарство да донесе, во согласност со сојузниот секретар за здравство и социјална поли-

тика, поблиски прописи за ветеринарно-санитарниот преглед на добиток за колење, месо, јајца, млеко и риби и нивни производи и преработки на местото на производството и складирањето, на пазариштата, пазарите и во продавниците (чл. 48 и 49).

Се овластува сојузниот секретар за земјоделство и шумарство да донесе, во согласност со сојузниот секретар за сообраќај и врски, поблиски прописи за условите што мораат да ги исполнуваат железничките станици и пристаништата — за на-товар, претовар и истовар на добиток, како и за начинот на дезинфекцијата на превозните средства со кои се превезуваат пратките на добиток, произ-води од добиток, сировини и отпадоци (чл. 53 и 54).

Се овластува сојузниот секретар за земјоделство и шумарство да донесе, во согласност со сојузниот секретар за индустрија и трговија, по-блиски прописи за квалитетот на храната за добиток и за компонентите на концентрираната храна за добиток (чл. 29 и 30) и да ги определи ве-теринарните биолошки препарати и лекови што мораат да се обезбедат во постојани сојузни ре-зерви (член 47).

Член 96

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престануваат да важат:

1) Основниот закон за заштита на добитокот од заразните болести („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/54 и 52/61);

2) Уредбата за отклонување и спречување на зарази за добиток („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 48/48 и 16/49);

3) Уредбата за јодирање на солта за прехрана на луѓето и домашните животни („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 43/53);

4) Уредбата за отштетата за убиениот, закла-ниот или пловисаниот добиток („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 49/54);

5) Одлуката за особено опасните заразни боле-сти кај добитокот и за посебните мерки за отстра-нување и искоренување на тие заразни болести („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 19/56);

6) Одлуката за овластување на Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за селско стопанство и шумарство да донесува прописи за забрана на колењето на телиња и јагниња („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 25/58);

7) Одлуката за овластување Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за земјоделство и шумар-ство да донесе прописи за техничките мерки и за другите услови за производство на елитен припло-ден добиток („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 10/61);

8) Одлуката за примена на вештачкото осеме-нување во сточарството („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 35/55);

9) Одлуката за одбирање (лиценцирање) на машки приплодни грла („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 35/55 и 13/61);

10) Одлуката за овластување Сојузот на сел-скостопанските комори на ФНРЈ за регулирање од-бирањето на добиток за расплод и утврдување стручните услови за одржување изложби и саеми на расплоден добиток („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 35/55);

11) Одлуката за условите за одржување на из-ложби и саеми на приплоден добиток и за методите на оценување и начинот на наградување на при-плодниот добиток на изложбите и саеми („Слу-жбен лист на ФНРЈ“, бр. 42/56);

12) Одлуката за надоместоците за ветеринар-но-санитарни прегледи на добиток, производи од добиток, сировини и отпадоци во промет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 22/62);

13) Правилникот за извршување Уредбата за отклонување и спречување на сточните зарази („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 51/49);

14) Правилникот за сузбивањето на мелито-бокоза (малтешка бруцелоза) на овците и козите („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 111/48 и 36/50);

15) Правилникот за техничките мерки и за дру-гите услови за производство на елитен приплоден добиток („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 34/61);

16) Правилникот за наградите на лицата што вршат ветеринарно-санитарни прегледи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 8/56);

17) Правилникот за испитувањето и контролата на квалитетот на ветеринарните ципива и лекови („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 39/50);

18) Правилникот за пасошите за добиток („Службен лист на СФРЈ“, бр. 19/63);

19) Наредбата за заштитните мерки против свињската чума при извозот на свињи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 14/54);

20) Наредбата за преземање ветеринарно-сани-тарни мерки против заразната болест кај добитокот „пситакоза“ („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 4/57);

21) Наредбата за неплаќање такси за потврди за здравјето на стока, кои што ветеринарите ги издаваат по службена должност („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 6/47);

22) Наредбата за преземање ветеринарно-сани-тарни мерки против заразната болест афричка чума кај коњите („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 40/60);

23) Решението за воведување дописна ветери-нарна известителна служба за сточните болести и за заштитните мерки во сточарството („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 8/54);

24) Решението за ветеринарната служба при кланиците и претпријатијата за преработка на месо и маснотии („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 63/50);

25) Напатствието за начинот на продавање бланкети на сточните пасоши („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 85/48);

26) Упатството за пополнување на образецот барање за издавање на пасош за добиток и на об-разецот пасош за добиток, како и за водење еви-денција за пасошите за добиток („Службен лист на СФРЈ“, бр. 50/63).

По исклучок од одредбата под 12 на ставот 1 од овој член, точ. 1 и 3 од Одлуката за надоместоците за ветеринарно-санитарни прегледи на добиток, про-изводи од добиток, сировини и отпадоци во промет остануваат во сила до донесувањето на прописите од членот 92 став 1 на овој закон, а точ. 2 и 3 од таа одлука — до донесувањето на прописите од членот 64 став 2 на овој закон.

Член 97

Примената на одредбата на членот 19 став 2 од овој закон ќе започне по истекот на една година од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 98

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

340.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уста-вот на Социјалистичка Федеративна Република Ју-гославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА ЛОВСТВОТО

Се прогласува Основниот закон за ловството, што го усвои Сојузната скупштина на седницата на Сојузниот собор од 2 април 1965 година и на сед-ницата на Стопанскиот собор од 2 април 1965 година.

П. Р. бр. 276

4 април 1965 година

Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната Скупштина,
Едвард Кардељ, с. р.

ОСНОВЕН ЗАКОН ЗА ЛОВСТВОТО

I. Општи одредби

Член 1

Како ловство, во смисла на овој закон, се подразбираат одгледувањето, заштитата, ловењето и користењето на дивеч.

Дивечот е општествена сопственост. Право за користење односно право за сопственост на дивеч може да се стекне под условите определени со закон.

Член 2

Според намената ловството може да биде спортско, стопанско и со посебна намена.

Со ловство се занимаваат ловечките организации (здруженија на ловците), ловностопанските и други определени работни организации што ги исполнуваат со закон утврдените услови за занимавање со ловство (во понатамошниот текст: организациите).

Член 3

Со цел за одгледување, заштита, ловење и користење на дивеч се установуваат ловишта на определени површини земјишта и води (ловни површини).

Ловиштата им се даваат на стопанисување на организациите под определени услови.

Член 4

Со ловиште се стопанисува врз основа на ловностопанска основа.

Стопанисувањето со ловиште опфаќа особено: одгледување и заштита на заштитениот дивеч, ловење и користење дивеч, намалување на бројот на штетниците и уредување и одржување на ловиштето.

Член 5

Уловениот или угинатиот дивеч, како и трофеите од дивеч и припаѓаат на организацијата која стопанисува со ловиштето, а на земјиште надвор од ловиштето (парк-шуми, излетишта и др.) — на организацијата која се грижи за тој дивеч (член 14).

Со општиот акт на ловечката организација се регулира правото на ловење на користење дивеч и негови делови уловени на ловиштето на таа организација.

Член 6

Право на ловење дивеч имаат лица што ги исполнуваат условите определени со закон и со прописите донесени врз основа на него.

Член 7

За штетата што ќе ја стори заштитен дивеч, лица што ловат и нивни помагачи одговара, под определени услови, организацијата која стопанисува со ловиштето и други лица определени со закон.

За штетата сторена на заштитениот дивеч одговараат лицата и организациите што ја сториле таа штета.

Член 8

Со цел за евиденција за бројот, видот, структурата и површините на ловиштата, за дивечот на нив, за организациите што стопанисуваат со ловиштата и за други податоци за ловиштата, се установува катастар на ловиштата.

Организациите што стопанисуваат со ловиштата се должни на органот што го води регистарот на ловиштата да му ги доставуваат сите потребни податоци.

Член 9

Надзор над извршувањето на одредбите од овој закон и прописите донесени врз основа на него, како и над спроведувањето на пропишаните мерки во областа на ловството од страна на организациите, други правни лица и граѓани, вршат органите на управата надлежни за работите на ловната инспекција.

II. Дивеч и заштита на дивечот

Член 10

Дивеч, во смисла на овој закон, се определени видови животни и птици што живеат слободно во природата.

Член 11

Определени видови дивеч можат да бидат заштитени со закон.

Заштитениот дивеч опфаќа дивеч од висок и дивеч од низок лов.

Член 12

Забрането е уништување на младенчиња и расипување на легала на заштитениот дивеч, уништување и расипување на гнезда и јајца на определени видови птици.

Со закон на републиката може да се отстапи од забраната определена во ставот 1 на овој член, ако тоа го бараат потребите на науката, наставата, зоолошките градини, музеите, сузбивањето и спречувањето на заразните болести и други општи потреби.

Член 13

Заради заштита на заштитениот дивеч се определува ловостој, привремена или постојана забрана на ловење на тој дивеч.

За време на ловството, и за време на забрана на ловот, определен вид дивеч не смее да се лови, да се прогонува или да се вознемирува, ако со закон не е определено поинаку.

Ако настани непосредна опасност по здравјето или животот на граѓаните, или по имотот на организациите и граѓаните, определен заштитен дивеч може да се убие во согласност со условите определени со закон.

Незаштитен дивеч може постојано да се лови и да се сведува на бројна состојба која не е штетна.

Член 14

Одгледување и заштита на заштитениот дивеч, ловење и користење на дивеч на земјиштата вон ловишта што ги користат работни и други организации и државни органи, вршат тие организации односно државни органи, а на другите земјишта вон ловишта — општината односно организацијата што таа ќе ја овласти.

III. Ловишта

Член 15

Ловиште се установува на површина на земјишта или води која претставува природна и заокружена ловностопанска целина, без оглед на сопственоста на земјиштето.

Заради спроведување на одредбата на ставот 1 од овој член, органите надлежни за установување ловишта можат делови од едно ловиште да припојуваат кон друго ловиште.

Ако за установувањето на ловишта од ставот 1 на овој член се надлежни разни органи, припојувањето на делови ловишта се врши со меѓусебна спогодба на тие органи.

Член 16

Од ловиште можат да се издвојуваат површини земјишта и води што служат за комунални, воени или други потреби, како и ловни површини за потреби на науката и наставата.

Член 17

Ловиштата ги установуваат:

- 1) општината — за потребите на ловечките, ловностопанските и други работни организации;
- 2) државниот орган кој прогласил определена шума за шума со посебна намена (национални паркови, излетишта, парк-шуми и сл.) односно органот што тој ќе го овласти — на земјиштето на таа шума.

На земјиштата што ги управуваат органите на народната одбрана државниот секретар за народна одбрана може да устинува ловишта и да го утврдува режимот на ловството.

Ако ловните површини на ловиштата од точ. 1 и 2 на ставот 1 на овој член што сочинуваат една ловно стопанска целина се простираат на териториите на две или повеќе општини, ловиштата ги установуваат спогодбено тие општини односно органите од точката 2 на ставот 1 на овој член.

Член 18

Ловиштето ѝ се дава на стопанисување на една организација.

На една организација општината може да ѝ даде на стопанисување и повеќе ловишта ако тие се наоѓаат на подрачје на кое постојат природни и економски услови за заедничко стопанисување (ловно стопанско подрачје).

Член 19

Ако за едно ловиште што го установила општина се заинтересирани повеќе организации, општината ќе ѝ го даде тоа ловиште на стопанисување на организацијата која има најповолни услови за стопанисување со ловиштето и за унапредување на ловството (објекти, уреди и други средства за одгледување и заштита на дивечот, стручни кадри и др.).

Ако сите или повеќе организации ги имаат истите услови од ставот 1 на овој член, ловиштето ќе ѝ се даде на стопанисување на организацијата која дотогаш стопанисувала со тоа ловиште.

Член 20

Со организацијата на која ѝ се дава ловиштето на стопанисување се склучува договор.

Во договорот, покрај другото, се определуваат и условите под кои се дава ловиштето на стопанисување.

Член 21

Од организацијата што стопанисува со ловиште може да ѝ се одземе ловиштето:

- 1) ако организацијата не ги исполнува условите определени со закон и со договорот;
- 2) ако не ги спроведува мерките предвидени со ловно стопанската основа;
- 3) во други случаи определени со закон.

Ако според одредбата на точката 2 од ставот 1 на овој член ѝ се одземе ловиштето на ловечка организација или ловиштето, во смисла на членот 19 став 1 од овој закон ѝ се даде на стопанисување на друга организација, општината ќе ѝ обезбеди на ловечката организација определени права за спортско ловене и рекреација, како и определени права во управувањето со тоа ловиште, под услов да се обврзе ловечката организација дека во стопанисувањето со ловиштето во определен обем ќе соработува со организацијата на која ѝ се дава на стопанисување тоа ловиште.

Член 22

Организацијата на која ѝ е одземено ловиштето има право на надоместок во согласност со закон.

Член 23

Ловечките и стопанските организации што стопанисуваат со ловишта можат на граѓани што не се членови на ловечка организација да им дозволат под определени услови спортско ловене и рекреација.

Условите од ставот 1 на овој член се утврдуваат со општиот акт на организацијата што стопанисува со ловиштето.

Член 24

Заради спроведување за заеднички мерки во стопанисувањето со ловишта и во унапредувањето на ловството, организациите што се занимаваат со ловство можат да склучуваат договори за деловно-техничка соработка, како и да основаат деловни здруженија во согласност со закон.

Член 25

За секое ловиште мора да постои ловно стопанска основа.

Одредбите на ловно стопанската основа се задолжителни за организацијата што стопанисува со

ловиштето и за сите лица што имаат права или обврски во поглед на земјиштето на кое се наоѓа ловиштето.

Член 26

Ловно стопанската основа ја донесува организацијата што стопанисува со ловиштето, а ја потврдува општинското собрание, ако со закон не е определено поинаку.

Член 27

Основните планови за искористување на земјоделско земјиште, шумско стопанската и ловно стопанската основа мораат да се усогласат меѓусебно.

Член 28

Сопствениците односно корисниците на земјиште на кое се наоѓа ловиште се должни да ги дозволат дејствијата и мерките за стопанисување со ловиштето предвидени со ловно стопанската основа.

Ако со дејствијата односно мерките од ставот 1 на овој член се причини штета, организацијата која стопанисува со ловиштето е должна да му ја надомести таа штета на корисникот на земјиштето на кое се наоѓа ловиштето.

Член 29

Средствата кои ловечките организации ќе ги остварат во стопанисувањето со ловиште смеат да се користат за подмирување на трошоците на стопанисувањето и унапредувањето на ловството.

Член 30

Заради вршење дополнителни дејности, ловечката или ловно стопанската организација која стопанисува со ловиште може да купи или да земе во закуп земјоделско земјиште според прописите според кои тоа земјиште го купуваат односно го земаат во закуп земјоделските организации.

IV. Лов

Член 31

Ловењето на дивеч опфаќа отстрел, фаќање и намалување бројот на дивечот.

Ловење на заштитен дивеч смее да се врши само на ловишта, ако со закон не е определено поинаку.

Член 32

Дивеч можат да ловат членови на ловечките организации стручни лица на организацијата која стопанисува со ловиште односно со земјиште вон ловиште (член 14) за потребите на организацијата, како и други граѓани и странски ловци-туристи под условите определени со општиот акт на организацијата која стопанисува со ловиштето.

Член 33

Трофеи од дивеч можат да се изнесуваат од Југославија само со пропишан трофеен лист, кој го издава организацијата што стопанисува со ловиште, или друга организација определена со закон.

Се овластува сојузниот секретар за земјоделство и шумарство да донесе поблиски прописи за формата, начинот и постапката за издавање на трофејниот лист.

Член 34

Врз основа на закон може да се пропише да може на земјоделски земјишта посеани или посадени со определени земјоделски култури да се забрани ловене на дивеч во време кога тоа би им штетило на тие култури.

Член 35

Правото за ловене дивеч на земјиштата што се наоѓаат во пограничната зона и во граничниот појас се регулира со посебни сојузни прописи.

V. Спречување и надоместок на штета

Член 36

Организациите што стопанисуваат со ловишта се должни да ги преземаат пропишаните мерки за спречување на штета што дивечот може да им ја нанесе на имотот или луѓето на земјиштето на

кое се наоѓа ловиштето и на околните земјишта (намалување бројот на дивечот, обезбедување доволна исхрана во ловиштето, поставање чувари и др.).

Корисниците на земјиште на кое се наоѓа ловиштето и на околните земјишта се должни за спречување на штета од дивечот да ги преземаат на своето земјиште пропишаните мерки.

Организацијата што стопанисува со ловиштето и корисниците на земјиштата од ствот 2 на овој член можат прашањата за надоместок на штета што ја причинува дивечот да го регулираат и со меѓусебна спогодба (со договарање паушален надоместок, со осигурување кај осигурителните заводи и слично).

Член 37

За штетата што ќе ја причини заштитениот дивеч и определени видови незащитен дивеч е одговорна организацијата која стопанисува со ловиштето на кое тој дивеч постојано живее, под услов оштетениот да ги презел сите мерки за спречување на штета од дивеч, кои врз основа на закон, според видот на дивечот и други околности бил должен да ги преземе.

Се смета дека дивечот постојано живее на ловиштето на кое е причинета штетата, ако не се докаже спротивното.

Штета што ќе ја причини дивечот за кој е пропишана трајна или привремена забрана на ловење, е должен да ја надомести државниот орган што ја определил забраната.

За штета што при ловење на дивеч ќе ја причинат ловците и нивните помагачи е одговорна организацијата што стопанисува со ловиштето, а таа има право на надоместок од ловците, односно од нивните помагачи.

Член 38

Граѓани и правни лица што ќе му причинат штета на дивечот со бесправно ловење дивеч или на друг противзаконит начин, се должни на организацијата на чие ловиште постојано живее тој дивеч (член 37 став 2) да ѝ ја надоместат штетата според пропишаниот оштетен ценовник.

Член 39

Споровите за надоместок на штета од чл. 37 и 38 на овој закон ги решава општинскиот орган на управата надлежен за ловството ако бараниот надоместок на штета изнесува до 25.000 динари, а над овој износ — надлежниот суд.

Барањето односно тужбата за надоместок на штета се поднесува во рок од 15 дена од денот кога оштетениот узнал за штетата, а најдоцна во рок од два месеца од денот кога е сторена штетата.

Постапката по барањето односно тужбата за надоместок на штета е итна.

VI. Ловна инспекција

Член 40

Органите на управата надлежни за работите на ловната инспекција ги вршат овие работи преку ловни инспектори.

Член 41

Во организационите единици на Државниот секретаријат за народна одбрана што стопанисуваат со ловишта, надзор над извршувањето на одредбите од овој закон и прописите донесени врз основа на него вршат органите што ќе ги определи тој секретаријат.

Член 42

Сојузниот секретаријат за земјоделство и шумарство се грижи за унапредувањето на службата на ловната инспекција на територијата на Југославија и за спроведувањето на меѓународните договори што се однесуваат на ловството, врши надзор над работата на ловните инспектори и издава задолжителни инструкции во работите од исклучивата надлежност на федерацијата.

Член 43

Ако не постои орган на ловната инспекција од потесна општествено-политичка заедница или ако

органот на ловната инспекција од понизок степен не изврши некоја од работите од својата надлежност, таа работа може да ја изврши сојузниот орган на ловната инспекција непосредно на трошок на органот што бил должен да ја изврши таа работа.

Член 44

Во извршувањето на работите на ловната инспекција ловниот инспектор е овластен:

1) да ги прегледа сите работи во ловиштето и објектите за одгледување, заштита и користење дивеч;

2) да ги прегледа ловностопанските основи, деловните книги и другите исправи, ако е тоа потребно заради контрола на примената на прописите и мерките што се однесуваат на дивечот и ловиштето;

3) привремено да го запре ловењето на дивеч и други дејствија, ако не се во согласност со одредбите од овој закон и прописите донесени врз основа на него — до конечната одлука на надлежниот орган;

4) привремено да го одземе бесправно уловениот или бесправно присвоениот угинат дивеч или негови делови и други бесправно присвоени производи на ловиштето, како и предметите со кои се извршени овие бесправни дејствија;

5) во итни случаи во кои би настапила штета за општиот интерес, да нареди привремени мерки за спречување на таа штета;

6) да ги известува надлежните органи за забележаните неправилности и да бара нивна интервенција, ако тој не е овластен самиот да интервенира;

7) да зема потребни известувања од одговорни лица, сведоци, вештаци и други лица, кога е тоа потребно;

8) да презема и други мерки и дејствија за кои е овластен со важечките прописи.

Организациите и граѓаните чија работа подлежи на надзор на ловните инспектори се должни да им овозможат вршење на надзор и да им ги дадат потребните податоци и известувања.

Член 45

Ловните инспектори мораат да ја имаат пропишаната стручна спрема и да ги исполнуваат другите определени услови.

Ловниот инспектор мора да има легитимација со која се утврдува неговото својство на ловен инспектор.

Поблиски прописи за стручната спрема и другите услови од ставот 1 на овој член, како и за легитимацијата на сојузен ловен инспектор, донесува сојузниот секретар за земјоделство и шумарство.

Член 46

Ловните инспектори издаваат наредби со писмено решение.

Жалбата против решението од ставот 1 на овој член не го задржува извршувањето на решението.

Ловниот инспектор против чие решение е изјавена жалба, може на образложено барање на подносителот на жалбата да го одложи извршувањето на решението, ако со извршување на решението би се предизвикала штета која тешко би можела да се поправи.

Член 47

Ако ловниот инспектор во вршењето на ловната инспекција најде дека е сторен прекршок, стопански престап или кривично дело, тој е должен без одлагање да поднесе барање за поведување прекршочна постапка, односно да му поднесе пријава на јавниот обвинител надлежен за поведување постапка поради стопански престап односно кривично дело.

Органот на кој му е поднесено барање за поведување прекршочна постапка односно пријава за поведување постапка поради стопански престап или кривично дело, е должен за резултатот на постапката да го извести органот на ловната инспекција

чиј инспектор го поднесол барањето односно пријавата.

Против решението за прекршок, донесено по барање на инспекторот за поведување прекршочна постапка, жалба може да изјави и органот на ловната инспекција чиј инспектор го поднесол барањето.

VII. Казнени одредби

Член 48

Работна или ловечка или друга организација или друго правно лице ќе се казни за прекршок со парична казна од 10.000 до 500.000 динари:

1) ако уништува младенчиња или расипува легла на длакав заштитен дивеч, уништува или расипува гнезда или јајца на определени видови птици — кога тоа не е дозволено (член 12);

2) ако за време на ловостој или забрана на ловење лови, прогонува или вознемирува определени видови дивеч — кога тоа не е дозволено (член 13 ст. 2 и 3);

3) ако за стопанисување со ловиште нема ловно-стопанска основа (член 25 став 1);

4) ако изнесува од земјата трофеи од дивеч без трофеен лист или ако неправилно издаде трофеен лист (член 33 став 1).

За прекршокот од ставот 1 на овој член ќе се казни и одговорното лице во работната или ловечката или друга организација или во друго правно лице со парична казна од 5.000 до 50.000 динари.

Член 49

Ловечка организација ќе се казни за прекршок со парична казна од 10.000 до 300.000 динари ако средствата што ќе ги оствари во стопанисувањето со ловиште ги користи за други цели а не за подмирување на трошоците на стопанисувањето и унапредувањето на ловството (член 29).

За прекршокот од ставот 1 на овој член ќе се казни и одговорното лице во ловечката организација со парична казна до 50.000 динари.

Член 50

Работна или ловечка или друга организација или друго правно лице ќе се казни за прекршок со парична казна од 5.000 до 200.000 динари:

1) ако не се придржува кон одделни одредби на ловно-стопанската основа (член 25 став 2);

2) ако на своето земјиште не дозволи одделни дејствија и мерки предвидени со ловно-стопанската основа (член 28);

3) ако лови или уништува дивеч на земјоделско земјиште посеано или посадено со определена земјоделска култура, во време кога ловењето на тоа земјиште е забрането (член 34).

За прекршокот од ставот 1 на овој член ќе се казни и одговорното лице во работната или ловечката или друга организација или во друго правно лице со парична казна до 30.000 динари.

Член 51

Работна или ловечка или друга организација или друго правно лице ќе се казни за прекршок со парична казна од 5.000 до 50.000 динари:

1) ако на органот на управата што го води катастарот на ловиштата не му ги достави сите пропишани податоци (член 8 став 2);

2) ако го спречува или попречува ловниот инспектор во вршењето на надзор или не му ги даде потребните податоци (член 44 став 2).

За прекршокот од ставот 1 на овој член ќе се казни и одговорното лице во работната или ловечката или друга организација или во друго правно лице со парична казна до 10.000 динари.

Член 52

Со парична казна од 5.000 до 100.000 динари ќе се казни за прекршок поединец:

1) ако уништува младенчиња или расипува легла на длакав заштитен дивеч, уништува или расипува гнезда или јајца на определени видови птици — кога тоа не е дозволено (член 12);

2) ако за време на ловостој или забрана на ловење лови, прогонува или вознемирува определени видови дивеч — кога тоа не е дозволено (член 13 ст. 2 и 3);

3) ако неовластено лови дивеч (чл. 14 и 31 став 2 и член 32);

4) ако на своето земјиште не дозволи дејствија и мерки предвидени со ловно-стопанската основа (член 28);

5) ако изнесува од земјата трофеј од дивеч без трофеен лист (член 33 став 1).

Член 53

Со парична казна од 3.000 до 50.000 динари ќе се казни за прекршок поединец:

1) ако лови дивеч на земјоделско земјиште посеано или посадено со определени земјоделски култури, во време кога е забрането ловење на тоа земјиште (член 34);

2) ако го спречува или попречува ловниот инспектор во вршењето на надзор, или не му ги даде потребните податоци (член 44 став 2).

Член 54

Во случаите од членот 48 став 1 точ. 1, 2 и 4, членот 52 став 1 точ. 1 до 3 и 5 и членот 53 став 1 точка 1 на овој закон, може, покрај осудата на казна, да се изрече и заштитна мерка одземање на предмети што се употребени за извршување на прекршокот, или се прибавени со прекршокот, или настанале со извршувањето на прекршокот, а во случаите од членот 48 став 1 точ. 1, 2 и 4, членот 52 став 1 точ. 1 до 3 и членот 53 став 1 точка 1 на овој закон — и заштитна мерка забрана на употреба на ловечко оружје до една година.

VIII. Пресодни и завршни одредби

Член 55

Организациите што стопанисуваат со ловиштата се должни во рокот определен со закон на републиката да ги донесат и поднесат на потврда ловно-стопанските основи.

До донесувањето на ловно-стопанските основи, со ловиштата ќе се стопанисува врз основа на годишните планови кои се донесуваат и се потврдуваат според одредбите што важат за ловно-стопанските основи.

Организациите што стопанисуваат со ловиштата се должни своето останато работење да го припособат кон одредбите на овој закон до 31 декември 1965 година. Во противно ловиштето може да им се одземе.

Член 56

Со ловиштата што ги основал Сојузниот извршен совет односно Владата на ФНРЈ ќе стопанисуваат, согласно со законот, и понатаму организациите што ќе ги определи Сојузниот извршен совет.

Со закон на републиката ќе се определат организациите што ќе стопанисуваат со ловиштата што ги основал републичкиот извршен совет.

Член 57

Одредбите на чл. 33 и 35 од овој закон ќе се применуваат како одредби на закон од исклучива надлежност на федерацијата, а одредбите на членот 1 став 2, чл. 3, 5, 7, 15, 22 став 1 и чл. 36 до 39 — како одредби на потполн закон.

Се овластуваат републиките поблиску да ги регулираат со свои закони односите регулирани со одредбите наведени во ставот 1 на овој член.

Член 58

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Општиот закон за ловот („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 105/47).

Член 59

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

341.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА ЗДРАВСТВЕНИОТ НАДЗОР НАД ПРЕДМЕТИТЕ ЗА ОПШТА УПОТРЕБА

Се прогласува Основниот закон за здравствениот надзор над предметите за општа употреба, што го усвои Сојузната скупштина на седницата на Сојузниот собор од 24 март 1965 година и на седницата на Социјално-здравствениот собор од 1 април 1965 година.

П. Р. бр. 254

4 април 1965 година

Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Едмунд Кардељ, с. р.

ОСНОВЕН ЗАКОН

ЗА ЗДРАВСТВЕНИОТ НАДЗОР НАД ПРЕДМЕТИТЕ ЗА ОПШТА УПОТРЕБА

I. Општи одредби

Член 1

За да се обезбеди здравствена заштита на населението, производството, прометот и увозот на определени видови предмети за општа употреба се ставаат под здравствен надзор во согласност со законот.

Под здравствен надзор се ставаат и просториите во кои се произведуваат или се пуштаат во промет предмети за општа употреба, постројките и уредите што служат за производство или промет на предмети за општа употреба, како и лицата кои на своите работни места во тоа производство или промет непосредно доаѓаат во допир со определени предмети за општа употреба.

Член 2

Како предмети за општа употреба, во смисла на овој закон, се подразбираат:

- 1) садови, прибор и амбалажа за прехранбени продукти;
- 2) детски играчки;
- 3) козметички средства;
- 4) средства за дезинфекција, дезинсекција и дератизација во домаќинството;
- 5) тутунови преработки;
- 6) вештачки цвеќиња, вештачко лисје и вештачко овошје;
- 7) маски и тапети;
- 8) свеќи и кибрит;
- 9) петрол и бензин за употреба во домаќинството.

Член 3

Работите на здравствениот надзор над предметите за општа употреба се од интерес за целата земја.

II. Услови за производство и промет на предмети за општа употреба

Член 4

Предметите за општа употреба што се пуштаат во промет на домашниот пазар мораат во поглед на начинот на производство и хигиенската исправност да им одговараат на условите пропишани со закон, како и на посебните услови пропишани за производство и пуштање во промет односно за увоз на одделни предмети за општа употреба.

Член 5

Како штетни по здравјето на населението, во смисла на овој закон, се сметаат предметите за општа употреба:

- 1) ако содржат отровни состојки или материи во количини кои можат штетно да влијаат врз здравјето на луѓето;
- 2) ако се бојосани или конзервирани со бои односно хемиски средства кои не се дозволени за бојосување односно конзервирање на предмети за општа употреба или ако содржат недозволени количини бои или хемиски и други средства употребени за производството.

Член 6

Боите што се употребуваат за бојосување на предмети за општа употреба не смеат да бидат штетни по здравјето, ниту смеат да содржат материи штетни по здравјето.

Да се бојосуваат со определени природни или вештачки бои односно смесови на природни или вештачки бои можат само оние предмети за општа употреба за кои е тоа со посебен пропис изречно дозволена.

Одредбите од ст. 1 и 2 на овој член вааѓат согласно и за конзервансите, односно за конзервирање на предмети за општа употреба.

Член 7

Материјалот што се употребува за производство на предмети за општа употреба не смее да содржи материи во количини кои можат да бидат штетни по здравјето.

За производство на одделни предмети за општа употреба можат да се употребуваат само оние средства чија употреба за таа цел е дозволена според посебни прописи и во количини определени со тие прописи.

Член 8

Забрането е рекламирање на козметички средства и тутунови преработки со употреба на слики, цртежи, знаци или изрази кои би можеле да го доведат потрошувачот во заблуда во поглед на составот, својствата, намената или дејството на тие предмети.

Член 9

Козметичките средства и средствата за дезинфекција, дезинсекција и дератизација во домаќинството, кои на домашниот пазар се пуштаат во промет во оригинално пакување мораат на обвивката, садот или етикетата да содржат со посебни прописи определени ознаки (декларација).

Декларацијата на предметите за општа употреба од ставот 1 на овој член мора да биде најмалку на еден од јазиците на југословенските народи.

Член 10

Просториите во кои се произведуваат или се пуштаат во промет предмети за општа употреба мораат да бидат:

- 1) такви што да овозможуваат одржување на атмосферата и температурата кои се потребни за запазување на здравствената исправност на предметите за општа употреба;
- 2) заштитени од влијание на околината која би можела штетно да дејствува врз здравствената исправност на предметите;
- 3) снабдени со уреди и средства неопходни за одржување на општата хигиена.

Член 11

Во производството и прометот на козметички средства не смеат да бидат запослени лица што боледуваат од заразни болести или паразитарни болести, кои можат да се пренесат со тие средства, ниту лица кои излучуваат причинители на црвен тифус, паратифус А или Б, заразно труење со храна или дизентерија.

Член 12

Здравствениот надзор над лицата што работат во производството или прометот на козметички средства опфаќа:

- 1) здравствен преглед пред стапувањето во работен однос;
- 2) здравствен преглед по преболени болести наведени во членот 11 од овој закон;
- 3) повремени здравствени прегледи во текот на запослувањето, кои се вршат најмалку еднаш годишно.

Трошоците на здравствените прегледи наведени во ставот 1 од овој член ги поднесува работната или друга организација односно работодавецот.

Член 13

Увозникот на предмети за општа употреба што подлежат на здравствен надзор е должен за пристигањето на пратка со такви предмети веднаш да го известат надлежниот орган на управата за работите на санитарната инспекција.

Царинските органи не можат да вршат царинење на предмети за општа употреба што подлежат на здравствен надзор додека од надлежниот орган на управата за работите на санитарната инспекција не добијат потврда за тоа дека пратката на предмети за општа употреба им одговара на здравствените услови што се пропишани во Југославија за таквите предмети.

Член 14

За здравствениот преглед на предметите за општа употреба што се увезуваат, увозниците плаќаат надоместок.

Износите на надоместоците наплатени според ставот 1 од овој член служат за спроведување и унапредување на здравствениот надзор на граница и се уплатуваат во корист на посебната сметка на органот на санитарната инспекција надлежен за вршење здравствен надзор над предметите за општа употреба што се увезуваат.

Сојузниот извршен совет со свои прописи ја опредедува височината на надоместоците за вршење здравствени прегледи при увозот на предмети за општа употреба, како и начинот за потрошок на средствата остварени со вршењето на здравствени прегледи.

III. Мерки на обезбедување за заштита на здравјето на населението

Член 15

Здравствен надзор над предметите за општа употреба, според одредбите од овој закон и прописите донесени врз основа на него, вршат органите на управата надлежни за работите на санитарната инспекција.

Во вршењето на надзорот, органите од ставот 1 на овој член се овластени:

- 1) да го забранат пуштањето во промет на предметите за општа употреба што не им одговараат на условите пропишани за нивното производство или промет;
- 2) да го забранат располагањето со предметите за општа употреба што се штетни по здравјето и да наредат нивно уништување;
- 3) да ја забранат употребата на просториите, постројките и уредите за производство и промет на предмети за општа употреба што не им одговараат на пропишаните здравствени услови — додека не се исполнат пропишаните услови;
- 4) да наредат отстранување на заболени лица од определени работни места, и да им ја забранат работата на лица што не се подложени на пропишаните здравствени прегледи — до оздравувањето односно до прегледот;
- 5) да го забранат увозот на неисправните предмети за општа употреба и да наредат да му се вратат тие на испраќачот;
- 6) да наредат преземање на други мерки пропишани со овој закон или со посебни прописи.

Мерките од ставот 2 на овој член спрема поединци и одделни работни и други организации се преземаат врз основа на решение донесено во управна постапка. Жалбата против ова решение не го задржува неговото извршување.

Член 16

Санитарниот инспектор има право да зема проби на предмети за општа употреба заради испитување дали тие во поглед на здравствената исправност им одговараат на одредбите од овој закон и прописите донесени врз основа на него.

Работните организации и други производители и продавачи се должни на овластениот санитарен инспектор да му ги стават бесплатно на располагање заради земање проби потребните количини на предмети за општа употреба.

Член 17

Анализи на здравствената исправност на предметите за општа употреба можат да вршат здравствените и други стручни организации и установи, определени со прописите на републиките, а суперанализи на тие предмети — установите и организациите чија стручност ќе ја утврди и што ќе ги определи сојузниот секретар за здравство и социјална политика.

Член 18

Ако со анализата или суперанализата се утврди дека предмети за општа употреба се неисправни, трошоците на анализата или суперанализата ги поднесува работната организација или друг производител односно продавачот чии предмети се испитани.

Резултатот на суперанализата е меродавен и во поглед на поднесувањето на трошоците на анализата.

IV. Казнени одредби

Член 19

Работна организација или друго правно лице ќе се казни за стопански престап со парична казна до 2,000.000 динари:

- 1) ако произведе или пушти во промет на домашниот пазар предмети за општа употреба штетни по здравјето на населението (член 5);
 - 2) ако за бојосување или конзервирање на предмети за општа употреба употреби бои односно конзерванси кои се штетни по здравјето или содржат материји кои можат да бидат штетни по здравјето, или ако бојоса односно конзервира предмети за општа употреба за кои тоа изречно не е дозволено (член 6);
 - 3) ако за производство на предмети за општа употреба употреби средства чија употреба за таа цел не е дозволена или ако употреби дозволени средства во недозволени количини (член 7).
- За дејствието од ставот 1 на овој член ќе се казни со парична казна до 200.000 динари и одговорното лице во работната организација или во друго правно лице.

Член 20

Ако дејствието од чланот 19 став 1 на овој закон го стори лице што е самостоен производител или друго лице што самостојно учествува во прометот на предмети за општа употреба, ќе се казни за прекршок со парична казна до 500.000 динари.

Член 21

Работна организација или друго правно лице ќе се казни за прекршок со парична казна до 1,000.000 динари:

- 1) ако рекламирањето на определени предмети за општа употреба го врши на начин кој би можел да го доведе потрошувачот во заблуда во поглед на составот, својствата, намената или дејството на тие предмети (член 8);
- 2) ако пушти во промет недекларирани односно неточно или непотполно декларирани предмети за општа употреба кои пред пуштањето во промет подлежат на задолжително декларирање (член 9);
- 3) ако на работно место во производството или прометот на козметички средства запосли лице за кое се знае дека според членот 11 на овој закон не смее да биде запослено на такво работно место;
- 4) ако при увозот на предмети за општа употреба што подлежат на здравствен надзор не го изве-

сти надлежниот орган на санитарната инспекција за пристигањето на пратката (член 13);

5) ако постапи противно на решенијата за примена на мерките за обезбедување во поглед на пуштањето во промет, увозот, располагањето или уништувањето на предмети за општа употреба или за примена на други мерки за обезбедување (член 15);

6) ако го спречи или попречи санитарниот инспектор при земање мостри на предмети за општа употреба или му го ускрати давањето на потребна количина предмети за општа употреба заради земање мостри (член 16).

За дејствието од ставот 1 на овој член ќе се казни со парична казна до 50.000 динари и одговорното лице во работната организација или во друго правно лице.

Член 22

Ако дејствието од членот 21 став 1 на овој закон го стори лице што е самостоен производител или друго лице што самостојно учествува во прометот на предмети за општа употреба, ќе се казни за прекршок со парична казна до 300.000 динари.

V. Преодни и завршни одредби

Член 23

Сојузниот секретар за здравство и социјална политика донесува поблиски прописи за минималните услови за производство и пуштање во промет на одделни предмети за општа употреба (чл. 4, 6, 7, 8 и 9).

До донесувањето на прописите од ставот 1 на овој член, производството и пуштањето во промет на одделни предмети за општа употреба ќе се врши под у ловите определени во Правилникот за здравствениот надзор над предметите за општа употреба („Службен лист на СФРЈ“, бр. 3/64, 23/64 и 6/65).

Член 24

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

342.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО И ПРОМЕТОТ НА ОТРОВИ

Се прогласува Законот за производството и прометот на отрови, што го усвои Сојузната скупштина на седницата на Сојузниот собор од 24 март 1965 година и на седницата на Социјално-здравствениот собор од 1 април 1965 година.

П. Р. бр. 253

4 април 1965 година

Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Едвард Кардељ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО И ПРОМЕТОТ НА ОТРОВИ

Член 1

За да се заштитат животот и здравјето на граѓаните и спречи злоупотребата на отрови, производството и прометот на отрови се вршат под условите определени со овој закон и подлежат на надзор според одредбите од овој закон.

Член 2

Како отрови, во смисла на овој закон, се сметаат хемиските материи и препарати изработени од материи наведени во Листата I и Листата II, кои се напечатени кон овој закон и сочинуваат негов составен дел.

Како отрови се сметаат и другите материи и нивните препарати што ќе ги определи органот овластен со овој закон.

Член 3

Со производство и промет на отрови можат да се занимаваат само работните и други организации што ги исполнуваат пропишаните хигиенски, технички и други услови, што имаат потребни стручни кадри и што се регистрирани за вршење на таа дејност.

Организациите од ставот 1 на овој член можат да отпочнат со производство или промет на отрови, дури откако од надлежниот орган на управата за работите на санитарната инспекција ќе прибават потврда за тоа дека се исполнети сите пропишани услови за производство односно за промет на отрови.

Со производство и промет на отрови не можат да се занимаваат поединци.

Член 4

Работните и други организации што се занимаваат со производство и промет на отрови мораат да ги држат отровите во простории кои во поглед на локацијата, осветленоста, температурата и влажноста им одговараат на условите под кои определени отрови можат да се држат без опасност по животот или здравјето на луѓето.

Отрови можат да се држат и во простории кои служат за други потреби, но под услов да се држат во посебни долапи под клуч и одвоено од другите стоки.

Член 5

Отрови можат да се пуштаат во промет и да им се издаваат на потрошувачите само во оригинално пакување на производителот, односно во пакување на организацијата што врши препакување на отрови со цел за нивно разредување или продажба на мало.

Член 6

Отровите што се пуштаат во промет мораат на обвивката, садот или етикетата да содржат со посебни прописи определени знаци (декларација).

На секое пакување отров мора, покрај декларацијата, да има напечатено или посебно приложено упатство за употреба на отровот, да бидат означени средствата и начинот за заштита од труење, како и начинот за укажување прва помош во случај на труење.

Ознаките и упатството од ст. 1 и 2 на овој член мораат да бидат напечатени на српскохрватски, словенечки и македонски јазик.

Член 7

Амбалажата што се употребува за пакување на отрови мора да биде од таков квалитет што при превозот, складирањето и ракувањето да не може да дојде до истурување или испарување на содржината, до мешање на отровот со други материи ниту до допир на содржината со подовите и сидовите на превозното средство, складот односно другите простории во кои се држат отровите.

Член 8

Препакување на одделни отрови заради нивно разредување или продажба во помали количини односно пакувања, можат да вршат организациите што имаат за тоа соодветни простории, опрема и уреди, стручњаци за тој вид работа и амбалажа од соодветен квалитет и големина за продажба на отрови на потрошувачите.

Одредбите од членот 3 став 2 на овој закон важат согласно и за организациите што се занимаваат со препакување на одделни отрови.

Новите пакувања на отрови во смисла на ставот 1 од овој член мораат да ги исполнуваат условите пропишани во чл. 6 и 7 на овој закон.

Член 9

Работните и други организации што се занимаваат со производство и промет на отрови се должни да водат посебна евиденција за производството и прометот на отрови, како и евиденција за потрошувачите на тие отрови.

Член 10

Отровите наведени во Листата I, можат да им се издаваат на поединци заради користење само по претходно одобрение од надлежниот орган на управата за работите на санитарната инспекција.

Член 11

Забрането е да им се издаваат отрови на лица помлади од 18 години.

Член 12

Организациите и поединци што употребуваат отрови мораат остатоците од употребените отрови да ги отстрануваат, односно да ги уништат на начин кој не го загрозува здравјето на луѓето, ако остатоците од отрови не можат да се употребат или нивната употреба за други цели би била штетна по здравјето на граѓаните.

Член 13

Цијановодородна киселина и нејзини соли, етиленоксид, алуминиумов фосфид, метилбромид и хлорпикин (фумиганти) можат да употребуваат само организациите што се посебно овластени за тоа и што имаат стручни лица за работа со тие средства.

Овластувањето за употреба на средствата од ставот 1 на овој член го издава општинскиот орган на управата надлежен за работите на санитарната инспекција, по прибавено мислење од една за тоа стручна здравствена установа.

Член 14

Надзор над придржувањето кон овој закон и прописите донесени врз основа на него вршат надлежните органи на управата за работите на санитарната инспекција.

Во вршењето на надзорот, органите од ставот 1 на овој член се овластени:

1) да го забранат производството или прометот на отрови во простории односно на места што не им одговараат на санитарно-техничките или хигиенските услови — додека не се исполнат соодветните услови;

2) да го забранат прометот на отровите чија амбалажа, пакување, обележување и другите услови не се во согласност со одредбите од овој закон — додека не се отстранат утврдените недостатоци;

3) да наредат отстранување на други недостатоци во врска со производството и прометот на отрови, ако такви недостатоци можат да го загорзат здравјето на луѓето.

Член 15

Работна организација или друго правно лице ќе се казни за прекршок со парична казна до 1,000,000 динари:

1) ако произведува, држи или пушти по промет отров противно на условите за неговото производство, држење и пуштање во промет (чл. 3 и 4);

2) ако пушти во промет или му издаде на потрошувач отров кој не е во оригинално пакување (член 5);

3) ако пушти во промет отров кој не е деклариран или е неточно односно непотполно деклариран, или ако пушти во промет отров без упатство за употреба или без други пропишани податоци (член 6);

4) ако за пакување на отров употреби амбалажа која во поглед на квалитетот не им одговара на пропишаните услови (член 7);

5) ако врши препакување на отрови противно на условите од членот 8 на овој закон;

6) ако не води посебна евиденција за производството и прометот на отрови и евиденција за потрошувачите на отрови (член 9);

7) ако на поединец му издаде заради користење отров без претходно одобрение од надлежниот орган (член 10);

8) ако му издаде отров на лице помладо од 18 години (член 11);

9) ако употребува фумиганти а нема за тоа посебно овластување, односно нема лица стручни за работа со тие средства (член 13).

За дејствието од ставот 1 на овој член ќе се казни со парична казна до 50,000 динари и одговорното лице во работната организација или во друго правно лице.

Член 16

Со парична казна до 500,000 динари ќе се казни за прекршок работна организација или друго правно лице ако не ги отстрани остатоците од употребен отров или не ги уништи остатоците од отрови кои не можат да се употребат за други цели на начин кој не го загрозува здравјето на луѓето (член 12).

За дејствието од ставот 1 на овој член ќе се казни со парична казна до 50,000 динари и одговорното лице во работната организација или во друго правно лице.

Член 17

Со парична казна до 500,000 динари ќе се казни за прекршок поединец кој се занимава со производство или промет на отрови (член 3).

Член 18

Ако дејствието од членот 16 став 1 на овој закон го стори поединец, ќе се казни за прекршок со парична казна до 50,000 динари.

Член 19

Сојузниот секретар за здравство и социјална политика донесува:

1) прописи за тоа кои други материи и нивни препарати се сметаат за отрови и во која листа од членот 2 став 1 на овој закон се внесуваат тие (член 2 став 2);

2) поблиски прописи за условите за производство, пакување, држење и промет на отрови и за начинот на водењето на евиденцијата за производството и прометот на отрови (чл. 3, 4, 6, 8 и 9).

Да донесувањето на прописите од ставот 1 точка 2 на овој член производството, пакувањето, држењето и прометот на отрови и евиденцијата за производството и прометот на отрови ќе се вршат под условите определени во Правилникот за држањето и прометот на отрови („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 45/60 и 25/61).

Член 20

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престануваат да важат Уредбата за регулирање производството и прометот на отрови („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 40/50) и Решението за определување на хемиските средства и препарати кои се сметаат за отрови („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 30/61).

Член 21

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Л И С Т А I

Алуминиумфосфид (Phostoxin),
 Арсен и негови соединенија,
 Бел фосфор.
 Цијановодородна киселина (HCN) и нејзини соли,
 Деметон и негови препарати со над 10% активна супстанција,
 Дихлоретан и негови препарати,
 Димефокс и негови препарати,
 Ендрин и негови препарати со над 10% активна супстанција,
 Етиленоксид,
 Фосдрин и негови препарати со над 10% активна супстанција,
 Хлорпикрин,
 Метилбромид,
 Метилпаратион и негови препарати со над 10% активна супстанција,
 Натриум флуорацетат,
 Паратион и негови препарати,
 Стрихнин и негови соединенија со над 10% активна супстанција,
 Талиум и негови соли,
 Шрадан и негови препарати.

Л И С Т А II

Алдрин и негови препарати со над 5% активна супстанција,
 Цинкофосфид и негови препарати со над 5% активна супстанција,
 DD (дихлорпропан — дихлорпропилен),
 Диеддрин и негови препарати со над 5% активна супстанција,
 Динитро-бутилфенол (DNBP) и негови препарати,
 Динитро-артокрезол (DNOC) и негови препарати,
 Фосфамидон и негови препарати,
 Хлордан и негови препарати,
 Соединенија и препарати на жива,
 Кумаринови соединенија и кумаринови препарати со над 5% активна супстанција,
 Јетки материи (каустична сода, концентрирана оцетна, сулфурна и хлороводородна киселина, оксална, хромова, тиогликолна киселина, фенол и негови соединенија, формалдехид и др.),
 Линданов концентрат,
 Металдехид и негови препарати со над 10% активна супстанција,
 Метил-алкохол,
 Метил-деметон и негови препарати,
 Натриумнитрит,
 Никотин и негови препарати,
 Нитробензол,
 Оловен арсенат,
 Парадихлорбензол,
 Препарати на: деметон, ендрин, фосдрин, метилпаратион, со под 10% активна супстанција,
 Сулфуројагленик,
 Тиодан и негови препарати,
 Токсафен и негови препарати,
 Жолти масла.

343.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА ИГРИТЕ НА СРЕКА

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Основниот закон за игрите на среќа, што го у-

свои Сојузната скупштина на седницата на Сојузниот собор од 24 март 1965 година и на седницата на Организационо-политичкиот собор од 2 април 1965 година.

П. Р. бр. 283
 4 април 1965 година
 Белград

Претседател
 на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
 на Сојузната скупштина,
Едвард Кардељ, с. р.

З А К О Н

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА ИГРИТЕ НА СРЕКА

Член 1

Во Основниот закон за игрите на среќа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 22/62) членот 8 се менува и гласи:

„Републиките можат, по исклучок на одредбите од овој закон, да пропишат работната организација што дава угостителски услуги или што се занимава со организирање и приредување на културно-забавни приредби да може да приредува определени игри на среќа за други цели (посебни игри на среќа).

Со прописот од ставот 1 на овој член ќе се определат условите за приредување посебни игри на среќа и органот што ќе го дава посебното одобрение за приредување посебна игра на среќа.

Југословенски државјани не можат да учествуваат во посебна игра на среќа.“

Член 2

По членот 8 се додава нов член 8а, кој гласи:
 „Лицата кои во рамките на одобрението добие-нио врз основа на овој закон односно законот на републиката приредуваат или вршат работи на приредување игра на среќа или во ваква игра учествуваат, не можат поради ова приредување или учествување да се повикуваат на одговорност.“

Член 3

Во членот 9 ставот 4 се брише.
 Досегашниот став 5, кој станува став 4, се менува и гласи:

„Сојузниот секретар за финансии може да донесе подлиски прописи за содржината на правилата на одделни игри на среќа што се приредуваат врз основа на одобрението од членот 12 став 2 на овој закон.“

Член 4

Во членот 12 став 3 се брише.

Член 5

Членот 16 се брише.

Член 6

Во членот 17 ставот 2 се менува и гласи:
 „Републиките можат со свој пропис да определат и поголем процент од процентот од ставот 1 на овој член за игрите на среќа што во смисла на овој закон се приредуваат врз основа на одобрение дадено според републички пропис.“

Член 7

Во членот 18 ст. 2 и 3, во членот 23 ст. 2 и 3 и во членот 28 ставот 2 се бришат.

Член 8

Во чл. 7, 10 став 2, членот 12 став 2 и членот 23 став 1 зборовите: „сојузниот Државен секретаријат за работите на финансиските“ се заменуваат со зборовите: „Сојузниот секретаријат за финансии“.

Член 9

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

344.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА ЛОТАРИЈА

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Законот за Југословенската лотарија, што го усвои Сојузната скупштина на седницата на Сојузниот собор од 24 март 1965 година и на седницата на Стопанскиот собор од 2 април 1965 година.

П. Р. бр. 267

4 април 1965 година

Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Едвард Кардељ, с. р.

Согласно со членот 8 од Уставниот закон за спроведување на Уставот, Законот за Југословенската лотарија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 22/62 и 53/62) се усогласува со Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и во него се вршат измени и дополненија, кои гласат:

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА ЛОТАРИЈА

Член 1

Во Законот за Југословенската лотарија во членот 1 став 1 зборовите: „самостојна организација“ се заменуваат со зборовите: „работна организација“.

Член 2

Членот 5 се менува и гласи:

„Во управувањето со работите на Југословенската лотарија од посебен општествен интерес, определени со овој закон, учествуваат претставници на заинтересираните организации и на општествената заедница на начинот определен со овој закон.“

Член 3

Во членот 7 став 4 зборовите: „управниот одбор“ се заменуваат со зборовите: „работничкиот совет“.

Член 4

Во членот 8 став 2 зборовите: „кои деловни единици“ се заменуваат со зборовите: „кои видови деловни единици“.

Член 5

Називот на главата II и чл. 9 до 13 се менуваат и гласат:

„II. ОРГАНИ НА УПРАВУВАЊЕТО

Член 9

Органи на управувањето на Југословенската лотарија се: работнички совет, управен одбор и директор.

Работите определени со овој закон ги врши советот на Југословенската лотарија што го сочинуваат претставници на определени организации и на општествената заедница.

Член 10

Работничкиот совет на Југословенската лотарија, покрај работите што ги врши работничкиот совет на претпријатие, ги врши и следните работи:

- 1) донесува програми и планови на игрите на среќа;
- 2) донесува одлуки и правила за приредување на игри на среќа;
- 3) го утврдува предлогот за распределба на приходите на Југословенската лотарија на дел кој им припаѓа на општествените организации и на дел со кој располага работната заедница на Југословенската лотарија — во смисла на членот 25 став 2 од овој закон;
- 4) ја утврдува тарифата на надоместоците за услугите што Југословенската лотарија им ги врши на други приредувачи на игри на среќа.

Член 11

Директорот го именува, врз основа на јавен конкурс и на предлог од конкурсната комисија, работничкиот совет на Југословенската лотарија.

Член 12

Претседателот и членовите на Советот на Југословенската лотарија ги именува Сојузниот извршен совет од редот на претставници на општествените организации што учествуваат во распределбата на приходите на Југословенската лотарија, како и од други лица што можат да придонесат за работата на Југословенската лотарија.

Член 13

Советот на Југословенската лотарија:

- 1) ги разгледува програмите и плановите на игрите на среќа што ги донесува работничкиот совет на Југословенската лотарија и дава согласност на тие програми и планови;
 - 2) дава согласност на одлуките и правилата за приредување на игри на среќа;
 - 3) му предлага на работничкиот совет на Југословенската лотарија воведување нови игри на среќа;
 - 4) ја разгледува организацијата на работењето на Југословенската лотарија во врска со приредувањето на игрите на среќа и им предлага на работничкиот совет, управниот одбор и директорот мерки заради унапредување на тоа работење, особено во поглед на рационализацијата на работата, утврдувањето на мрежата на деловните единици и пропагирањето на игрите на среќа.
 - 5) дава согласност на предлогот од работничкиот совет за утврдување на распределбата на приходите на Југословенската лотарија на дел кој им припаѓа на општествените организации и на дел со кој располага работната заедница на Југословенската лотарија;
 - 6) го утврдува предлогот за распределба на делот од приходите кој во смисла на членот 26 од овој закон се распределува на општествените организации;
 - 7) дава согласност на финансискиот план и завршната сметка на Југословенската лотарија, освен на деловите на тие акти што се однесуваат на управувањето и распределбата на средствата со кои според овој закон располага работната заедница на Југословенската лотарија.
- Советот на Југословенската лотарија може да расправа и за други прашања на работењето на Југословенската лотарија во врска со приредувањето на игрите на среќа и да им дава свои мислења и предлози на работничкиот совет, управниот одбор и директорот.

Органите на управувањето на Југословенската лотарија се должни предлозите и мислењата од Советот на Југословенската лотарија по прашањата од ставот 1 на овој член да ги разгледаат и за заклучоците донесени по тие прашања да го известат Советот на Југословенската лотарија.

Во работата на Советот на Југословенската лотарија учествуваат претседателот на работничкиот совет и директорот, без право на одлучување.

Член 6

Во членот 24 став 2 точка 3 и членот 25 став 2 зборовите: „културно-просветни и фискултурни дејности“ се заменуваат со зборовите: „културно-просветни дејности и дејности во областа на техниката и физичката култура“.

Член 7

Членот 26 се менува и гласи:

„Член 26

Делот од приходите кој во смисла на членот 25 став 2 од овој закон им припаѓа на општествените организации, Сојузниот извршен совет, на предлог од Советот на Југословенската лотарија, им го распределува на: Сојузот на здруженијата на борците од Народноослободителната војна на Југославија, Сојузот на инвалидите на трудот на Југославија, Сојузот на глувите на Југославија, Сојузот на слепите на Југославија, Сојузот на друштвата за помош на ментално недоволно развиените лица во СФРЈ, Југословенскиот црвен крст, Советот на организациите и установите за воспитување на децата на Југославија „Општество и воспитување“, Југословенскиот одбор за социјална работа, Сојузот на дефектолозите на Југославија, Југословенскиот сојуз против алкохолизмот — за финансирање на социјалнохумани дејности и на сојузните организации за техничка култура — за финансирање на објектите и опремата за објектите на техничката култура.

Приходот од спортската прогноза и 50% од приходот од играта на среќа лото кој, во смисла на ставот 1 од овој член, им припаѓа на општествените организации може да се користи само за финансирање на изградбата на нови и за доградба, поправка и инвестиционо одржување на постојните објекти за физичка култура. Распределбата и начинот на користењето на средствата за овие цели ги утврдува Сојузната комисија за физичка култура.

Сојузниот извршен совет може да определи во распределбата на средствата остварени од одделни игри на среќа, освен средствата од ставот 2 на овој член, да учествуваат и други општествени организации со социјално-хумана и културно-просветна дејност, како и со дејност во областа на техничката и физичката култура.“

Член 8

Во членот 29а став 2 зборовите: „за финансирање на потребите“ се заменуваат со зборовите: „за финансирање на личните и материјалните расходи“.

Член 9

Во членот 32 ставот 3 се брише

Член 10

Во членот 33 став 1 зборовите: „и службениците“ се бришат.

Ставот 2 се брише.

Член 11

Во членот 35 став 1 зборовите: „и службениците“ и во ставот 2 зборовите: „и службеници“ се бришат.

Ст. 4 и 5 се бришат.

Член 12

Чл. 36 и 37 се бришат.

Член 13

Во членот 2 став 2 и чл. 38 и 40 зборовите: „сојузниот Државен секретаријат за работите на финансите“ се заменуваат со зборовите: „Сојузниот секретаријат за финансии“.

Член 14

Во другите одредби зборовите: „советот на работниот колектив на Југословенската лотарија“ се заменуваат со зборовите: „работничкиот совет“.

Член 15

Југословенската лотарија ќе го сообрази своето работење кон одредбите на овој закон во рок од шест месеци од денот на неговото влегување во сила.

До донесувањето на статутот на Југословенската лотарија, прашањата кои според одредбите на овој закон се регулираат со статут можат да се регулираат и со друг општ акт на работничкиот совет.

Член 16

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

345.

Врз основа на членот 26, во врска со членот 48 од Законот за сојузната управа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 7/65), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ОСНОВАЊЕ ЈУГОСЛОВЕНСКИ КОМИТЕТ ЗА МЕЃУНАРОДНАТА ХИДРОЛОШКА ДЕЦЕНИЈА

Член 1

Се основа Југословенски комитет за меѓународната хидролошка деценија, како организација за вршење работи од интерес за федерацијата, во составот на Сојузниот секретаријат за земјоделство и шумарство.

Член 2

Југословенскиот комитет за меѓународната хидролошка деценија ја утврдува програмата за работа на хидролошката деценија на Југославија во рамките на програмата на меѓународната хидролошка деценија, ја координира работата на учесниците во програмата, се грижи за спроведувањето на програмата за работа на хидролошката деценија на Југославија, одржува врски со Координациониот совет на UNESCO за меѓународната хидролошка деценија, со регионалните совети и националните комитети на земјите-членки и соработува во остварувањето на научната и техничката помош на земјите во развој во рамките на програмата на меѓународната хидролошка деценија.

Член 3

Средствата за работа на Југословенскиот комитет за меѓународната хидролошка деценија и за извршување на програмата за работа се обезбедуваат во сојузниот буџет.

Член 4

Претседателот и членовите на Југословенскиот комитет за меѓународната хидролошка деценија ги именува Сојузниот извршен совет.

Член 5

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 48

26 март 1965 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Петар Стамболиќ, с. р.

346.

Врз основа на членот 30г од Законот за воените инвалиди од војните („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/63 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 42/64 и 16/65), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА ЗА НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕ НА ИНВАЛИДСКИОТ ДОДАТОК, ПОСЕБНИОТ ИНВАЛИДСКИ ДОДАТОК И ПОСТОЈАНИОТ ИНВАЛИДСКИ ДОДАТОК

Член 1

Инвалидскиот додаток кој под определени услови им припаѓа на уживателите на лична и семејна инвалиднина (член 26 став 1 од Законот за воените инвалиди од војните), посебниот инвалидски додаток кој им припаѓа на децата од паднати борци заради школување и оспособување на друг начин за самостоен живот и работа (член 30 од Законот за воените инвалиди од војните) и постојаниот инвалидски додаток кој им припаѓа на уживателите на лична и семејна инвалиднина што постојано живеат во странство (член 26 став 2 од Законот за воените инвалиди од војните) се утврдуваат според одредбите на оваа уредба.

Член 2

Делот од личниот доход од земјоделска дејност и од други редовни приходи (во понатамошниот текст: приходот) од кој, согласно со чл. 26в и 30 став 4 на Законот за воените инвалиди од војните, зависи височината на инвалидскиот додаток односно на посебниот инвалидски додаток, кој паѓа на корисниците на инвалиднината (во понатамошниот текст: корисникот), се утврдува така што вкупниот приход ќе се подели на корисникот и на сите членови на неговото домаќинство наведени во членот 26в став 1 од Законот за воените инвалиди од војните (брачен другар, деца и родители), како и на членовите на потесното семејство на корисниковото дете што тоа или корисникот ги издржува, а кои живеат во исто домаќинство. Во членовите на домаќинството на кои се дели приходот се вбројуваат и полнолетните членови на потесното семејство на корисниковото дете што живеат на земјоделско земјиште и се издржуваат исклучиво со приходот од земјиштето.

Ако родителот со кој корисникот живее во исто домаќинство, но не на земјоделско земјиште, има личен доход од земјоделска дејност или од друг имот што во смисла на членот 26б од Законот за воените инвалиди од војните се зема предвид при оценувањето на правото на инвалидски додаток односно на посебен инвалидски додаток, во членовите на домаќинството на кои се дели приходот се вбројуваат и членовите на потесното семејство што ги издржува родителот, а кои живеат во исто домаќинство или на тоа земјоделско земјиште.

Член 3

Ако корисникот или членовите на неговото потесно семејство живеат на земјоделско земјиште со семејство на роднини означени во членот 26б став 2 на Законот за воените инвалиди од војните (браќа и сестри, родители, свекор и свекрва, тест и тешта, дедо и баба), сразмерниот дел од приходот на корисникот се утврдува така што целокупниот приход се дели на сопственикот односно на даночниот обврзник на тоа земјиште, корисникот и сите полнолетни роднини повикани на законско наследување, при што на секое од тие лица што учествуваат во делбата заедно со неговото потесно семејство, отпаѓа по еден дел. Малолетните членови на домаќинството учествуваат во делбата само според правото на претставување на своите умрени родители.

Член 4

На корисниците зачленети во земјоделски задруги што ги управуваат само задругарите (селан-

ски работни задруги) правото на инвалидски додаток односно на посебен инвалидски додаток се определува според катастарскиот приход утврден за окукницата, на начинот предвиден во членот 26ж на Законот за воените инвалиди од војните, зголемен за месечните приходи остварени од рента односно интерес на зголемената вредност на имотот внесен во задругата, како и за приходите од работните денови на корисникот и на членовите на неговото домаќинство, и тоа: брачниот другар, децата и родителите.

Член 5

Како самохрани, во смисла на Законот за воените инвалиди од војните, се сметаат уживателите на лична и семејна инвалиднина кои во своето домаќинство немаат роднини за стопанисување, ниту имаат членови на потесното семејство или родители што се во работен однос, или се уживатели на пензија, или имаат свое земјиште или приход од самостојна дејност.

Не се сметаат за способни за стопанисување, во смисла на ставот 1 од овој член, децата што во поглед на годините на животот и школувањето ги исполнуваат условите предвидени за уживатели на семејна инвалиднина, воените инвалиди од војните од I до V група и лицата постари од 60 години (мажи) односно 55 години (жени).

Член 6

Смртта на член на домаќинството врз кој при оценувањето на правото на инвалидски додаток и на посебен инвалидски додаток се делел приходот, влијае врз додатокот по истекот на 6 месеци од денот на смртта.

Член 7

При оценувањето на правото на инвалидски додаток и на посебен инвалидски додаток и при определувањето на височината на додатокот ќе се применуваат на согласен начин прописите за додатокот на деца доколку не се во спротивност со Законот за воените инвалиди од војните и со одредбите од оваа уредба.

Член 8

Се смета дека деца-уживатели на семејна инвалиднина се наоѓаат на школување или дека на друг начин се оспособуваат во смисла на членот 30 од Законот за воените инвалиди од војните, ако според прописите за школството и училиштата имаат својство на редовен ученик односно студент или се оспособуваат за самостоен живот и работа по пат на дополнително школување и курсеви кои даваат определена стручна спрема.

Член 9

Постојаниот инвалидски додаток кој според членот 26 став 2 и членот 26з од Законот за воените инвалиди од војните им припаѓа на воените инвалиди од војните што постојано живеат во странство, а инвалиднината им се исплатува во трансфер, изнесува:

1) за уживатели на лична инвалиднина според следната скала:

Инвалидска група	Процент на воениот инвалидитет	Месечен износ на додатокот динари
	100% и потреба од постојана помош од страна на друго лице	11.000
I	100%	7.400
II	90%	6.020
III	80%	4.620
IV	70%	3.000
V	60%	2.700
VI	50%	2.320
VII	40%	1.570
VIII	30%	1.400
IX	20%	1.320
X		

2) на уживатели на семејна инвалиднина — во износот од 4.500 динари месечно за еден член на семејството, кој се зголемува за 780 динари месечно за секој понатамошен член на семејството кој е со-уживател на инвалиднината.

На уживателите на семејна инвалиднина што примаат инвалиднина по два или повеќе основи, постојаниот инвалидски додаток од ставот 1 на оваа точка им се зголемува уште за 2.280 динари, без оглед на бројот на соуживателите.

На родителите-уживатели на семејна инвалиднина што примаат зголемена инвалиднина според членот 21 од Законот за воените инвалиди од војните, постојаниот инвалидски додаток од ставот 1 на оваа точка им се зголемува за 1.220 динари месечно, без оглед на бројот на соуживателите.

Член 10

Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба престануваат да важат: Уредбата за инвалидскиот додаток („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/61 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 8/64 и 42/64), членот 29 од Уредбата за инвалидскиот додаток („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 43/59, 48/59 и 10/61), членот 5 од Уредбата за измени на Уредбата за инвалидскиот додаток („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 48/59) и членот 6 од Уредбата за измени на Уредбата за инвалидскиот додаток („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 10/61).

Член 11

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 37

9 април 1965 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Петар Стамболиќ, с. р

347.

Врз основа на членот 17 став 1 од Законот за сојузниот буџет за 1965 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 5/65), на предлог од Сојузниот геолошки завод, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ПРОГРАМАТА ЗА УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА ПРЕДВИДЕНИ ВО СОЈУЗНИОТ БУЏЕТ ЗА 1965 ГОДИНА ЗА ГЕОЛОШКО-РУДАРСКИ ИСТРАЖНИ РАБОТИ

1. Средствата за геолошко-рударски истражни работи предвидени во разделот 41 позиција 397 на сојузниот буџет за 1965 година, можат до износот од 4.000 милиони динари да се користат за намените од Програмата за употреба на средствата предвидени во сојузниот буџет за 1965 година за геолошко-рударски истражни работи (во понатамошниот текст: Програмата), која е составен дел на оваа одлука.

2. Средствата од точката 1 на оваа одлука можат да се користат само за оние истражни работи за кои е обезбедено учество од страна на заинтересираните органи, установи и организации, во височината што им одговара на односите утврдени во Програмата.

3. Средствата на резервата од Програмата Сојузниот геолошки завод може да ги користи за непредвидени и недоволно предвидените потреби во Програмата.

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 10

17 март 1965 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Петар Стамболиќ, с. р

348.

Врз основа на членот 24 став 2 од Законот за воените инвалиди од војните („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 13/63 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 42/64 и 16/65), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ВИСОЧИНАТА НА ОРТОПЕДСКИОТ ДОДАТОК ЗА ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ ОД ВОЈНИТЕ

1. Ортопедскиот додаток што им припаѓа на воените инвалиди од војните се определува според степенот на телесните оштетувања предвидени во Листата на телесните оштетувања што повлекуваат право на ортопедски додаток, која е составен дел на Законот за воените инвалиди од војните, и изнесува месечно:

Динари

1) за инвалиди кај кои постои телесно оштетување од прв степен — — — —	12.000
2) за инвалиди кај кои постои телесно оштетување од втор степен — — — —	8.000
3) за инвалиди кај кои постои телесно оштетување од трет степен — — — —	6.000
4) за инвалиди кај кои постои телесно оштетување од четврти степен — — — —	3.000

2. За инвалидите кај кои постои комбинација на повеќе оштетувања од прв степен, ортопедскиот додаток од точката 1 под 1) се зголемува за 25%:

1) ако е во прашање ампутација на три или на сите екстремитети или губење на видот на обете очи со кое и да е оштетување од прв или втор степен;

2) ако е во прашање ампутација на два екстремитета која повлекува воен инвалидитет од I група, а истовремено постои оштетување на функцијата на еден или обата преостанати екстремитети од точката 7 или 10 на Листата на телесните оштетувања кое повлекува право на ортопедски додаток.

3. Ортопедскиот додаток припаѓа од денот на почетокот на применувањето на Законот за измени и дополненија на Законот за воените инвалиди од војните („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/65).

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 36

9 април 1965 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Петар Стамболиќ, с. р

349.

Врз основа на членот 10 од Основниот закон за службата за безбедност на пловидбата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/64), во согласност со сојузниот секретар за финансии, и сојузниот секретар за сообраќај и врски пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА СЛУЖБЕНАТА ОБЛЕКА НА РАБОТНИЦИТЕ ЗАПОСЛЕНИ ВО ЛУЧКИТЕ КАПЕТАНИИ, КАПЕТАНИИТЕ НА ПРИСТАНИШТА И УСТАНОВИТЕ ЗА ОДРЖУВАЊЕ ПЛОВНИ ПАТИШТА

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Службена облека според одредбите од овој правилник се должни да носат за време на вршењето на службата работниците запослени во лучките капетаниии, во капетаниите на пристаништа и во испоставите на лучки капетаниии и на капетаниии на

пристаништа (во понатамошниот текст: капетаниите и испоставите), како и во установите за одржување пловни патишта, што се наоѓаат на работните места определени со овој правилник.

Член 2

Службена облека носат:

1) работниците на работните места во капетаниите и испоставите на кои се вршат управни и извршни работи, освен работите на кадровската, финансиско-материјалната и статистичката служба, како и членовите на посада на поморски бродови, чамци и пловила на внатрешната пловидба за управни цели што ги користат капетаниите и испоставите;

2) во установите за одржување пловни патишта, и тоа:

а) во Установата за одржување на поморските пловни патишта: светилничарите, управителите на светилници и членовите на посада на поморски бродови и чамци;

б) во Установата за одржување на внатрешните пловни патишта: сигнализите, надзорниците на пловен пат и членовите на посада на пловила.

II. СОСТАВНИ ДЕЛОВИ, КРОЈОТ И БОЈАТА НА СЛУЖБЕНАТА ОБЛЕКА

A. Службена облека во капетаниите и испоставите

1. Облека на работниците

Зимска облека

Член 3

Зимската облека на работниците во капетаниите и испоставите се состои од: капа — чинијарка (за мажи) или бере (за жени), блуза, панталони односно здолниште, палто, мантил, кошула и кравата. Кон облеката припаѓаат и чевли во црна боја.

Сите делови на зимската службена облека, освен кошулата и краватата, се изработуваат од штоф во темносива боја. Мантилот може да биде и од балон-свила.

Ако со овој правилник не е определено поинаку, копчињата на зимската службена облека се од метал во златна боја со релјефен раб во вид на јаже и со адмиралитетско сидро во средината. Пречникот на големите копчиња изнесува 20 mm, а на малите копчиња — 12 mm.

Зимската службена облека е од следниот крој:

1) капата — чинијарка се состои од: долен дел кој е висок 40 до 50 mm; црна свилена лента со вткаено липово лисје, во широчина од 40 до 45 mm, што е обвиткана околу долниот дел на капата; горен дел однатре оптегнат со жица, кој во пречникот е поширок од долниот дел за 60 до 80 mm; подбрадник од црн свилен или памучен гајтан. Гајтанот е обвиткан околу предниот дел на капата и е прицврстен со краиштата за две мали копчиња на долниот дел од капата; сонцобран од црна лакирана кожа или пластична маса во црна боја, кој по работ е опшиен со кожа и свиткан надолу за 40°.

По исклучок од одредбата на ставот 1 на оваа точка, подбрадникот на капата на лучки капетан и на капетан на пристаниште е од гајтан во златна боја;

2) берето е од обичен крој;

3) блузата е од обичен отворен крој, со два реда големи копчиња — 3 копчиња од секоја страна. На боковите од секоја страна се наоѓа по еден џеб со капак;

4) панталоните се изработуваат од истиот материјал од кој и блузата, и тие се од обичен крој;

5) здолништето е од обичен крој;

6) палтото е од подебел штоф отколку облека,

од отворен крој е, со два реда од по 3 големи копчиња. На палтото на боковите од секоја страна се наоѓа по еден длабок џеб со капак. Задниот дел на палтото е на средината од околувратникот до половината набран во две брчки, а од половината до крајот по средината е разрежан. На едната страна од разрезот има 5 мали копчиња, а на другата — соодветен број дупчиња. Одзади во височината на половината палтото има спона широка од 6 до 8 cm, која се закопчува со 2 големи копчиња. Ракавите се без наракавање.

На палтото се носат нараменици. Нарамениците се полутврди, пресвличени со црна чоја, оивичени со гајтан во златна боја, а широки се 40 mm. Веднаш над горниот крај, на надворешната страна од нараменицата пришиено е мало метално копче во златна боја;

6) мантилот е од обичен ранглан крој, со појас широк 5 cm. Ако е од штоф, има постава, а ако е од балон-свила, тој е двоен — без постава. На предната страна на мантилот од секоја страна се наоѓа по еден косо вишен џеб. Задниот дел по средината, од 20 до 30 cm под половината, е разрежан. Ракавите се без наракавање;

8) кошулата е од платно во светлосива или бела боја, од обичен крој, со двоен мек околувратник и со долги ракави;

9) краватата е од црна свила и се врзува по должината.

Летна облека

Член 4

Летната службена облека на работниците во капетаниите и испоставите се состои од капа-чинијарка, со навлака (за мажи) или од бере (за жени), блуза, панталони односно здолниште, кошула и кравата.

Кон облеката припаѓаат и чевли во бела или каки-боја.

Сите делови на летната службена облека, освен краватата, се изработуваат од панама-платно или тергал-тканина, во светлосива или бела боја. Копчињата на летната службена облека се исти како на зимската службена облека.

Летната службена облека е од следниот крој:

1) капата-чинијарка на зимската службена облека служи како капа на летната службена облека, со тоа што на неа се става навлака од платно во бела боја;

2) блузата е од обичен отворен крој и се закопчува со 3 големи копчиња. Блузата има на боковите и на градите, од обете страни, по еден пришиен џеб со капак.

На блузата од летната облека се носат нараменици, исти како на палтото;

3) кошулата е од платно во боја на облеката, со нараменици, џебови и кратки ракави;

4) берето, панталоните и здолништето се од ист крој како кај зимската службена облека;

5) краватата од зимската облека се носи и на летната службена облека.

2. Облека на членовите на посада на поморски бродови и чамци за управни цели

Зимска облека

Член 5

Зимската службена облека на офицерите — членови на посада на поморски бродови и чамци за управни цели (во понатамошниот текст: поморски бродови и чамци) што ги користат капетаниите и испостави, по составните делови, кројот и бојата е иста како и облеката пропишана во членот 3 од овој правилник за работниците во капетаниите и испоставите, со тоа што наместо палто можат да носат доламче.

Водачот на палуба и водачот на машина ја носат службената облека пропишана во членот 3 на

овој правилник, со тоа што наместо палто носат доламче и што немаат право на мантил.

За другите членови на посада зимската службена облека се состои од капа-чинијарка, блуза, панталони, морнарска маја и доламче.

Сите делови на зимската службена облека, освен морнарската маја, се изработуваат од чоја во темносива боја. За копчињата важи одредбата од членот 3 на овој правилник.

Облеката е од следниот крој:

1) капата-чинијарка и панталоните се од кројот пропишан во членот 3 на овој правилник;

2) блузата е од затворен крој. На градите и на боковите, од обете страни, е пришиен по еден џеб со капак. Ракавите се без наракавање;

3) морнарската зимска маја е од обичен крој, без околувратник, со долги ракави. Се изработува од подебело предиво во бела боја;

4) доламчето е од кројот на обично отворено палто, а се изработува од подебела чоја. На предната страна од доламчето од секоја страна се наоѓа по еден косо положен џеб, а на боковите по еден џеб со капак. Ракавите се без наракавање.

Летна облека

Член 6

Летната службена облека на членовите на посада од членот 5 став 1 на овој правилник по составните делови, кројот и бојата е иста како облеката пропишана во членот 4 на овој правилник за работниците во капетаниите и испоставите.

Летната службена облека на членовите на посада од членот 5 ст. 2 и 3 на овој правилник се состои од капа-чинијарка, со навлака, блуза, морнарска маја и панталони. Бојата на облеката е светлосива или бела. Копчињата на летната службена облека се исти како на зимската службена облека.

Облеката е од следниот крој:

1) капата-чинијарка на зимската службена облека служи како капа на летната службена облека, со тоа што на неа се става навлака од платно во бела боја;

2) морнарската летна маја се изработува од потенко памучно предиво и има бело-сини напречни пруги. Мајата е со кратки ракави и без околувратник;

3) блузата и панталоните се од ист крој како кај зимската службена облека.

3. Облека на членовите на посада на пловила на внатрешната пловидба за управни цели

Член 7

Службената облека (зимска и летна) на запovedник на брод, офицер и приправник за офицер на палуба и машина, управител на машина, бродски крмар, управувач на моторен чамец, управувач на брод и бродски моторист на пловила на внатрешната пловидба за управни цели (во понатамошниот текст: пловилата на внатрешната пловидба) што ги користат капетаниите и испоставите, по составните делови, кројот и бојата е иста како и облеката пропишана во чл. 3 и 4 од овој правилник за работниците во капетаниите и испоставите, освен што овие наместо палто можат да носат доламче.

Службената облека (зимска и летна) на морнар моторист од II класа и на други членови на посада на пловила по составните делови, кројот и бојата е иста како и облеката пропишана во членот 5 ст. 2 и 3 и членот 6 ст. 2 и 3 на овој правилник.

Б. Службена облека на работниците во установите за одржување пловни патишта

Член 8

Службената облека (зимска и летна) на работниците запослени во установите за одржување пловни патишта, освен членовите на посада на поморски бродови и чамци односно на пловила на вна-

трешната пловидба што ги користат тие установи, по составните делови, кројот и бојата е иста како службената облека пропишана во чл. 3 и 4 на овој правилник за работниците во капетаниите и испоставите.

Службената облека (зимска и летна) на членовите на посада на поморски бродови и чамци односно на пловила на внатрешната пловидба што ги користат установи за одржување пловни патишта, по составните делови, кројот и бојата е иста како и службената облека пропишана во чл. 5 до 7 на овој правилник за членовите на посада на бродови, чамци и пловила што ја користат капетаниите и испоставите.

Ракувач и помошник ракувач на технички пловен објект ја носат службената облека пропишана во членот 7 став 1 на овој правилник.

III. ОЗНАКИ НА СЛУЖБЕНАТА ОБЛЕКА

Член 9

На средината од предниот дел на капата-чинијарка односно берето се носи амблем.

Членовите на посада на брод односно пвило, освен офицерите, носат амблем во елиптична форма, во големина од 50×35 mm, чиј раб е опишен со свилен гајтан во златна боја. Во средината на амблемот, на црна подлога, се наоѓа знакот пропишан во членот 10 на овој правилник, а над знакот мала црвена петокрака ѕвезда со рабови во златна боја.

Другите работници запослени во капетаниите, испоставите и установите за одржување пловни патишта носат амблем во троагледста форма, со заоблени врвови, во големина 70×75 mm. Амблемот е врзан на црна подлога и во средината го има знакот пропишан во членот 10 од овој правилник окружен со две лаворови ветчиња во златна боја од по 5 краци. Над знакот во амблемот се наоѓа мала црвена петокрака ѕвезда со рабови во златна боја.

По исклучок од одредбите на ст. 1 и 2 на овој член, бродски крмар го носи амблемот пропишан во ставот 2, а морнар моторист II класа — амблемот пропишан во ставот 1 на овој член.

Член 10

Во амблемот на капата-чинијарка и на другите определени делови од службената облека се носи знак, и тоа:

1) во капетаниите и испоставите — две накрстени сидра, од предиво во златна боја;

2) во Установата за одржување на поморските пловни патишта — знак во вид на светилник, од предиво или метал во златна боја;

3) во Установата за одржување на внатрешните пловни патишта — знак во вид на сидро, косо положен од десниот горни агол, преку чија средина е накрсно положена ограничена права со рамнокрак триаголник на горниот крај. Знакот е од предиво во златна боја.

Членовите на посада на поморски бродови и чамци односно на пловила на внатрешната пловидба ги носат знаците од ставот 1 на овој член и на блузата од зимската и летната службена облека, на палтото и доламчето — на краиштата на околувратникот како и на мантилот — на левата страна од градите.

Другите работници запослени во капетаниите, испоставите и установите за одржување пловни патишта ги носат овие знаци на блузата од зимската и летната службена облека — на долниот дел од обата ракави, на мантилот — на левата страна од градите и на нарамениците од палтото и на летната службена облека.

Знаците од ставот 1 на овој член се носат и на кошулата од летната службена облека, на левата

страна во височината на градите, ако таа се носи без блуза.

Работниците што ги носат ширитите пропишани во членот 12 на овој правилник го носат знакот на службената облека над ширитот.

Член 11

Членовите на посада што носат ширити според одредбите од членот 13 на овој правилник ги носат, покрај знакот од членот 10 на овој правилник, и следните знаци и тоа:

1) управувач на моторен чамец, заповедник на моторен чамец, заповедник на брод и офицер на палуба, Хелисово око;

2) бродски моторист, управител на машина и офицер на машина — косо положен правоаголник;

3) радио-телеграфист — две накрсни молњи;

4) бродски крмар — крмено тркало.

Хелисовото око и косо положениот правоаголник се носат како составен дел на горниот ширит.

Знаците од точ. 3 и 4 на ставот 1 од овој член се носат над ширитот на блузата на зимската службена облека, летната кошула и мантилот, како и на нарамениците од палтото и летната службена облека.

Член 12

Работниците запослени во капетаниите, испоставите и установите за одржување пловни патишта, како и членовите на посада на поморски бродови и чамци односно на пловила на внатрешната пловидба од членот 13 став 2 на овој правилник, на службената облека носат ширити од предиво или метал во златна боја. Бројот на ширитите се определува според значењето на работното место.

Ширитите се носат на ракавите од блузата на зимската службена облека, на мантилот, на летната кошула (ако се носи без блуза) како и на нарамениците од палтото и летната службена облека.

Ширитите на зимската блуза и на нарамениците од палтото и летната службена облека се од предиво, во широчина од 12 mm. Ширитите на мантилот и кошулата се од метал, долги 50 mm а широки 3 mm.

На ракавите од блузата на зимската службена облека ширитите се пришиваат еден над друг на предната страна од ракавот, од шев до шев, паралелно со работ од долниот дел на ракавот, така што долниот раб на ширитот да биде на отстојание од 80 mm од крајот на ракавот. Растојанието помеѓу ширитите е 5 mm. Подлогата е од црна ткаенина.

Ширитите на нарамениците се пришиваат по широчина на нарамениците, од долниот крај кон горниот.

Ширитите на кошулата се пришиваат на левата страна од градите над џебот, а на мантилот — на левата страна во височината на градите.

Член 13

Работниците запослени во капетаниите и испоставите носат ширити, и тоа:

1) еден ширит — надзорник на лука и надзорник на пристаниште;

2) два ширита — шеф на испостава и работници запослени во капетаниите на работни места за кои се бара средна стручна спрема;

3) три ширити — шеф на испостава со поголеми овластувања и работници на работни места за кои се бара виша стручна спрема;

4) четири ширити — лучки капетан, капетан на пристаниште, инспектори на безбедноста на пловидбата и работници на работни места за кои се бара висока стручна спрема.

Членовите на посада на поморски бродови и чамци односно на пловила на внатрешната пловидба што ги користат капетани и испостави, носат ширити, и тоа:

1) на поморски бродови и чамци:

а) еден ширит — заповедник на моторен чамец во звање бродоводител на ограничена пловидба и бродски моторист;

б) два ширити — заповедник на моторен чамец или брод во звање бродоводител, управител на машина во звање бродски машинист или поморски машинист од III класа;

2) на пловила на внатрешната пловидба:

а) еден ширит — управувач на моторен чамец или брод во звање морнар — моторист од I класа или управувач на брод, ракувач на бродски мотор во звање бродски моторист и бродски крмар;

б) два ширити — заповедник на брод во звањето бродоводител или поручник на внатрешна пловидба, управител на машини во звање машинист на внатрешна пловидба од II класа или бродски машиноводач и офицер на брод;

в) три ширити — заповедник на брод во звање капетан на внатрешна пловидба и управител на машини во звање машинист на внатрешна пловидба од I класа.

Член 14

Членовите на посада на поморски бродови и чамци односно на пловила на внатрешната пловидба, што ги користат установи за одржување пловни патишта, носат ширити според одредбите што важат за членовите на посада на бродови и пловила, што ги користат капетани и испостави (член 13 став 2).

Ракувач на технички пловни објект носат два ширита а помошник ракувач на технички пловни објект — еден ширит.

Во установите за одржување пловни патишта, покрај работниците од ставот 1 на овој член, ширитите пропишани во членот 12 на овој правилник ги носат, и тоа:

1) еден ширит — светилничар и сигналист;

2) два ширита — управител на светилник и надзорник на пловен пат

IV. РОК НА ТРАЕЊЕТО НА СЛУЖБЕНАТА ОБЛЕКА

Член 15

Рокот на траењето за одделни делови на службената облека изнесува најмалку, и тоа:

1) пет години — за палто и доламче;

2) три години — за летна блуза и панталони односно здолниште (2 парчиња);

3) четири години — за мантил;

4) две години — за капа односно бере, зимска блуза, панталони односно здолниште, чевли, зимска морнарска маја (2 парчиња), зимска кошула (2 парчиња), летна кошула (2 парчиња), летна навлака за капа односно летно бере.

Роковите на траењето од ставот 1 на овој член се сметаат за работниците што работат на работните места за кои со овој правилник се установува обврска за носење службена облека — од денот на врачувањето на облеката.

V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 16

Работниците во капетаниите и испоставите и работниците — членови на посада на поморски бродови и чамци односно на пловила на внатрешната пловидба, што ги користат капетани и испостави, кои според досегашните прописи примиле службена облека — имаат право на службена облека според одредбите од овој правилник по истекот на рокот на траењето на службената облека определен со досегашните прописи.

Член 17

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престануваат да важат: Упатството за спроведување на Одлуката за службена облека во поморството и во внатрешната пловидба („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 9/56) и Упатството за кројот, составните делови, бојата и ознаките на службената облека во поморството и внатрешната пловидба (Додаток на „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 9/56 и „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 8/59 и 24/62).

Член 18

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 01-4/64-8

29 јануари 1965 година

Белград

Сојузен секретар
за сообраќај и врски,
Марин Цетиниќ, с. р.

350.

Врз основа на членот 38 од Законот за стопанско-планските мерки во 1965 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 5/65), во спогодба со сојузниот секретар за општи стопански работи, сојузниот секретар за сообраќај и врски издава

НАРЕДБА

ЗА ОБЈЕКТИТЕ ВО ОБЛАСТА НА СООБРАЌАЈОТ ПРИ ЧИЕ ФИНАНСИРАЊЕ НЕМА ДА СЕ ВРШИ ИЗДВОЈУВАЊЕ СРЕДСТВА НА ПОСЕБНА СМЕТКА КАЈ СЛУЖБАТА НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО

1. Како објекти од областа на сообраќајот, во смисла на членот 35 став 1 точ. 15 до 20 на Законот за стопанско-планските мерки во 1965 година (во понатамошниот текст: Законот), при чие финансирање не се врши издвојување средства на посебна сметка кај Службата на општественото книговодство во смисла на членот 29 став 1 на Законот, се подразбираат следните инвестициони вложувања во основни средства во областа на сообраќајот:

1) според одредбата од членот 35 став 1 точка 15 на Законот — градежни објекти, работи на внатрешни пловни патишта, возни и пловни средства и друга опрема за вршење и обезбедување сообраќај и претовар во железничкиот, речниот, езерскиот и поштенско-телеграфско-телефонскиот сообраќај, како и градежни објекти и опрема на контролно-мерните центри на органите што вршат контролна служба на радио-сообраќајот;

2) според одредбата од членот 35 став 1 точка 16 на Законот — странска опрема за друмски сообраќај, која претставува основни средства на претпријатијата за превоз на патници и стоки во друмскиот сообраќај односно основни средства на претпријатијата за патишта, чија набавка се врши врз основа на договори склучени до 30 септември 1964 година;

3) според одредбата од членот 35 став 1 точка 17 на Законот — странска опрема за воздушен сообраќај, која претставува основни средства на претпријатијата за превоз на патници и стоки со воздухоплови односно основни средства на претпријатијата за аеродромски услуги, како и имот на органите што вршат служба за водење и безбедност на цивилната воздушна пловидба, чија набавка се врши врз основа на договори склучени до 30 септември 1964 година;

4) според одредбата од членот 35 став 1 точка 18 на Законот — бродовите на работните организации што вршат: јавен поморски сообраќај, спасување и влечење бродови по море, односно обезбедување на поморскиот сообраќај, како и опрема за тие бродови;

5) според одредбата од членот 35 став 1 точка 19 на Законот — градежни објекти и опрема што служат за искористување и за обезбедување на морските луки отворени за јавен сообраќај во смисла на членот 2 од Законот за искористувањето на луците и пристаништата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 24/61 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/65);

6) според одредбата од членот 35 став 1 точка 20 на Законот — Јадранскиот пат, патот „Братство-единство“, патот Ниш — Димитровград и патот Жупања — Сараево — Метковиќ — Опuzен, како и другите јавни патишта во која изградба и ре-

конструкција не се употребуваат цемент и бетонско железно.

Како други јавни патишта од ставот 1 одредба под 6 на оваа точка, во која изградба и реконструкција не се употребува цемент и бетонско железно, се подразбираат сите јавни патишта, освен:

а) јавните патишта што се изградуваат односно реконструираат со бетонска подлога или со бетонски коловоз;

б) објектите на јавни патишта (мостови, вијадукти, подвозници и надвозници) што се изградуваат или реконструираат, со отвор поголем од 5 метра.

Јавните патишта и објектите на нив, што ги изградува односно реконструира Југословенската народна армија од своите средства се сметаат за јавни патишта врз кои не се применува одредбата од членот 29 став 1 на Законот.

2. На инвестиционите вложувања во градежните објекти во областа на сообраќајот, што се наменети за потребите на администрацијата и управата (административни односно управни згради), се применуваат одредбите од Наредбата за зградите кои се сметаат како административни односно управни згради и што се смета како отпочнување на нивната изградба („Службен лист на СФРЈ“, бр. 11/65).

3. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 425/65-6

29 март 1965 година

Белград

Сојузен секретар
за сообраќај и врски,
Милијан Неоричиќ, с. р.

351.

Врз основа на членот 17 став 2 од Законот за сојузниот буџет за 1965 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 5/65), во согласност со сојузниот секретар за финансии, сојузниот секретар за земјоделство и шумарство пропишува

УПАТСТВО

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА СОЈУЗНИОТ БУЏЕТ ЗА 1965 ГОДИНА ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И ШУМАРСТВОТО

1. Средствата за унапредување на земјоделството и шумарството предвидени во сојузниот буџет за 1965 година во разделот 18 позиција 235, распоредна група 14-2-2 (во понатамошниот текст: средствата), чиј носител е Сојузниот секретаријат за земјоделство и шумарство (во понатамошниот текст: носителот на средствата), можат да се користат за намените од Програмата за употреба на средствата на сојузниот буџет за 1965 година за унапредување на земјоделството и шумарството (во понатамошниот текст: Програмата).

2. Средствата можат да им се даваат на работните и други организации, на општествено-политичките заедници (во понатамошниот текст: корисникот) само за работите за унапредување на земјоделството и шумарството што се опфатени со Програмата.

3. Средствата му се даваат на корисникот врз основа на непосредна погодба и врз основа на договор склучен помеѓу носителот на средствата и корисникот за непосредно изведување на работите од Програмата.

На корисникот можат, по исклучок, да му се даваат средства за извршување на задачите според Програмата преку други изведувачи, што се утврдува со договор помеѓу носителот на средствата и корисникот.

4. Средствата на корисникот му се одобруваат врз основа на програмата и претсметката на корисникот односно изведувачот на работите што ги прифатил носителот на средствата, остварени со

учество на корисникот односно на изведувачот на работите од други извори, со тоа што тоа учество да не може да биде помало од учеството предвидено во Програмата.

5. Како учество од други извори се подразбираат паричните износи што за спроведување на Програмата ги даваат општествено-политичките заедници, стопанските организации и др.

Како учество од други извори се подразбираат вложувањата извршени од корисникот односно изведувачот на работите што ја зголемуваат вредноста на работите односно на средствата за производство, и тоа во целина или делумно, што се утврдува со договор.

Како учество од други извори може да се признае целокупната вредност на работите и на средствата вложени за вршење опити во земјоделството и шумарството.

6. Во програмата и претсметката од точката 4 на ова упатство корисникот односно изведувачот на работите е должен посебно да го искаже износот на средствата со кои учествува тој, посебно износот на средствата што се обезбедуваат во сојузниот буџет, како и износот на учеството од точката 5 став 1 на ова упатство.

При склучувањето на договорот корисникот е должен да поднесе потврда дека обезбедил средства за учество.

7. Договорот помеѓу носителот на средствата и корисникот покрај општите податоци треба да содржи и:

1) обврски и права на носителот на средствата: — на корисникот да му го обезбеди договорениот износ на средствата за извршување на задачите од Програмата;

— на корисникот по потпишувањето на договорот да му дознае аванси до договорените износи и во договорениот рок;

— по потреба, да врши контрола дали корисникот ги изведува работите квалитетно и во согласност со Програмата;

— да ја запре исплатата на средствата на корисникот ако установи дека работите предвидени со Програмата не се изведуваат квалитетно и во согласност со Програмата;

2) обврски на корисникот: — дека задачите од договорот ќе ги изврши во договорениот рок квалитетно и во согласност со Програмата;

— дека на носителот на средствата ќе му го врати соодветниот износ, ако задачата — работата не ја изврши во согласност со договорот.

8. За здобиените искуства и постигнатите резултати во извршувањето на задачите од договорот што ги пренесува односно им ги дава на користење на други лица или организации, корисникот односно изведувачот на работите не може да бара надоместок.

Здобиените искуства и постигнатите резултати во извршувањето на делот на Програмата кој се спроведува преку Југословенскиот земјоделско-шумарски центар во Белград, Центарот им ги става на располагање на сите заинтересирани земјоделски и шумарски организации, како и на други организации во Југославија, што се заинтересирани за примена на здобиените искуства и постигнатите резултати, и тоа, по правило, без надоместок.

Здобиените искуства и постигнатите резултати во извршувањето на задачите од делот на Програмата договорени со непосредните изведувачи, носителот на средствата им ги става на располагање на организациите што тоа ќе го побарат, без надоместок.

9. За вредноста на извршените задачи — работи од делот што се финансира од средствата на сојузниот буџет од точката 1 на ова упатство, корисникот ќе му испостави на носителот на средствата фактури-сметки без специфицирање на видот на трошоците, со тоа што во секоја испоставена фактура-сметка ќе ја искаже и вкупната вредност на сите дотогаш извршени работи.

При последната исплата односно кај конечната пресметка на извршените задачи — работи, корисникот ќе испостави сметка на вкупната вредност на задачите-работите, исплатени од делот на средствата на сојузниот буџет и од други извори на средства предвидени со договорот.

Ако е учеството предвидено во пари, корисникот е должен пред поднесувањето на конечната пресметка на исплата на носителот на средствата да му изврши исплата на делот на вредноста од други извори предвидени со договорот и за тоа да поднесе потврда од надлежната Служба на општественото книговодство.

Ако е вредноста на учеството искажана во работна сила, материјал и сл., при последната исплата на извршените задачи — работи односно кај конечната пресметка, корисникот ќе му испостави сметка на носителот на средствата на вкупната вредност на извршените работи, означувајќи ја вредноста на сите видови учество од други извори на средства и вкупната вредност на извршените задачи — работи исплатени од средствата на сојузниот буџет.

Корисникот е должен кон барањето за добивање нови средства да му достави на носителот на средствата извештај за извршените задачи — работи, што го заверил наредбодавецот и сметкоплагачот.

Корисникот е должен да изврши конечно пресметување на извршените задачи — работи во рок од 30 дена по истекот на рокот предвиден во договорот за завршување на задачите — работите, а најдоцна до 20 декември 1965 година.

10. Ако работите не можат да се извршат во договорениот рок поради пречки за кои не е виновен корисникот, тој е должен за тоа да го известат носителот на средствата и да бара продолжување на рокот за извршување на тие работи. Ако програмата или претсметката треба да се измени корисникот е должен да побара за тоа согласност од носителот на средствата.

11. Корисникот е должен во рок од 30 дена по истекот на рокот предвиден за завршување на работите, а најдоцна до 31 јануари 1966 година, да му достави на носителот на средствата исцрпен извештај за извршувањето на задачите — работите. Извештајот треба особено да содржи податоци за: начинот на работата, постигнатите резултати и корист од овие резултати, посебно за секоја намена.

12. Исплатите на договорените износи носителот на средствата може да ги врши само врз основа на испоставени фактури.

13. Ако е договорено давање аванс носителот на средствата може да донесе решение за исплата на авансот и без поднесување документација.

14. Носителот на средствата е должен во текот на 1966 година да состави преглед на потрошокот на средствата од Програмата, кој се состои од:

1) извештај за извршување на Програмата, со особен осврт врз постигнатите резултати;

2) преглед на извршувањето на претсметката за употреба на средствата по позициите и задачите од Програмата, заверен од надлежната Служба на општественото книговодство;

3) преглед на неизвршените обврски и преглед на непресметаните аванси до крајот на 1965 година.

15. При извршувањето на претсметката за употреба на средствата според Програмата во сè ќе се применуваат важечките прописи.

16. Средствата предвидени во сојузниот буџет за 1965 година за унапредување на земјоделството и шумарството, се држат на акредитив кај надлежната Служба на општественото книговодство.

17. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 415-17/65

2 април 1965 година

Белград

Сојузен секретар
за земјоделство и шумарство,
Јоже Инголич, с. р.

РЕШЕНИЈА

Врз основа на членот 47 од Законот за банките („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 10/61), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ВИЦЕГУВЕРНЕРОТ НА НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА

Се разрешува од должноста на вицегувернер на Народната банка на Југославија Исак Сион, поради одење на друга должност.

Денот под кој ќе се изврши примопредавањето на должноста помеѓу досегашниот и новиот вицегувернер ќе го определи гувернерот на Народната банка на Југославија, со тоа што примопредавањето на должноста треба да се изврши во рок од три месеци од донесувањето на ова решение.

Б. бр. 57
22 март 1965 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Петар Стамболиќ, с. р.

Врз основа на членот 105 од Законот за банките („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 10/61), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ГЕНЕРАЛНИОТ ДИРЕКТОР НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА

Се разрешува од должноста на генерален директор на Југословенската инвестициона банка Зоран Жагар, поради одење на друга должност.

Денот под кој ќе се изврши примопредавањето на должноста помеѓу досегашниот и новиот генерален директор го определува сојузниот секретар за финансии, со тоа што примопредавањето на должноста треба да се изврши во рок од три месеци од донесувањето на ова решение.

До примопредавањето на должноста досегашниот генерален директор ќе ги врши функциите на генерален директор на Банката.

Б. бр. 67
22 март 1965 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Петар Стамболиќ, с. р.

Врз основа на членот 105 од Законот за банките („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 10/61), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ГЕНЕРАЛНИОТ ДИРЕКТОР НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА БАНКА ЗА НАДВОРЕШНА ТРГОВИЈА

Се разрешува од должноста на генерален директор на Југословенската банка за надворешна трговија Тома Гранфил, поради одење на друга должност.

Денот под кој ќе се изврши примопредавањето на должноста помеѓу досегашниот и новиот генерален директор го определува сојузниот секретар за финансии, со тоа што примопредавањето на должноста треба да се изврши во рок од три месеци од донесувањето на ова решение.

До примопредавањето на должноста досегашниот генерален директор ќе ги врши функциите на генерален директор на Банката.

Б. бр. 69
22 март 1965 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Петар Стамболиќ, с. р.

Врз основа на членот 54 од Законот за сојузната управа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 7/65), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ГЕНЕРАЛНИОТ СЕКРЕТАР НА СОЈУЗНИОТ СОВЕТ ЗА КООРДИНАЦИЈА НА НАУЧНИТЕ ДЕЈНОСТИ

Се разрешува од должноста на генерален секретар на Сојузниот совет за координација на научните дејности др Иво Мариниќ, поради одење на друга должност.

Б. бр. 81
26 март 1965 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Петар Стамболиќ, с. р.

Врз основа на членот 105 од Законот за банките („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 10/61), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА

За генерален директор на Југословенската инвестициона банка се назначува Миленко Бојаниќ, член на Извршниот совет на СР Србија.

Б. бр. 68
22 март 1965 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Петар Стамболиќ, с. р.

Врз основа на членот 105 од Законот за банки-те („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/61), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА БАНКА ЗА НАДВОРЕШНА ТРГОВИЈА

За генерален директор на Југословенската банка за надворешна трговија се назначува Санто Габриел, републички секретар за финансии на СР Хрватска.

Б. бр. 70
22 март 1965 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Петар Стамболиќ, с. р.

Врз основа на членот 75 од Основниот закон за службата на внатрешните работи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 46/64), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ГЕНЕРАЛ НА МИЛИЦИЈА ВО СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

За генерал на милиција во Сојузниот секретаријат за внатрешни работи се назначува Чедомир Мијовиќ, началник на Управата на милицијата во истиот Секретаријат.

Б. бр. 77
26 март 1965 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Петар Стамболиќ, с. р.

Врз основа на членот 48 од Законот за организацијата и работата на Сојузниот извршен совет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/63 и 11/65), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ

За советник на Сојузниот извршен совет се назначува Исак Сион, досегашен вицегувернер на Народната банка на Југославија.

Б. бр. 78
26 март 1965 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Петар Стамболиќ, с. р.

Врз основа на членот 33 од Законот за сојузната управа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 7/65), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО И ШУМАРСТВО

За потсекретар во Сојузниот секретаријат за земјоделство и шумарство се назначува инж. Ѓука Мартиновиќ, генерален директор на Шумарско-земјоделскиот комбинат „Спачва“ во Винковци.

Б. бр. 79
26 март 1965 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Петар Стамболиќ, с. р.

Врз основа на членот 47 од Законот за сојузната управа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 7/65), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК ДИРЕКТОР НА УПРАВАТА ЗА ЦАРИНИ НА СФРЈ

За помошник директор на Управата за царини на СФРЈ се назначува Димитар Алексијевски, политички работник во ЦК СКЈ.

Б. бр. 80
26 март 1965 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Петар Стамболиќ, с. р.

Врз основа на точката 4 од Уредбата за основање Југословенски комитет за меѓународната хидролошка деценија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/65), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ КОМИТЕТ ЗА МЕЃУНАРОДНАТА ХИДРОЛОШКА ДЕЦЕНИЈА

1. За претседател и членови на Југословенскиот комитет на Меѓународната хидролошка деценија се именуваат:

за претседател:

1) инж. Милун Ивановиќ, советник на Сојузниот извршен совет;

за членови:

2) др Младен Борели, професор на Градежниот факултет Белград, член на Националната комисија на Меѓународното друштво за хидраулични истражувања;

3) инж. Градимир Божиќ, началник на Хидролошкото одделение во Сојузниот хидрометеоролошки завод и претседател на Југословенското друштво за хидрологија;

4) др инж. Стеван Брук, доцент на Градежниот факултет во Белград;

5) Владо Дамјановиќ, советник на сојузниот секретар за земјоделство и шумарство и секретар на Националната комисија ФАО;

6) инж. Душан Драговиќ, директор на Управата за водостопанство на СР Црна Гора;

7) др инж. Радоман Гуровиќ, раководител на Службата за хидрологија во Сојузниот геолошки завод;

8) инж. Александар Илиев, началник на одделение на Републичкиот секретаријат за земјоделство на СР Македонија;

9) инж. Славољуб Јовановиќ, доцент на Градежниот факултет во Белград — секретар на Југословенското друштво за хидрологија;

10) инж. Вранислав Кујунџиќ, претседател на Советот за градежништво и водостопанство на Сојузниот совет за координација на научните дејности;

11) Томе Кузмановски, помошник секретар во Сојузниот секретаријат за земјоделство и шумарство;

12) инж. Димитрие Марјановиќ, началник на хидротехничкото одделение во Институтот за водостопанство „Јарослав Черни“, Белград;

13) инж. Димитрие Милованов, директор на Сектор на Дирекцијата на каналот Дунав—Тиса—Чаван;

14) инж. Вожидар Митровиќ, член на Управниот одбор на Сојузната стопанска комора;

15) инж. Сергеје Олуџиќ, шеф на Одделението студии на Заедницата на југословенското електростопанство;

16) инж. Лојзе Останек, директор на Хидрометеоролошкиот завод на СР Словенија;

17) инж. Милисав Перовиќ, директор на Сојузниот хидрометеоролошки завод;

18) др Фрањо Рајвер, професор на Биотехничкиот факултет, Љубљана, — член на Комисијата ФАО за ерозија;

19) инж. Стјепан Рештаревиќ, шеф на Одделението за изградба на хидротехнички објекти на Заедницата на електростопанските претпријатија на Хрватска;

20) др инж. Александар Трумиќ, професор на Технолошкиот факултет во Сараево — член на Југословенската национална комисија за UNESCO;

21) инж. Дионис Сребреновиќ, професор на Свециштето во Загреб;

22) инж. Милан Верчон, професор на Градежниот факултет во Белград, потпретседател на Меѓанародното друштво и претседател на Националниот комитет за високи брани;

23) др инж. Владимир Шлесбингер, виши советник во Сојузниот секретаријат за индустрија и трговија;

24) инж. Младен Жутај, професор на Универзитетот во Загреб.

Б. бр. 82

март 1965 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Петар Стамболиќ, с. р.

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ РЕПУБЛИКИ

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“ во бројот 44 од 31 декември 1964 година објавува:

Закон за престанок на важењето на Законот за постапката за поправка на објекти од општествен стандард оштетени од земјотресот во Скопје;

Одлука за привремено финансирање на потребите на Социјалистичка Република Македонија за периодот јануари-март 1965 година;

Одлука за именување членови на Републичка изборна комисија за спроведување на изборите за пратеници на Собранието на Социјалистичка Република Македонија;

Одлука за именување членови на Републичка изборна комисија за избор на одборници на општинските собранија;

Резолуција за изготвување Општествен план на Социјалистичка Република Македонија за периодот од 1964-1970 година;

Препорака за порационално искористување на пасиштата;

Препорака за отстранување причините за воспитната запуштеност на децата и младината и сузбивање на малолетниот криминал;

Одлука за овластување на општинските собранија да ги пропишуваат количините на ракија кои се ослободуваат од плаќање данок на промет;

Решение за изменување на Решението за укинување на вишите економски школи во Тетово и Куманово;

Решение за разрешување и назначување директор на Институтот за национална историја во Скопје;

Решение за разрешување на директорот на Институтот за фолклор во Скопје;

Решение за назначување вршител на должноста директор на Институтот за фолклор во Скопје;

Решение за разрешување на управителот на Специјалната болница за белодробна туберкулоза во с. Јасеново, Титовелешка околија и за назначување вршител на должноста управител;

Решение за разрешување и именување член на Републичката арбитражна комисија;

Решение за именување претседател и членови на Републичката комисија за преглед на филмови;

Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за условите и начинот под кои ќе се даваат кредити од средствата предвидени во член 10 од Законот за насочување и употреба на средствата на Републиката.

СОДРЖИНА:

Страна

322. Указ за прогласување на Општиот закон за организирањето на научните дејности — 721
Општ закон за организирањето на научните дејности — — — — — 721

323. Указ за прогласување на Законот за Сојузниот совет за координација на научните дејности и за Сојузниот фонд за финансирање на научните дејности — — 723
Закон за Сојузниот совет за координација на научните дејности и за Сојузниот фонд за финансирање на научните дејности — 723

Страна	Страна
324. Указ за прогласување на Законот за усогласување со Уставот на прописите за установите што ги основале сојузни органи — — — — — 726	338. Указ за прогласување на Законот за измени и дополненија на Законот за станбените задруги — — — — — 761
Закон за усогласување со Уставот на прописите за установите што ги основале сојузни органи — — — — — 726	Закон за измени и дополненија на Законот за станбените задруги — — — — — 761
325. Указ за прогласување на Законот за измени и дополненија на Законот за управните спорови — — — — — 729	339. Указ за прогласување на Основниот закон за мерките за унапредување на сточарството и за здравствената заштита на добитокот — — — — — 761
Закон за измени и дополненија на Законот за управните спорови — — — — — 729	Основен закон за мерките за унапредување на сточарството и за здравствената заштита на добитокот — — — — — 761
326. Указ за прогласување на Законот за измени на Законот за заверување на потписи, ракописи и преписи — — — — — 732	340. Указ за прогласување на Основниот закон за ловството — — — — — 771
Закон за измени на Законот за заверување на потписи, ракописи и преписи — — — — — 732	Основен закон за ловството — — — — — 771
327. Указ за прогласување на Основниот закон за здруженијата на граѓани — — — — — 732	341. Указ за прогласување на Основниот закон за здравствениот надзор над предметите за општа употреба — — — — — 771
Основен закон за здруженијата на граѓани — — — — — 732	Основен закон за здравствениот надзор над предметите за општа употреба — — — — — 771
328. Указ за прогласување на Основниот закон за јавните собранија — — — — — 734	342. Указ за прогласување на Законот за производството и прометот на отрови — — — — — 761
Основен закон за јавните собранија — — — — — 734	Закон за производството и прометот на отрови — — — — — 761
329. Указ за прогласување на Основниот закон за старателството — — — — — 735	343. Указ за прогласување на Законот за измени и дополненија на Основниот закон за игрите на среќа — — — — — 761
Основен закон за старателството — — — — — 735	Закон за измени и дополненија на Основниот закон за игрите на среќа — — — — — 761
330. Указ за прогласување на Законот за додатокот на деца — — — — — 739	344. Указ за прогласување на Законот за измени и дополненија на Законот за Југословенската лотарија — — — — — 761
Закон за додатокот на деца — — — — — 739	Закон за измени и дополненија на Законот за Југословенската лотарија — — — — — 761
331. Указ за прогласување на Законот за измени и дополненија на Законот за воените инвалиди од војните — — — — — 739	345. Уредба за основање Југословенски комитет за меѓународната хидролошка деценија — — — — — 761
Закон за измени и дополненија на Законот за воените инвалиди од војните — — — — — 739	346. Уредба за начинот на утврдување на инвалидскиот додаток, посебниот инвалидски додаток и постојаниот инвалидски додаток — — — — — 761
332. Указ за прогласување на Законот за измени и дополненија на Законот за меница — — — — — 746	347. Одлука за Програмата за употреба на средствата предвидени во сојузниот буџет за 1965 година за геолошко-рударски истражни работи — — — — — 761
Закон за измени и дополненија на Законот за меница — — — — — 746	348. Одлука за определување на височината на ортопедскиот додаток за воените инвалиди од војните — — — — — 761
333. Указ за прогласување на Законот за измени и дополненија на Царинскиот закон — — — — — 747	349. Правилник за службената облека на работниците запослени во лучките капетаниии, капетаниите на пристаништа и установите за одржување пловни патишта — — — — — 761
Закон за измени и дополненија на Царинскиот закон — — — — — 747	350. Наредба за објектите во областа на сообраќајот при чие финансирање нема да се врши издвојување средства на посебна сметка кај Службата на општественото книговодство — — — — — 761
334. Указ за прогласување на Законот за прометот на стоки и вршењето на трговски услуги — — — — — 749	351. Упатство за користење на средствата на сојузниот буџет за 1965 година за унапредување на земјоделството и шумарството — — — — — 761
Закон за прометот на стоки и вршењето на трговски услуги — — — — — 750	
335. Указ за прогласување на Законот за измени и дополненија на Законот за организацијата на Југословенските железници — — — — — 752	
Закон за измени и дополненија на Законот за организацијата на Југословенските железници — — — — — 752	
336. Указ за прогласување на Законот за измени и дополненија на Законот за превозот на железниците — — — — — 757	
Закон за измени и дополненија на Законот за превозот на железниците — — — — — 758	
337. Указ за прогласување на Основниот закон за занаетчиските и другите определени видови задруги — — — — — 760	
Основен закон за занаетчиските и другите определени видови задруги — — — — — 760	